



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издаваштво на српскохрватски, односно хрватскохрватски, словенски, македонски, албански и унгарски јазик. – Огласи според тарифата – Жиро сметка кај Службата на општественото кинговодство 60802-603-21943

Петок, 21 декември 1984

БЕЛГРАД

БРОЈ 67

ГОД. XL

Цена на овој број е 136 динари. – Претплата за 1984 година изнесува 1.852 динари. Рок за рекламации 15 дена. – Редакција: Улица Јована Ристика број 1. Пошт. факс 226. – Телефони: Централна 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

724.

Врз основа на член 281 став 1 точка 5 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 104 од Законот за основите на системот на општественото планирање и за општествениот план на Југославија, Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 14 декември 1984 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОСНОВНИТЕ НАСОКИ НА ОПШТЕСТВЕНО-ЕКОНОМСКИОТ РАЗВОЈ И ЗА РАМКИТЕ НА ЕКОНОМСКАТА ПОЛИТИКА НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1986 ДО 1990 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се утврдуваат основните елементи за подготвување на заедничката развојна и економска политика и се определуваат областите на договарањето за Општествениот план на Југославија за периодот од 1986 до 1990 година. Во постапката за изработка на договорите за основите на Општествениот план на Југославија и со Општествениот план на Југославија, поблиску ќе се разработат целите, задачите и обврските, ќе се конкретизираат стратегијата и политиката на општествено-економскиот развој на Југославија и рамките за донесување на мерките на економската политика за периодот од 1986 до 1990 година, посебно од аспектот на потребата за поинтензивно и врз поквалитетни основи вклучување на Југославија во меѓународната поделба на трудот. Истовремено, насоките утврдени со оваа одлука, заедно со насоките на другите носители на планирањето, треба да послужат за насочување на подготовките на самоуправните спогодби и договори за основите на плановите и на плановите на самоуправните организации и заедници и на општествено-политичките заедници.

2. Во подготвувањето на самоуправните спогодби и договори за основите на плановите и на плановите за периодот од 1986 до 1990 година, самоуправните организации и заедници и општествено-политичките заедници, тргнувајќи од одлуките на XII конгрес на Сојузот на комунистите на Југославија, од Долгорочната програма за економска стабилизација, достигнатиот степен на развојот на производните сили на општеството и од проблемите во досегашниот развој, како и од заострените услови на светскиот пазар, се должни, врз основа на научните сознанија, да создаваат потребни услови за стабилен и ефикасен социјалистички самоуправен и општествено-економски развој.

Еден од суштествените услови за реалноста на плановите и на нивното успешно остварување е доследното почитување на дејството на економските законитости и на пазарните критериуми на стопанисувањето, непреченото функционирање на единствениот југословенски пазар и истовременото приспособување на стопанскиот и правниот систем кон барањата на економската стабилизација.

3. Во подготвувањето на плановите на самоуправните организации и заедници и на општествено-политичките заедници за периодот од 1986 до 1990 година ќе се тргнува од определбите што дојдоа до израз во текот на подготовките на долгорочните планови за развој до 2000 година.

4. Расположивите производствени потенцијали и остварувањето на политиката на економска стабилизација даваат основа поуспешно да се совладаат материјалните и други тешкотии и ограничувања во наредниот период, посебно во поглед на изразената нерамнотежа во материјалните биланси, товарот на надворешниот долг, недоволната вклученост на нашето стопанство во светската поделба на трудот и превисоката увозна зависност, структурните неусогласености, ниската продуктивност на трудот и ефикасност на користењето на средствата. Со совладување на клучните материјални и други диспропорции во стопанството и репродукцијата во целост, со доследна примена на економските критериуми и мерила, со реално вреднување на сите фактори на производството, со позитивно влијание на мерилата на светската продуктивност и економичност на трудот, како и со распределба и потрошувачка во границите на реално расположивиот доход и општествениот производ треба да се ублажуваат и решително да се отстрануваат причините на инфлацијата, која и понатаму претставува еден од најкрупните економски и социјални проблеми. Со остварување на активна политика на надворешно-економска размена и нормализација на надворешнофинансиските текови и соработка, посебно со зголемување на извозот, пред се на конвертибилното подрачје, односно на производи од повисок степен на обработка во кои се вложени што повеќе домашни знаења и труд и материјал, со неопходно извршување на финансиска консолидација на стопанството, со спроведување на предвидените квалитативни промени и со максимално користење на расположивите изградени и природни потенцијали, со остварување на политиката на побрзо продуктивно вработување и поефикасно натамошно инвестирање со нагласена увозна ориентација и со зголемување на акумулативната способност, значително ќе се ублажи тежината на економските и социјалните проблеми и ќе се создадат економски и други поповолни услови за поурамнотежен, побрз и поефикасен економски развој. Ќе се забрзаат потребните промени во стопанскиот систем, во развојната и економската политика и ќе се создадат услови за поефикасен начин на работа и работење на самоуправните организации на здружен труд и на другите субјекти на општествената репродукција, тргнувајќи од економските законитости.

5. Во втората етапа на остварувањето на Долгорочната програма за економска стабилизација, што ќе биде разработена со плановите на развој за периодот од 1986 до 1990 година, основни цели на општествено-економскиот развој треба да бидат:

1) побрзиот и порешителен развој на социјалистичко-самоуправно општествено-економско уредување, како основа на самоуправната интеграција и натамошното јакнење на просперитетот на југословенското општество.

Со промените во стопанскиот систем и општествената практика ќе се обезбеди доследно почитување на економските законитости и ќе се создадат услови во кои работниците ќе бидат економски мотивирани за реструктурирање на југословенското стопанство, за јакнење на извозната ориентација и зголемување на доходот. Врз таа основа, ќе се афирмира уставната улога на работниците и ќе се обезбеди економска афирмација на самоуправното одлучување и јакнење на материјалната основа на здружениот труд;

2) динамизирањето на стопанскиот растеж по пат на квалитативни структурни промени и ефикасно стопанисување.

Истовремено, врз таа основа, треба да се оствари зголемување на животниот стандард, како суштествен мотив за остварување подинамичен стопански растеж;

3) јакнењето на положбата на стопанството на Југославија во меѓународните економски односи и негово поефикасно и поурамнотежено вклучување во меѓународната поделба на трудот.

Таа цел ќе се обезбеди првенствено со решителна ориентација кон зголемување на извозот и развивање на посовремени форми на соработка со странство и со користење на компаративните предности, што ќе обезбеди такв растеж на извозот кој во целост мора да биде над растот на општествениот производ и над растот на увозот и ќе обезбеди зголемување на уделот на стопанството на Југославија во светскиот извоз.

Со остварувањето на таквата ориентација ќе се создаваат услови да се намали височината на надворешниот долг на земјата и обврските што произлегуваат од тоа да се сведат во рамки што овозможуваат успешен стопански развој и натамошно приспособување на стопанството кон барањата на светскиот пазар;

4) натамошниот пораст на вработеноста, посебно на младите школувани кадри.

Со развојната и економската политика и со приспособување на стопанската структура и на системот на образованието, со ослободување на иницијативата за самоактивирање, со подобро користење на производствените средства, како и со други мерки и активности, ќе се обезбеди продуктивно вработување, особено на младите стручни кадри, со цел до 1990 година бројот на невработените позначително да се намали и да се вработат најголем број школувани кадри;

5) воспоставувањето на поусогласени и постабилни односи во теконите на општествената репродукција и, врз таа основа, отстранувањето на причините за инфлацијата и позначително забавување на растетој на цените.

Поефикасно ќе се отстрануваат причините за растејот на цените и за другите форми на инфлација. Со подобра организација на пазарот, а пред сè со изградба на соодветни пазарни механизми и со поголемо отворање на пазарот и јакнење на конкурентските услови, ќе се унапредат функционирањето на единствениот југословенски пазар. Ќе се спроведува политиката утврдена со Антиинфлационата програма и со Долгорочната програма за економска стабилизација за да се намалува суштествено растејот на цените од година до година;

6) во рамките на заедничката политика на општествено-економскиот развој на земјата ќе се создаваат услови за побрз развој, врз основа на критериумите и показателите, на стопански недоволно развиените републики утврдени со закон и за најбрз развој на САП Косово, заради намалување на разликите во степенот на развиеноста на секоја стопански недоволно развиена република и на САП Косово во однос на просекот на земјата;

7) во рамките на вкупната стратегија и политика на развојот, ќе се обезбеди јакнење на системот на општествено-економската одбрана и општествената самозаштита.

II

6. Претходните оценки засновани врз стручните и научните истражувања за условите и можностите за развој на Југославија до 2000 година и нивната поблиска разработка за периодот до 1990 година врз основа на доследното спроведување на определбите од Долгорочната програма за економска стабилизација, како и оценетите потреби, укажуваат на тоа дека треба да се создаваат сите неопходни услови за да може темпото на растејот на производството во наредниот петгодишен период да се одвива по стапка на растеж на општествениот производ од околу 4% годишно. Притоа, стапката на растејот на индустриското производство би изнесувала околу 5%, на земјоделското производство – околу 3%, на извозот на стоки и услуги – околу 6%, увозот на стоки и услуги – околу 5%, вработе-

носта во општествениот сектор – околу 2%, продуктивноста на трудот – 2% до 3%, животниот стандард – околу 3% до 4% и просечниот личен доход по работник – 2% до 3%.

7. Развојната политика во периодот до 1990 година ќе се заснова првенствено врз поголемо активирање на изградените капацитети и на расположивите потенцијали, реалното вреднување и подобрата комбинација на факторите на производството, врз поголемо влијание на науката и технолошкиот прогрес врз растејот на производството и ефикасноста на стопанисувањето, уважувајќи ги критериумите на светскиот пазар и, врз таа основа јакнењето, врз поквалитетни основи, на позицијата на југословенското стопанство во меѓународната поделба на трудот и зголемувањето на извозот и создавањето услови за поголемо продуктивно вработување и растеж на животниот стандард.

Со поголемо потпирање врз сопствените сили треба поцелосно да се користат расположивите капацитети, да се отстрануваат тесните грла и неусогласеностите во стопанската структура, да се врши супституција на увозот и, врз таа основа, да јакне материјалната основа на здружениот труд, да се зголеми степенот на внатрешната ликвидност и сите видови потрошувачка да се сведат во реални материјални рамки, а во системот на распределбата да се отстрануваат инфлационите елементи.

Со мерките на економската и развојната политика ќе се поттикнува развојот на производството значајно за остварување на заедничките цели на развојот и ќе се создаваат рамноправни услови за стопанисување за сите стопански дејности.

Стратегијата и политиката на развојот во периодот од 1986 до 1990 година ќе поттикнуваат таква производствена ориентација која ќе биде насочена кон:

- поцелосно и поефикасно користење на постојните производствени капацитети, со нивна модернизација, реконструкција, преориентација и вкупна организација на работата врз поквалитативни основи. Тргувајќи од пострготите економски критериуми на домашниот и светскиот пазар и од потребата за поуспешно вклучување во меѓународната поделба на трудот врз поквалитетни основи, неопходно е да се преиспитаат повеќето од постојните програми за производство и, по потреба, да се изработат програми за нивно приспособување, пренасочување и иновација со поширока поделба на трудот и поврзување врз основа на здружувањето на трудот и средствата. Истовремено, неопходно е да се воведуваат нови методи и форми на производство и работење со висока ефикасност (повеќесменска работа, продолжување на погонското време, континуелно производство, стимулација на повисоко продуктивниот труд, намалување на трошоците за производство и транспорт и др.);

- зголемување на производството на енергија, основни сировини и храна заради намиравање на домашните потреби, намалување на увозната зависност и создавање услови за поголем извоз на производи од повисок степен на обработката. Во производството и потрошувачката на енергија, храна, сировини и други репродукциони потреби мора да се оствари максимална рационалност и да се преземат најшироки мерки за штедење;

- развивање на преработувачките и услужните капацитети што се потпираат врз домашни извори и научни и технички достигнуања, а се ориентирани извозно и можат во поголема мера да кооперираат со индустријата на странските партнери. Тежиштето е врз забрзаното развивање на индустријата на високи технолошки перформанси (електроника, опрема за автоматизација, производство на елементи, склопови и агрегати, електроопрема, процесни постројки, рударски, земјоделски и градежни машини, сообраќајни средства и опрема и др.), туризмот, малото стопанство и други производствени и услужни капацитети. Во индустријата и во другите области ќе се формираат јакни истражувачко-развојни центри;

- пораст на производството и на другите дејности, што ќе биде придружуван од побрз развој на железничкиот, поморскиот и речниот сообраќај, развој на врските и интегралниот сообраќај.

Врз основа на определбите од Долгорочната програма за економска стабилизација, а имајќи ги предвид мошне ограничените можности за финансирање на развојот и расположивата акумулација, неопходно е крајно селективно да се конкретизира развојно-производствената ориентација.

Тежиштето во остварувањето на производствената ориентација во наредниот петгодишен период ќе биде врз реализацијата на заедничките програми за производство и извоз врз основа на здружување на труд и средства на поширокиот југословенски простор.

Овие програми треба, во прв ред, да се остваруваат во областите на енергетиката, рударството, металургијата, земјоделството, сообраќајот, туризмот и одделни комплекси на технолошката индустрија (електроника, роботика, производство на опрема и др.), како и во областа на други производствени дејности кои претставуваат потпор на производството на стоки и вршењето услуги за извоз и за супституција на увозот и што придонесуваат кон стабилноста на домашниот пазар и кон зголемувањето на вработувањето и доходот.

Со предвидениот унапредување на производствената структура, со подигање на технолошкото ниво на производството и на квалитетот на стопанисувањето и со соодветно растоварување на стопанството од материјалните обврски, треба да се постигне намалување на трошоците по единица производ, како и намалување на нивното учество во општествениот бруто-производ.

Процесот на донесување на инвестициони и други стопански одлуки на организациите на здружен труд ќе се унапреди со потпирање врз соодветни информативни основи, научни и стручни оценки и договорени критериуми. Секоја, а посебно поголема намерувана инвестиција, инвеститорот и кредиторот ќе ја оценуваат според критериумите на развојните ефекти, а пред сè според можностите за пласман на домашниот и странскиот пазар спрема конкурентноста и квалитетот на светскиот пазар; големината на доходот; сигурноста на снабдувањето со енергија и сировини; придонесот за зголемување на платниот и девизниот биланс на земјата и обезбедувањето на отплатата на кредитите; придонесот кон порастот на продуктивниот вработување; степенот на самофинансирање и рентабилноста на инвестициите и според посебното барање, ако се во прашање инвестиции со специфична намена. Самиот процес на инвестирање, од истражувањето, инвестиционите одлуки и проектирањето до градењето и редовното производство – мора да се унапредува со зголемување на ефикасноста, така што суштествено да се скрати времето на градење и да се намалат трошоците за изградба. Во структурата на инвестициите ќе се подобри уделот на технолошката и друга опрема во однос на уделот на градежните и придружните инвестиции.

8. Со Општествениот план на Југославија ќе се утврди заедничка развојна политика за енергетиката, за определени основни сировини, за земјоделството, науката и технологијата, сообраќајот и економските односи со странство.

9. Развојот на енергетиката ќе се заснова врз економски оправданиот развој и рационалното користење на домашните енергетски извори, рационалната потрошувачка на енергија (со цел специфичната потрошувачка на енергија по единица производ до 1990 година да се намали за околу 10%), развојот и економски рационалното користење на неконвенционалните извори на енергија, врз неопходниот увоз, зголемувањето на енергетската ефикасност и штедењето на сите видови енергија.

Тежиштето во развојот на енергетиката ќе биде врз суштественото зголемување на производството и облагородувањето на јагленот, интензивната изградба на хидроцентрали и термоцентрали со голема единична моќност на економски поволните лежишта на јаглен и приведувањето кон експлоатација на откриените наоѓалишта на нафта и гас, како и врз изградбата на нуклеарни централи. Интензивно и систематски ќе се истражуваат енергетските извори, конвенционални, нови и обновливи, на сите потенцијални наоѓалишта во земјата. Истражувањето на енергетските извори во странство ќе се врши првенствено во земјите во развој.

До крајот на 1985 година ќе се утврди програмата за изградба на електроенергетски капацитети до 1990 година и условите за нејзина реализација. До тој рок со самоуправни спогодби на организациите на здружен труд ќе се утврдат условите за намалување на потрошувачката на течни горива со замена со јаглен за горење, секаде каде што е тоа технолошки можно и општествено-економски оправдано. Суштествено ќе се зголеми учеството на бели-те деривати во преработката на суровата нафта.

Ќе се интензивираат истражувањата и освојувањето на технологијата за добивање и користење на енергија, како и за производство на енергетска опрема. Ќе се создаваат услови за побрзо освојување и поголемо производство на опрема за рудниците и термоцентралите и за побрзо вклучување на домашната машиноградба за производство на опрема за нуклеарните централи.

Во рамките на заедничката енергетска политика ќе се создадат услови за воспоставување на единствен енергетски систем на земјата, во кој, врз самоуправни основи, ќе се врши заедничко планирање на производството и потрошувачката на енергија и ќе се формираат единствени критериуми за развој и изградба на енергетските капацитети што можат да дадат сигурни ефекти и да придонесат за намалување на извозната зависност, и ќе се утврдат заеднички критериуми за формирање на цените.

10. Со економски оправдано зголемување на производството на основни сировини, пред сè врз основа на здружување на трудот и средствата и на заедничките интереси на производителите и преработувачите, првенствено со зголемено производство на руди и основни метали, неметални сировини и базни хемиски сировини, како и на други дефицитарни сировини, ќе биде обезбедено намалување на увозот и економски порационален извоз на производи од повисок степен на обработката, како и поуспешно вклучување во меѓународната поделба на трудот.

11. Ќе се утврдат мерките на економската политика и активностите со кои ќе се создадат услови за значително порационално користење на производствените потенцијали во земјоделството, за да се достигнат обем и структура на производството за намирување на потрошувачката во земјата, создавање на соодветни резерви и стабилен и динамичен растеж на извозот на земјоделски и прехранбени производи. Во рамките на аграрната политика, ќе се поттикнува здружувањето на организациите на здружен труд од земјоделството, прехранбената индустрија, туризмот, трговијата и индустријата што произведува за потребите на земјоделството. Ќе се поттикнува здружувањето на индивидуалните земјоделски производители, пред сè со општествениот сектор, заради зголемување на земјоделското стоковно производство и развој на социјалистичките самоуправни општествено-економски односи. Заради тоа, со широка примена на современите научни и технолошки достигнувања и со поповолно користење на земјиштето, водата и другите фактори на производството, осетно ќе се зголеми придонесот, ќе се унапреди сточарството, особено во ридско-планинските подрачја и ќе се обезбеди потребната производствена структура.

Со активна аграрна политика и со пошироки мерки на економската политика ќе се воспостават, врз долгорочни и стабилни основи, рамноправни услови за стопанисување на земјоделството со другите стопански дејности во кои се создава доход, како основен мотив за стопанисување. Со заеднички проекти на зголемената економска оправданост треба да се привлекуваат додатни инвестициони средства неопходни за растеж на производството, пред сè на основни земјоделски производи, посебно жито, месо, млеко и индустриски растенија. Со зголемување на земјоделското производство и со поголем развој на агроиндустрискиот комплекс, пред сè со заеднички програми за развој, ќе се обезбеди зголемување на производството на храна за домашни потреби, за соодветни резерви и за извоз.

12. Со заедничката развојна политика на сообраќајот и со самоуправно здружување на организациите на здружен труд ќе се обезбеди подобро функционално обединување и отстранување на заостанувањето во развојот и

поквалитетно задоволување на постојните растечки потреби во транспортот и врските, со што ќе се зголеми ефикасноста, рационалноста, квалитетот и безбедноста на сообраќајот, што треба да придонесе за намалување на единичните трошоци на транспортот и зголемување на општествената рентабилност на превозот. Во врска со тоа, приоритет во развојот и модернизацијата на сообраќајниот систем треба да им се даде на железничкиот, поморскиот и речниот сообраќај, на изградбата и реконструкцијата на магистралните сообраќајници и на врските и објектите на интегралниот транспорт. Ќе се создаваат и услови за поефикасно вклучување на југословенскиот сообраќај и врски во меѓународниот сообраќаен систем.

13. Во областа на технологијата, тежиштето ќе биде врз сопствениот развој заснован врз заедничка стратегија на научноистражувачката работа, посебно во експлоатацијата на сировини и други ресурси и производството на опрема за нивна експлоатација, производството на нови сировини и материјали, биотехнологијата и др., при селективен увоз на странска технологија.

Ќе се обезбеди побрзо вклучување на сопствената научноистражувачка работа во развојот на нови технологии, пред сè во областа на информатиката, оптичкиот пренос, микроелектрониката и роботиката; во преносот и обработката на податоци и логичко-програмското управување и управувањето со електроенергетските и други системи и во автоматизацијата на управувањето во индустријата и во другите дејности.

Треба да се развиваат заеднички истражувачко-развојни проекти и мрежа на научноистражувачки и развојни организации и центри заради постигање порационална поделба на трудот, специјализација, соработка и заедничка работа врз значајните проекти во рамките на целата земја.

Максимално ќе се активира постојниот научно-технолошки потенцијал за креирање на програми за сопствен развој и унапредување и развој на сопствената технологија и освојување и порационално користење на увозната технологија.

14. Во развојот на машиноградбата е неопходно да се остварат конзорцијални форми на здружување и поврзување на производителите на опрема наменета претежно за извоз. Основен правец на натамошниот развој на машиноградбата и на другите гранки на индустријата за преработка на метали, на хемиската и другата индустрија ќе биде производството на елементи, склопови и агрегати (интермедијарно производство) во масовни размери и на ниво на квалитет што ќе обезбеди што поголем дел од тоа производство да биде наменет за извоз, особено преку трајни форми на индустриската кооперација.

15. Со политиката за развој на економските односи со странство ќе се обезбеди поефикасно вклучување во меѓународната поделба на трудот. До 1990 година е неопходно извозот на стоки и услуги, посебно на конвертибилното подрачје, да расте побрзо од растежот на општествениот производ и на увозот, да се остварува суфицит во текуштиот платен биланс и да се намалува задолженоста спрема странство.

Во планирањето на развојот на економските односи со странство тежиштето посебно треба да биде врз проширувањето на производствената кооперација и специјализација, врз заедничките вложувања, научно-техничката соработка и врз други современи форми на соработка.

Со почитување на критериумите на светскиот пазар, во производството ќе се создаваат услови за позначајно подобрување на извозната способност на југословенското стопанство и, врз таа основа, за стабилен динамичен растеж на економски оправданиот извоз како една од основните стратешки цели на стопанскиот растеж и на стабилизацијата на платниот биланс и на вкупниот општествено-економски развој на земјата. Обемот на увозот на стоки и услуги мора да биде усогласен со платнобилансните можности и со политиката на растежот на производството и извозот. Притоа, увозот на опрема, репродуктивен материјал, стоки за широка потрошувачка и услуги мора да биде рационален, економски оправдан и во функција на технолошкиот развој и извозната ориентација на стопанството. Во целост, тежиштето на активноста мора да се

насоочи кон заедничко подготвување и реализација на програмите и плановите за извоз и увоз врз основа на поврзување и здружување на трудот и средствата на единствениот југословенски пазар. Ќе се преземат решителни мерки за отстранување на досегашните слабости и за подобрување на организацијата на наставот на југословенското стопанство на меѓународниот пазар.

Ќе се создаваат услови за унапредување на економската соработка со сите региони и земји, а посебно со земјите во развој, врз основа на заедничките интереси, во рамките на урамнотежената и стабилна размена.

Во политиката на намалување на долгот и на задолженоста во странство, ориентацијата ќе биде кон сведување на обемот на долгот и степенот на задолженоста во странство во економски прифатливи рамки, при што втасаните обврски во однос на текуштиот девизен прилив кон крајот на периодот би изнесувале околу 25% од нивниот обем. Користењето на странски средства ќе се насочува само во оние проекти и програми за производство кои ќе работат рентабилно според критериумите на светскиот пазар и кои ќе овозможат редовно намирување на обврските по странските кредити.

16. Ќе се води активна политика на регионален развој и ќе се обезбедуваат услови за поцелосно и рационално користење на работните, изградените и природните потенцијали и на поквалитетните фактори на економскиот и социјалниот развој и, врз тие основи, ќе се создаваат услови за порамномерен регионален развој. Политиката на регионален развој, како составен дел на политиката на вкупниот развој на Југославија, треба да овозможи поголема специјализација и натамошна поделба на трудот помеѓу организациите на здружен труд внатре во земјата и економски порационално вклучување во меѓународната поделба на трудот, што ќе придонесе за поцелосно активирање и користење на расположивите ресурси, и на тој начин ќе овозможи постигање на економски рационален развој на земјата.

За таа цел е неопходно со соодветни мерки и акции да се обезбеди поинтензивно и поуспешно самоуправно поврзување на организациите на здружен труд од сите делови на земјата и здружување на труд и средства врз доходни основи и во заеднички интерес, за да стане процесот на здружување на труд и средства основен метод во остварувањето на политиката на регионален развој на земјата.

Тргувајќи од определбите на Долгорочната програма за економската стабилизација, ќе се разгледаат проблемите на развојот и, врз таа основа, со општествениот план на Југославија ќе се утврдат мерки на економската и развојната политика за запирање на релативното заостанување во стопанскиот развој на територијата на СР Србија надвор од териториите на автономните покраини.

17. Во рамките на развојната политика на Југославија ќе се утврди политиката на побрз развој на стопански недоволно развиените републики и најбрз развој на САП Косово како претпоставка за поусогласен развој на земјата и на рамноправноста на народите и народностите.

Политиката на побрз развој на стопански недоволно развиените републики и на САП Косово ќе се остварува во рамките на активната и целосната политика на поусогласен регионален развој на земјата во целост, за да се постигне со тоа, тргнувајќи од нивното достигнато ниво и развојните карактеристики, нивен порационален и поефикасен развој и неопходни промени на стопанската структура и да се намалат разликите во степенот на развиеноста на секоја, врз основа на критериумите и показателите, со закон утврдена стопански недоволно развиена република и автономна покраина во однос на просекот на земјата.

И понатаму ќе се преземаат посебни мерки и ќе се создаваат услови за најбрз развој на САП Косово како најмалку развиено подрачје во земјата.

Основан пат за остварување на политиката на побрз развој на стопански недоволно развиените републики и на САП Косово во наредниот плански период треба да биде потпирањето врз сопствените сили, здружувањето на труд

и средства врз доходовни односи и заеднички интерес и самоуправното поврзување на стопанството на земјата заради подобро користење на расположивите производствени и други потенцијали и системот на поттикнување. Ќе се утврди и разработи системот и политиката на поттикнување и ќе се изврши трансформација на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини врз основа на определбите содржани во Долгорочната програма за економска стабилизација, истовремено со донесувањето на Општествениот план на Југославија за периодот од 1986 до 1990 година.

18. Со мерките на развојната и економската политика ќе се обезбеди рационално користење на природните ресурси, ќе се намали загушеноста на просторот, прекумерното исцрпување на енергетските и минералните сировини, а загадувањето на водата, земјиштето и воздухот ќе се сведе во општествено прифатливи рамки. Ќе се организира собирање на секундарните сировини и ќе се овозможи позначително, со разни технолошки постапки, повторно производствено да се користат.

19. Ќе се обезбеди натамошен развој и јакнење на општонародната одбрана и општествената самозаштита. Заради тоа, во планирањето и остварувањето на општествено-економскиот развој, покрај другите, ќе се применуваат и одбранбено-заштитни критериуми во развојот на стопанските и општествените дејности.

Тежиштето на подготовките за општонародна одбрана и понатаму ќе биде врз јакнењето на вооружените сили, со што ќе се обезбеди, развојот и оспособувањето на Југословенската народна армија и на територијалната одбрана да бидат во согласност со нивните задачи.

III

20. Тргувајќи од Долгорочната програма за економската стабилизација и од назначените тежишни цели и заеднички интереси, како и од производствената ориентација и основните пропорции на развојот за периодот од 1986 до 1990 година, неопходното квалитативно свртување кон интензивен развој и неопходните динамички и структурни промени можно да се реализираат со зголемени напори на сите субјекти на општеството и со приспособување на стопанско-системските решенија и мерките на економската политика кон барањата на економската стабилизација.

21. Со активна развојна политика, со мерки на економската политика и со инструменти на стопанскиот систем ќе се обезбедуваат за сите субјекти поединечни општи услови за стекнување на доход на единствениот југословенски пазар. Тие услови треба да се засноваат врз економските критериуми и да ги поттикнуваат економската мотивација и селекцијата на организациите на здружен труд во остварување на планските задачи.

Во наредниот период ќе се води антиинфлациона политика и ќе се создаваат постабилни услови за стопанисување на единствениот југословенски пазар. Со вкупните мерки на економската политика и со активностите на субјектите на стопанисувањето, во согласност со долгорочната програма за економска стабилизација, ќе се воспостават поусогласени односи на понудата и побарувачката и ќе се создаваат услови за пазарно формирање на цените.

Според условите на пазарот, организациите на здружен труд самостојно ќе ги формираат цените. Паралелно со пазарното формирање на цените, по правило, треба да се овозможи слободен увоз. Цените на основните сировини и на репродукциониот материјал треба, врз база на реалните пазарни односи и на интересите на производителите и преработувачите, да се утврдуваат врз основа на самоуправни спогодби. Ќе се оневозможи монополското формирање на цените. Ќе се усогласуваат релативните односи на цените и ќе се отстрануваат постојните диспаритети, пред сè во процесот на спогодувањето и договарањето, но и со мерките на економската политика, во соглас-

ност со определбите од Долгорочната програма за економска стабилизација.

Општествено влијание врз формирањето на цените треба да се остварува со создавање на системски и материјални услови за формирање на цените на пазарот.

Ќе се отстранат пречките во слободниот промет на стоки, работата, општествените средства, знаењето, технолошките иновации и др. Заради унапредување на организирањето на пазарот, ќе се изградат соодветни механизми со кои за одделни видови стоки ќе се обезбеди комбинирана улога на берзата, резервите и даночните оптоварувања, односно олесненија, како и мерки на кредитната политика.

Општествено-политичките заедници треба, во согласност со своите обврски и одговорности, да создаваат услови за формирање на резерви до ниво кое го овозможува нормалното функционирање на пазарот, го спречува нарушувањето на цените и овозможува нормален ритам на производство, за успешно да се спречуваат и отстрануваат недостигот на одделни видови стоки и монополските појави на пазарот.

22. До утврдувањето на среднорочниот план, ќе се обезбеди донесување и активирање на клучните елементи на трајниот систем на економски односи со странство, вклучувајќи го и функционирањето на единствениот девизен пазар, во согласност со определбите од Долгорочната програма за економска стабилизација, кои треба заедно со другите промени во системот да водат кон непрекината и долгорочна мотивираност на организациите на здружен труд за зголемување на извозот.

Ќе се води политика на реален девизен курс на динарот, како единствен инструмент за насочување на деловните одлуки и на развојната политика на економските субјекти и на инструменти за одржување на конкурентната способност на стопанството. Подигањето на ценовната и вкупната конкурентност на домашното производство во однос на странското, суштествено ќе придонесе за реализација на планираните пропорции на платниот биланс и ќе обезбедува подобрување на положбата на земјата во меѓународната поделба на трудот.

Во сите делови на системот на економските односи со странство, а посебно во девизниот режим, ќе се создадат услови еден просечен ефикасен југословенски производител во извозот да остварува динарски доход најмалку како и при продажбата на производи и услуги на домашниот пазар.

23. Со активна монетарна и кредитна политика, а пред сè со соодветни стопанско-системски решенија и мерки на економската политика, решително ќе се остварува финансиската консолидација на стопанството и банките и ќе се воспостави режим на стриктно применување на финансиската дисциплина во меѓусебните плаќања на субјектите на стопанисувањето и на паричниот промет.

Монетарната и кредитната политика ќе бидат во функција на остварувањето на економската стабилизација и на усвоената развојна политика. Заради нормализација на финансиските текови, отстранување на динарската неликвидност и јакнење на динарот како единствено средство за плаќање што врши функција на пари во земјата и спрема странство, ќе се води активна парична и кредитна политика и ќе се создаваат услови за постепено остварување на конвертибилност на динарот. Ќе се создадат услови за позначително здружување на средства и за стеснување на депозитно-кредитните односи.

Ќе се извршат промени во банкарскиот и кредитниот систем во согласност со основните системски решенија и со определбите од Долгорочната програма за економска стабилизација и ќе се воведат соодветни форми и методи за забрзување и насочување на паричните и кредитните текови и за одржување на динарската ликвидност. Со тоа ќе се создадат услови организациите на здружен труд што здружуваат и депонираат средства во банки да одлучуваат за работењето на банките и управувањето со банките. Со овие и со други мерки за забрзување на стоковно-паричниот промет треба значително да се подобри коефициентот на обртот на средствата.

Со економската политика и со инструментите на стопанскиот систем ќе се создаваат услови за финансиска консолидација на стопанството и јакнење на финансиската дисциплина, како суштествени претпоставки на функционирањето на монетарната и кредитната политика. Притоа е неопходно да зајакнат сопствените средства, посебно обртните средства на стопанството и да се усогласат односите помеѓу краткорочните и долгорочните пласмани и помеѓу основните и обртните средства.

Ќе се утврди ефикасен механизам за отстранување на причините што овозможуваат антиципирана потрошувачка и непокриено финансиско побарување, со тоа што ќе се обезбеди доходот да се остварува од резултатите на пазарот и да се распределува во согласност со материјалните можности на стопанството и општеството.

Ќе се води политика на реални каматни стапки и на реален девизен курс на динарот. Ќе се обезбеди динарот да стане единствено законско средство за плаќање и мерило на вредноста во земјата.

24. Механизмот на формирање и распределба на доходот ќе биде пред сè во функција на јакнење на мотивационите фактори на трудот и творештвото во сите организации на здружен труд, на зголемувањето на продуктивноста на трудот, економичноста и рационалноста на стопанисувањето, на унапредувањето на рационализацијата и иновацијата и на поголемо вреднување на производствениот и креативниот труд. Заради создавање поголем реален доход, ќе се воспостават пореални односи во стекнувањето и распоредувањето на доходот, на чистиот доход и на средствата за лични доходи и заедничка потрошувачка, тргнувајќи од самоуправно и општествено-договорените мерила со примена на показателите: доход по работник, доход спрема ангажирани средства, акумулација спрема ангажирани средства, бруто-личен доход по работник и од други показатели од Законот за здружениот труд. Ќе се создадат услови за доследна примена на распределбата на личните доходи според трудот и резултатите од трудот. Во располагањето со доходот мораат да се почитуваат објективните економски законитости што произлегуваат од природата на општествената сопственост и стоковното производство и што се пројавуваат во неопходноста од воспоставување на такви односи помеѓу потрошувачката и акумулацијата што обезбедуваат нормално обновување на општествената сопственост и постојано проширување на материјалната основа на здружениот труд. Заради тоа ќе се создадат услови за реално пресметување, искажување и планирање на доходот и за економски рационално распоредување на доходот на потрошувачка и акумулација (средства за јакнење на материјалната основа на здружениот труд и средства на резерви).

На организацијата за здружен труд која работи со загуба, а за која е прифатена санационата програма, можат да и се намалат обврските по основа на даноците и придонесите.

Со соодветни пропорции и инструменти на распределбата на доходот ќе се обезбеди остварување на меѓузависноста на движењето на бруто-личните доходи по работник и на акумулацијата спрема ангажираните средства и ќе се спречи групносопственичкото однесување во односот спрема средствата и акумулацијата.

Со самоуправни спогодби и општествени договори, како и со мерки на економската политика, ќе се создадат услови за доследно применување на системот на распределба на личните доходи според трудот и резултатите од трудот и успехот во работењето на основната организација на здружен труд и на другите организации на здружен труд. Притоа, ќе се воведат гарантиран личен доход како економско-социјална категорија за нормална материјална егзистенција на работниците, а значително ќе се зголемат разликите во личните доходи во согласност со трудот и резултатите од трудот. Повеќе ќе се вреднува производствената, попродуктивната и креативната работа и работата што се врши под тешки услови. Со тоа ќе се елиминираат појавите на урамниловка и на т.н. социјализација на негативните резултати од трудот. Во согласност со Законот за здружениот труд, ќе се воведат годишна пресметка на личниот доход на работниците по сите основи на стекнување и намена на бруто-личните доходи, пред сè според

основите на продуктивноста на трудот и економијата на средствата. Ќе се поттикнува развивањето на стимулативни методи и системот на распределба на личните доходи.

Со мерките на даночната политика, со насочување на дел од доходот по основот на исклучителни погодности во проширувањето на материјалната основа на трудот, со заедничка политика на личните доходи и со политика на цените ќе се намалуваат меѓугранските разлики, односно разликите што потекнуваат од условите за работа, а ќе се зголемуваат меѓугранските и меѓугрупацииските разлики, како и разликите во рамките на организациите на здружен труд што потекнуваат од разликите во резултатите од трудот.

Со посебни мерки на даночната политика и на политиката на распределба на доходот ќе се исклучи можноста за стекнување на парични средства надвор од реално остварениот доход и ќе се спречи дефицитарното финансирање на инвестициите и на сите други видови потрошувачка.

25. Ќе се води политика на реални и урамнотежени односи на вреднувањето на сите производствени фактори. Ќе се изврши проценка и ќе се утврди реалната вредност на општествениот имот и на општественото богатство во целина. Ќе се воведат сите постојани ревалоризација на основните и други средства и ќе се уреди нивниот промет. Во согласност со тоа, според единствените критериуми за целата земја, ќе се воведат автоматизам во ревалоризацијата на основните и обртните средства, а нивната реална вредност би се искажувала и вклучувала во пресметката на финансиските резултати. Стапките на амортизацијата треба да се покачат до ниво кое овозможува функционално и современо амортизирање на основните средства. Ревалоризацијата и зголемувањето на вредноста на обртните средства поради растежот на цените не можат да бидат основа за распределба за финална потрошувачка.

26. Тргнувајќи од определбите на Долгорочната програма за економска стабилизација и од целите и задачите на развојот утврдени со оваа одлука, ќе се создаваат неопходни стопанско-системски и материјални услови за да стане одлучувањето за проширената репродукција непосредна заедничка функција на работниците во организациите на здружен труд и таа да се остварува во односите на нивната репродукциона меѓузависност и поврзаност во пошироките форми на поврзување на трудот и средствата, врз основите и интересите за заедничко остварување на доходот. За таа цел треба понатаму да се операционализираат решенијата содржани во Законот за проширената репродукција и минатиот труд.

Овладување на работниците во здружениот труд со односите во проширената репродукција ќе се оствари со јакнење на акумулативната и репродуктивната способност на здружениот труд, пред сè врз основа на порастот на продуктивноста на трудот и јакнењето на другите квалитативни фактори на економскиот растеж и објективизацијата на односите во распределбата на општествениот производ и на доходот на акумулација и потрошувачка. Со тоа ќе се создадат услови да се елиминира инфлаторното финансирање на инвестициите, значително да се намали потпорот врз странски дополнителни средства за развој и ќе започне намалување на улогата на кредитниот однос во финансирањето на проширената репродукција.

Со промени во вредносната структура на бруто-општествениот производ, пред сè со поквалитетно стопанисување, ќе се обезбеди побрз растеж на средствата за проширување на материјалната основа на трудот и на средствата на резерви на здружениот труд во стопанството. Со тоа ќе се зголеми уделот на средствата за репродукција на организациите на здружен труд во општествениот сектор, во општествениот производ и во вкупните средства за репродукција во општеството. Побрзо ќе се зголемуваат сопствените обртни средства.

Остварувањето на таквата улога на здружениот труд во проширената општествена репродукција и остварувањето на квалитативни промени во развојот, се условени со унапредување на слободното движење на самоуправно здружената акумулација на единственото југословенско стопанско подрачје, првенствено со самоуправно здружување на трудот и средствата, што ќе се поддржува

ат со сите мерки на заедничката економска политика. Со тоа ќе се постигне поголема насоченост на расположивите средства за финансирање на заедничките развојни програми во согласност со тежишните правци на производствената ориентација утврдена со оваа одлука.

Улогата на општествено-политичките заедници во системот на проширената репродукција ќе се остварува стриктно во рамките на нивните уставни и законски надлежности.

27. Со Општествениот план на Југославија и со плановите на другите носители на планирањето, инвестициите треба да се утврдуваат во согласност со реално расположивите средства и со материјалните можности и да се создаваат услови за позначително зголемување на ефикасноста на вложувањата. Учеството на вкупните бруто-инвестиции во основните средства ќе се зголеми во општествениот производ од околу 23% во 1990 година.

Расположивите средства за инвестиции треба, со самоуправни спогодби и договори и со други мерки, да се насочуваат првенствено за финансирање на заедничките програми за производство од точка 7 на оваа одлука, како и за други програми што придонесуваат за остварување на заедничката политика на развојот и за намалувањето на неусогласеноста во структурата на стопанството, а особено заради поусpesно користење на расположивите потенцијали и за јакнење на извозната способност на стопанството, за рационална супституција на увозот и за зголемување на продуктивноста на трудот и продуктивното вработување. Врз тие основи, реализацијата на овие програми посебно треба да придонесува и за зголемен доход и вработеноста во стопански недоволно развиените републики и во покраината Косово. За успешна реализација на оваа политика е неопходно да се обезбеди максимална самоуправни концентрација на средствата и да се изградат соодветни механизми за рационално и ефикасно насочување на тие средства за заедничките програми за развој и во другите договорени намени. Со трансформација на банкарскиот систем ќе се создадат услови за побрза мобилизација и обединување на средствата врз основа на здружувањето за финансирање на заедничките развојни проекти на целиот стопански простор.

Задолжителното здружување на средствата ќе се врши по потреба со закон на републиката односно на покраината, во согласност со Уставот, за определени развојни програми што се значајни за остварувањето на заедничката развојна политика, а за кои не беше возможно да се обезбедат потребните средства по пат на самоуправни здружување на трудот и средствата.

Заради зголемување на ефикасноста на инвестициите, ќе се унапреди системот на информирањето во таа област и стриктно ќе се применуваат самоуправни договорените критериуми за оцена на економската ефикасност и на општествената оправданост на новите инвестиции од становиштето на нивниот придонес за остварувањето на заедничката развојна политика.

Поголема ефикасност на инвестициите ќе се постигне со интензивни вложувања во реконструкцијата и модернизацијата на постојните капацитети, како и со значително побрза замена на постојната опрема со технички посовршена и попродуктивна опрема. Со вложувања во нови капацитети побргу ќе се отстранат неусогласеностите на производствените фондови.

Глобалната ефикасност на стопанските инвестиции ќе се подобри така што маргиналниот истовремен капитален коефициент ќе се намали приближно за една четвртина во однос на периодот од 1976 до 1980 година.

Во периодот до 1990 година треба позначително да се зголеми степенот на самофинансирање на инвестициите во општествениот сектор, врз база на сопствени средства на организациите на здружен труд и на здружените средства.

Со ангажирање на странски средства за инвестициите, во значително поголема мера по пат на заеднички вложувања на организациите на здружен труд со стран-

ските партнери, првенствено ќе се поддржува реализацијата на оние проекти и програми што се извозно ориентирани и девизно активни, а особено на подрачјето со конвертибилен начин на плаќање, што придонесуваат за зголемување на доходот, за економски рационална супституција на увозот, а се поврзани со производството што претежно се пласира на странските пазари; објектите на инфраструктурата кои овозможуваат поусpesно вклучување на Југославија во меѓународните економски текови и програми што според тие критериуми, позначително придонесуваат за зголемување на доходот и вработеноста во стопански недоволно развиените републики и во Покраината Косово, како и во други кадешто проблемот на невработеноста е посебно изразен.

28. Со соодветни стопанско-системски решенија, со донесување на закони и други прописи и со мерките на економската политика натаму ќе се прошируваат можностите и ќе се создаваат поволни услови за заеднички вложувања на организациите на здружен труд со странските партнери, што имаат нагласено значење за остварувањето на заедничката развојна и економска политика. На тој начин обемот на вложувањата на странските средства треба значително да се зголеми и со тоа да се заменуваат кредитните и слични финансиски аранжмани. Тие вложувања ќе се вршат првенствено во заедничките програми за производство со зголемена извозна ориентација, како и во посебните долгорочни извозни потфати. Таквите заеднички вложувања ќе се вршат во програмите и потфатите што придонесуваат за зголемувањето на производството, на извозната и акумулативната способност на соодветни конзорцијално поврзани работни организации и на други организации на здружен труд. За сите видови такви проекти, програми и потфати ќе се воведат задолжителна економско-финансиска верификација на валидноста во постапката на подготвување и донесување на соодветните инвестициони и други одлуки.

29. Ќе се создадат услови за трајно отстранување на растројствата во тековите на општествената репродукција, предизвикани со нерамнотежата помеѓу сите видови потрошувачка и расположивите средства, односно помеѓу стоконите фондови. И во периодот од 1986 до 1990 година ќе се преземаат мерки за усогласување на сите форми на потрошувачка со реалните материјални рамки, и тоа врз селективна основа, за товарот на стабилизацијата и оптоварувањето по основа на трошоците за општествена надградба што порамномерно да се распределат врз сите слоеви на населението. Заради тоа, ќе се зголеми обврските на стопанството и на населението со зафаќање, во поголема мера, од приходите надвор од работата и од другите видови рента, поради поповолните природни, пазарни и други услови и со диференцирано оданочување на приходите, на катастарскиот приход, на приходите од имот и од прометот на имот. Истовремено ќе се намалуваат даноците и придонесите од доходот и личните доходи врз селективна основа и посебно ќе се создаваат поповолни услови за развој, на пример со ослободување од данок на новаторството, рационализаторството, науката и другите видови творештво.

Средствата за задоволување на општите и заедничките потреби треба да се движат зависно од зголемувањето на производството и доходот и на стопанскиот развој во целост. Тие средства би се обезбедувале за утврдување и прифаќање на програмите што се во функција на остварувањето на процесот на репродукцијата, на зголемувањето на производството и на стопанскиот и општествениот развој. Со среднорочните и годишните плански акти ќе се утврди обемот на издвојувањето на средства за одделни намени и обврските на корисниците на средствата за тие намени.

Во областа на личната потрошувачка ќе се води политика за забавување на растежот на животните трошоци и политика на растеж на личните доходи, на доходот и на другите извори на приходи врз основа на распределбата според трудот и резултатите од трудот и согласно со движењето на расположивите средства за потрошувачка од остварениот општествен производ. Во структурата на

личната потрошувачка ќе настапат квалитативни промени во смисла на зголемено учество на трајните добра (стан и др.), на услугите и штедењето, што ќе се поттикнува и со мерките на економската политика.

30. Во системот и политиката на даноците и придонесите се неопходни промени кои, наместо досегашните фискални функции, треба во практиката да ги афирмираат нивните економски и социјални функции. Тие промени треба да придонесат за остварувањето на начелото секој да придонесува за задоволување на општите општествени и заеднички потреби сразмерно со својата економска сила. Со инструментите на даночната политика ќе се намалуваат социјалните разлики. Заради тоа, ќе се обезбеди соодветно диференцирање на обврските на организациите на здружен труд и на другите даночни обврзници. Согласно со определбата од Долгорочната програма за економска стабилизација, ќе се обезбеди намалување на учеството на средствата од даноците, придонесите и од другите издвојувања без обврска за враќање, што се користат за задоволување на општите општествени, заеднички и други потреби (самоуправните интересни заедници од областа на материјалното производство и фондовите на општествено-политичките заедници), за пет процентни поени во општествениот производ на земјата на крајот на 1986 година, во однос на 1981 година – со натамошно можно намалување на ова учество до 1990 година.

Врз договорените заеднички основи ќе се води активна даночна политика. Заедничките основи на даночниот систем и на даночната политика договорно ќе се применуваат единствено во целата земја, а ќе се разработи и ќе се применува и целосна концепција на даночната политика во функција на економската и социјалната политика.

Постепено ќе се намалува уделот на данокот на промет и на другите посредни даноци, а ќе се зголемува улогата на непосредните даноци.

Политиката на посебните даноци на промет треба да биде во согласност со економските и социјалните функции на основниот данок на промет. Ќе се обезбеди стапката на растежот на приходите по основа на посебниот данок на промет да биде пониска од стапката на растежот на приходите остварени од непосредните даноци и со тоа ќе се зголеми учеството на приходите од непосредните даноци во вкупните приходи за покривање на општите општествени потреби.

Со диференцираната политика на даночните стапки и со даночните олесненија, ќе се придонесе за побрзиот развој на определени дејности и на други развојни задачи и цели (поголемо вработување, мало стопанство, извоз, станбена изградба, наука, пронаоѓаштво и сл.), како и за подобро остварување на целите на социјалната политика.

31. Врз основа на подинамичниот растеж на производството, на продуктивноста на трудот, на покривањето на потребите на стопанството и на активната политика на социјалниот развој, ќе јајне материјалната основа за растеж на личната потрошувачка и на општествениот стандард на населението.

Во рамките на вкупниот општествено-економски развој ќе дојде до постепено подобрување на животните услови и на условите за работа и до пораст на животниот стандард на работните луѓе и граѓаните.

Порастот на личниот и општествениот стандард треба да се движи во рамките на реалниот растеж на доходот и на продуктивноста на трудот, со што ќе се поттикнува мотивацијата на работните луѓе за поголеми резултати во работата. Ќе се утврдаат приоритетите во задоволувањето на заедничките потреби во согласност со реалните можности на општеството и ќе се поттикнува рационализацијата на системот и мрежата на институциите во општествените дејности.

Во рамките на вкупната социјална политика посебно ќе се разработат мерките за заштита на животниот стандард на семејствата со пониски приходи по еден член на домаќинството, како и мерките за социјална заштита на

невработените, старите и други незгрижени лица. Ќе се преземаат мерки заради намалување на социјалните разлики што не се засноваат врз резултатите од трудот, а ќе се поддржува диференцирањето во личните доходи и другите елементи на животниот стандард врз основа на коефикасното користење на средствата, зголемувањето на производството, продуктивноста и реалниот доход.

32. Порастот на вработеноста и во наредниот период ќе претставува една од најзначајните цели и задачи на општествено-економскиот и социјалниот развој. Заради решавање на проблемите на невработеноста, сите организации на здружен труд, други самоуправни организации и заедници и општествено-политичките заедници, во рамките на своите планови треба да донесат и програми за вработување. Врз таа основа, ќе се обезбеди во периодот до 1990 година осетно да се намали бројот на невработените, посебно на младите стручни кадри.

Со намалување на општествената режија заради растеж на општественото производство, доходот и општествената продуктивност на трудот, ќе се спроведува и политика за рационализација на административните и режиските работи и ќе се отстрануваат причините за сите форми на неоправдано администрирање во општеството. Со спроведувањето на таквата политика треба да отпочне процесот на реструктурирање на вкупната општествена работа во корист на јакнењето на производствената и креативната работа во стопанските и во општествените дејности, а за релативно опаѓање на бројот на работниците што вршат административни и непроизводствени работи.

Согласно со политиката на продуктивното вработување, ќе се води политика на подобро наградување на производствената работа и ќе се создадат услови за ефикасна преквалификација во продуктивните занимања што се дефицитарни. Можности за вработување постојат во проширувањето на активностите во сите гранки и дејности, во поинтензивниот развој на земјоделското производство и во побрзото основање на производствени и услужни капацитети во малото стопанство, посебно во областа на личниот труд со средства на трудот во сопственост на граѓаните.

Основните можности за поголемо вработување лежат во искористувањето на сите расположиви технички и материјални ресурси, во организирањето на работата во повеќе смени и во подоброто користење на машините, што треба посебно да се разработи при подготвувањето на плановите.

Заради зголемување на вработеноста и за подобро користење на работното време, треба да се извршат и измени во работното законодавство. Ќе се овозможи и пошироко ќе се применува скратувањето на работното време, ако на тој начин се обезбедува зголемување на бројот на вработените, под услов да се остварат барем исти поголеми производство и доход по еден работник. Ќе се зголеми одговорноста на работниците за извршување на работните задачи и на другите работни обврски, на сите работни места, како и за коефикасно користење на општествените средства.

33. Самоуправната интеграција со здружување на трудот и средствата, при отстранување на административните пречки, претставува важен правец на организационото реструктурирање на стопанството.

Со стопанско-системските промени и со мерките на економската политика ќе се поттикнува побрзото здружување на трудот и средствата и остварувањето на поголеми ефекти по таа основа.

Во оплот на неопходните промени во организирањето на стопанството, со самоуправни спогодби и договори за основите на плановите и со плановите, согласно со Уставот на СФРЈ и со Законот за здружениот труд, со поттикнување на економската и самоуправната функција на основните организации на здружен труд, треба да се обезбеди соодветна улога на работната организација и на вложената организација на здружен труд во усогласувањето и остварувањето на доходовните односи, во планира-

њето и усогласувањето на развојот, во поделбата на трудот, во применувањето на современата технологија и во организирањето на работата и воспоставувањето на деловни односи надвор од сопствената организација на здружен труд.

Ќе се создаваат услови за поцелосна функционална организација и интеграција на стопанството врз основите на здружувањето и репродукционото поврзување, што придонесува за зголемување на продуктивноста на трудот и на ефикасноста на користењето на општествените средства како и за побрз и поквалитетен стопански развој на општествено-економските односи го целост.

Од становиште на неопходното квалитативно свртување во стопанството, посебно значење има побрзото функционално обединување на големите технолошки системи (посебно на електроенергетиката, железничкиот сообраќај, поштенскиот сообраќај и врските). Со заедничко планирање на организациите на здружен труд што формираат големи технолошки системи, врз основа на самоуправно здружување на трудот и средствата и на заедничката политика за развој, ќе се обезбедува техничко-технолошкото единство и ќе се остварува општествено-економската поврзаност во тие системи, со примена на заеднички утврдените критериуми за работење, развој и изградба на нови капацитети.

34. Во склопот на станбената реформа ќе се создадат сите потребни услови работните луѓе, со организирана општествена помош, рационално да ги решаваат своите станбени проблеми. Постепено ќе се намалува придонесот за станбена изградба (освен придонесот за солидарна станбена изградба), а ќе се воведат економски стандарни и ќе се оствари можност корисниците на становите во општествена сопственост да го организираат нивното одржување, односно да ги користат услугите на организациите што за тоа даваат најповолни услови. Продажбата на определен дел на општествениот станбен фонд ќе се врши во согласност со економската политика, според економските критериуми. Со промените во станбената политика ќе се воведат повеќе рационалност во станбено-комуналната област. Со определени мерки на кредитната политика ќе се поттикнува долгорочното штедење за стан и здружувањето на средства за станбена и комунална изградба. Со даночната, земјишната и кредитната политика ќе се создадат поповолни услови за ангажирање на лични средства во станбената изградба (со задружна и индивидуална станбена изградба, со изградба на станови за пазарот, особено во големите градови и др.).

35. Ќе се отстрануваат постојните неоправдани ограничувања за развој на производството на индивидуалниот сектор на сопственоста, посебно во земјоделството, и за негова интеграција во процесот на општествена репродукција, што треба да ги активира големите потенцијални резерви на идниот стопански растеж и да го забрза решавањето на проблемите на невработеноста.

36. Инструментите на стопанскиот систем, мерките на економската политика и општествените активности треба да бидат насочени кон создавањето на што постабилни услови за стопанисување и општествено-економски развој, за да се поттикне зголемувањето на ефикасноста и квалитетот на стопанисувањето, поцелосното користење на постојните капацитети, на расположивите стопански ресурси и на работниот потенцијал и побрз развој на домашната наука и технологија заради постигање на поумрамнотезен стопански развој и пошироко вклучување во меѓународната поделба на трудот. Со донесувањето на Општествениот план на Југославија за периодот од 1986 до 1990 година истовремено ќе се донесат основните мерки на заедничката економска политика со кои се утврдуваат условите за стопанисување во наредниот петгодишен период.

Со инструментите и мерките на економската политика ќе се создадат поповолни услови и ќе се воведат олеснија и стимулации за побрз развој на научноистражувачката дејност. Ќе се обезбеди растежот на средствата за

оваа дејност да биде побрз од растежот на доходот на општественото стопанство.

IV

37. Со договорот, односно со договорите за основите на општествениот план на Југославија ќе се утврдат заедничките интереси и цели на развојот и заедничката економска политика за следните области што се однесуваат на:

1) усогласувањето и насочувањето на тековите на општествената репродукција во целост и во односите на нивната меѓузависност на единствениот југословенски пазар, посебно на утврдувањето на заедничката монетарна и кредитна политика, заедничките основи на кредитната политика и заедничката политика за формирање и користење на паричните, девизните и стоконите резерви од интерес за цела Југославија и, посебно, на заедничката развојна и економска политика на енергетиката, производството на основни земјоделски производи, производството на определени основни сировини, науката и технологијата, железничкиот, поморскиот и речниот сообраќај и врските и интегралниот транспорт;

2) политиката на развој на економските и други односи со другите земји и извршувањето на меѓународните обврски на Југославија;

3) политиката на побрз развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини;

4) развојот на Југословенската народна армија и утврдувањето на другите заеднички интереси и цели во областа на народната одбрана и безбедноста на земјата.

Ако републиките и автономните покраини и другите учесници во договарањето утврдат дека е тоа од заеднички интерес, со договорите за основите на општествениот план на Југославија можат да се утврдат и други области на договарањето.

38. Во рамките на законските овластувања, Сојузниот извршен совет ќе го поттикнува и покренува подготвувањето и склучувањето на договорите за основите на Општествениот план на Југославија за периодот од 1986 до 1990 година. Потребно е да се зајакнат активностите врз договарањето и да се усогласат тие со роковите утврдени во одлуката на Собранието на СФРЈ за подготвување на Општествениот план на Југославија за периодот од 1986 до 1990 година.

Собранието на СФРЈ, Сојузниот извршен совет и другите надлежни органи ќе преземат мерки, во согласност со Долгорочната програма за економска стабилизација, што побргу да се утврдат системските решенија за да се создадат услови за навремена и квалитетна подготовка на Општествениот план на Југославија за периодот од 1986 до 1990 година.

39. Поаѓајќи од насоките утврдени со оваа одлука и од натамошните согледувања на условите и можностите за развој, надлежните органи и организации ќе подготват еден или повеќе договори за основите на Општествениот план на Југославија за периодот од 1986 до 1990 година.

Поаѓајќи од начелото на истовременост на планирањето треба да се обезбеди синхронизирана работа врз изработката на самоуправните спогодби и на договорите за основите на плановите на самоуправните организации, заедниците и општествено-политичките заедници и со тоа да се овозможи усогласување на заедничките интереси во Договорот, односно во договорите за основите на општествениот план на Југославија.

40. Сојузниот извршен совет, надлежните органи на републиките и надлежните органи на автономните покраини треба да обезбедат синхронизирана работа врз изработката на општествениот план на Југославија и на оп-

штествените планови на републиките и на автономните покраини, за да може заедничката развојна и економска политика на Југославија да биде израз на реалното согледување на условите и можностите за развој, поаѓајќи од Долгорочната програма за економска стабилизација.

41. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 422
14 декември 1984 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Душан Алимпиќ, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките и
покраините,
Миљивоје Стијовиќ, с. р.

725.

Врз основа на член 286 став 2 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 17 и со член 104 став 1 од Законот за основните на системот на општественото планирање и за општествениот план на Југославија, Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 14 декември 1984 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ И ДОНЕСУВАЊЕ НА ДОЛГОРОЧНИОТ ОПШТЕСТВЕН ПЛАН НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1986 ДО 1995 ГОДИНА, ОДНОСНО ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ПОДРАЧЈА И ДО 2000 ГОДИНА

1. Во Одлуката за подготвување и донесување на Долгорочниот општествен план на Југославија за периодот од 1986 до 1995 година, односно за определени подрачја и до 2000 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/78 и 41/83) во називот на Одлуката зборовите: „до 1995 година, односно за определени подрачја и“ се бришат.

2. Во точка 1 став 1 зборовите: „до 1995, односно за определени подрачја и“ се бришат.

Во став 2 зборовите: „до 1995 година, односно за определени подрачја и“ се бришат.

3. Во точка 2 став 1 зборовите: „до 1995, односно за определени подрачја и“ се бришат.

4. Во точка 3 зборовите: „до 1995, односно за определени подрачја и“ се бришат, а зборовите: „до 30 ноември 1984 година“ се заменуваат со зборовите: „до 31 март 1985 година“.

5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 446
14 декември 1984 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Душан Алимпиќ, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките и
покраините,
Миљивоје Стијовиќ, с. р.

726.

Врз основа на член 124 став 1 и член 286 став 2 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 14 декември 1984 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРИФАЌАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ЕЛЕМЕНТИ НА СТАНБЕНАТА И КОМУНАЛНАТА ПОЛИТИКА

1. Се прифаќа Општествениот договор за утврдување на заедничките елементи на станбената и комуналната политика.

2. Се овластува претседателот на Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ, од името на Собранието на СФРЈ, да го потпише овој општествен договор.

3. За претставник на Собранието на СФРЈ во Координационото тело за следење на спроведувањето на Општествениот договор за утврдување на заедничките елементи на станбената и комуналната политика се одредува делегатот Крста Аврамовиќ, член на Одборот на Соборот на републиките и покраините за општествен план и развојна политика.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 332
14 декември 1984 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Душан Алимпиќ, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките и
покраините,
Миљивоје Стијовиќ, с. р.

727.

Врз основа на член 288 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 12 став 2 од Законот за Сојузниот суд, Собранието на СФРЈ, на предлог од Комисијата за избор и именувања, на седницата на Сојузниот собор од 12 декември 1984 година и на седницата на Соборот на републиките и покраините од 14 декември 1984 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА СУДИЈА НА СОЈУЗНИОТ СУД

Се разрешува од должноста судија на Сојузниот суд Љубица Јовичиќ-Станчиќ, по лично барање, заклучно со 31 декември 1984 година.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 480
14 декември 1984 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Душан Алимпиќ, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките
и покраините,
Миљивоје Стијовиќ, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Стојан Бјелајац, с. р.

728.

Врз основа на член 288 точка 2 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со точка 42 став 2 од Одлуката за организацијата и работата на службите на Собранието на СФРЈ, Собранието на СФРЈ, на предлог од Комисијата за избор и именувања, на седницата на Сојузниот собор од 12 декември 1984 година и на седницата на Соборот на републиките и покраините од 14 декември 1984 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА СЕКРЕТАРОТ НА СЛУЖБАТА ЗА ЗАКОНОДАВСТВО НА СОБАНИЕТО НА СФРЈ

Се разрешува од должноста секретар на Службата за законодавство на Собранието на СФРЈ, Хрвое Бачиќ, поради истекот на времето на кое е именуван.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 483
14 декември 1984 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Душан Алимпиќ, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките
и покраините,
Миљивоје Стијовиќ, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Стојан Бјелајац, с. р.

729.

Врз основа на член 288 точка 2 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со точка 75 став 3 од Одлуката за организацијата и работата на службите на Собранието на СФРЈ, Собранието на СФРЈ, на предлог од Комисијата за избор и именувања, на седницата на Сојузниот собор од 12 декември 1984 година и на седницата на Соборот на републиките и покраините од 14 декември 1984 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА СОЈУЗЕН СОВЕТНИК ВО СОБАНИЕТО НА СФРЈ

За сојузен советник во Собранието на СФРЈ се именува Хрвое Бачиќ, досегашен секретар на Службата за законодавство на Собранието на СФРЈ.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 484
14 декември 1984 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Душан Алимпиќ, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките
и покраините,
Миљивоје Стијовиќ, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Стојан Бјелајац, с. р.

730.

Врз основа на член 10 од Законот за посебните услови за давање кредити за инвестиции („Службен лист на СФРЈ”, бр. 62/79, 59/81, 13/82 и 31/83), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА СОПСТВЕНОТО УЧЕСТВО НА КОРИСНИЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИНВЕСТИЦИИ

1. Износот на средствата што можат да се користат како сопствено учество при добивање на кредит и гаранција по основ на финансирањето на инвестициите, корисниците на општествени средства го утврдуваат на начинот пропишан со оваа одлука.

2. Организациите на здружен труд и други организации и заедници (во понатамошниот текст: организации на здружен труд) што водат книговодство според Уредбата за контниот план и за билансите за организациите на здружен труд („Службен лист на СФРЈ”, бр. 2/81, 34/82 и 71/83), износот на сопственото учество за финансирање на инвестициите во основни средства, го утврдуваат врз образецот СУ - ОЗТ - Пресметка на средствата на сопственото учество за финансирање на инвестициите за периодот од _____ 19 _____ до 19 _____ година (во понатамошниот текст: образец СУ - ОЗТ) кој е отпечатен кон оваа одлука и претставува нејзин составен дел.

Корисниците на општествени средства, освен корисниците на општествени средства од став 1 на оваа точка (во понатамошниот текст: други корисници на општествени средства) износот на сопственото учество во финансирањето на инвестициите во основни средства го утврдуваат на образецот СУ - КОС - Пресметка на средствата на сопственото учество за финансирање на инвестициите во основни средства за периодот од _____ 19 _____ до _____ 19 _____ (во понатамошниот текст: образец СУ - КОС) кој е отпечатен кон оваа одлука и претставува нејзин составен дел, со тоа што во колона 3 на образецот се внесуваат соодветни броеви на контото односно групата конта од контниот план според кој водат свое книговодство.

3. Организацијата на здружен труд - инвеститорот, составува образец СУ-ОЗТ за периодот од денот на внесување податоци во последниот образец ОБС кој е составен дел на Правилникот за начинот на составување пресметка на обртните средства и на изворите на обртни средства („Службен лист на СФРЈ”, бр. 28/84 и 37/84) (во понатамошниот текст: образец ОБС), до завршување на инвестицијата за која составува образец СУ-ОЗТ. Ако во образецот СУ-ОЗТ податоците не се внесуваат под ред. бр. 1 до 9, се внесува датумот на составувањето на пресметката на тој образец.

Во образецот СУ-ОЗТ организацијата на здружен труд внесува податоци од образецот ОБС и податоци што ќе ги утврди за периодот за кој составува СУ-ОЗТ образец, и тоа:

1) називот на инвестициите од инвестиционата програма односно од инвестиционо-техничката документација за која се поднесува барање за кредит односно барање за давање гаранција по основ на инвестициите;

2) рокот за завршување на инвестициите односно датумот кога е предвидено да се заврши изградбата или да се прибави инвестицијата;

3) под редниот број 1 - податокот од образецот ОБС од редниот број 40, односно разликата меѓу збирот на износот од ред. бр. 42 и 43 и износот од редниот број 41 на тој образец, ако износот на редниот број 41 е помал од тој збир;

4) под редниот број 2 - износот на амортизацијата на основните средства според претсметката што ќе се пресмета по минималните стапки пропишани со закон, за периодот за кој се составува пресметката на образецот СУ-ОЗТ;

5) под редниот број 3 - износот на долгорочните пласмани (долгорочни кредити, здружени и вложени средства, орочени средства, запишани заеми и на друг начин пласирани средства со рок за наплата подолг од една година) што втасуваат за наплата согласно условите под кои тие кредити и други долгорочни пласмани се дадени;

6) под редниот број 5 - податокот од образецот ОБС од редниот број 41, по намалувањето за збирот на износот од ред. бр. 42 и 43 на тој образец;

7) под редниот број 6 - износот на обврските за инвестиции во основни средства што ќе се намират од средствата под реден број 4 на образецот СУ-ОЗТ, во периодот за кој е составена пресметката на образецот СУ-ОЗТ, односно во периодот на финансирањето на инвестицијата за која се обезбедува сопствено учество според оваа пресметка, а тоа: 1) за други инвестиции во основни средства; 2) за вложување средства во долгорочни пласмани (здружување средства, вложување средства, запишување заеми, орочување на средства, давање кредити и на друг начин пласирање на средства со рок за наплата подолг од една година); 3) за отплата на долгорочни кредити и по основ на намирување на другите обврски од долгорочните извори на средства, врз основа на договор, одлука на органите на управување и други исправи;

8) под редниот број 9 - податокот од образецот ОБС од редниот број 41, по намалувањето за збирот на износот од ред. бр. 42 и 43 на тој образец;

9) под редниот број 10, од 1 до 6 - износите на средствата што организацијата на здружен труд - инвеститорот ги обезбедила од други долгорочни извори за финансирање на инвестицијата, за која поднесува барање за кредит односно барање за давање гаранција по основ на инвестицијата, а кои не ги примила на жиро-сметката до почетокот на периодот за кој е составена пресметката, на образецот СУ-ОЗТ и тоа:

- средствата што се обезбедуваат врз основа на самоуправната спогодба за здружување на труд и средства врз основа на кои се стекнува правото на учество во заеднички остварениот доход, се утврдуваат за паричните средства - врз основа на образецот СУ-ОЗТ односно образецот СУ-КОС на организацијата односно корисниците на општествени средства што здружуваат средства, а за основните средства што се здружуваат - според состојбата искажана во книговодството на определени конта според сегашната вредност на тие средства;

- средствата што на организацијата на здружен труд - инвеститорот ѝ се пренесени врз основа на закон, се утврдуваат врз основа на вирманскиот налог со кој тие средства се пренесени на жиро-сметката или на посебна сметка кај Службата на општественото книговодство до денот на поднесување на банката односно на друг корисник на општествени средства барање за кредит односно барање за давање гаранција по основ на инвестицијата;

- средствата што организацијата на здружен труд ги обезбедува во смисла на член 9 став 1 точка 4 од Законот за посебните услови за давање кредит за инвестициите, се утврдуваат врз основа на податоците од склучениот договор за кредит;

- средствата што организацијата на здружен труд ги обезбедила од заем или задолжително здружување на средства пропишано со републички односно покраински закон и заемот добиен во странство врз основа на договорот што е ратификуван со закон, се утврдуваат врз основа на законот односно договорот со кој средствата ѝ се дадени на организацијата на здружен труд - инвеститорот за таа инвестиција;

- средствата што организацијата на здружен труд ги обезбедила од самопридонесот или од личните средства на граѓаните наменети за проширување на материјалната основа на нејзината работа се утврдуваат: за материјалот

и личните средства на граѓаните - врз основа на книговодствената исправа за приемот на тие средства, до денот на поднесување барање за кредит, за самопридонес во работа и пари што ќе се остварат во периодот за кој е составена пресметката на образецот СУ-ОЗТ односно во периодот на финансирањето на инвестициите - врз основа на претсметковната вредност од инвестиционата програма односно инвестиционо-техничката документација врз основа на која се пристапува кон инвестицијата.

10) под редниот број 12 - износот на средствата што организацијата на здружен труд порано ги вложила за прибавување на локацијата за изградба на инвестициониот објект за кој поднесува барање за кредит односно барање за давање гаранција по основ на инвестицијата врз основа на паричната документација за вредноста на тие вложувања искажани во книговодството до денот на поднесување барање за кредит односно барање за давање гаранција;

11) ако организацијата на здружен труд сопственото учество за финансирање на инвестицијата по целост го обезбедила од други извори (реден број 10 на образецот СУ-ОЗТ), не е должна во образецот СУ-ОЗТ да внесува и податоци под ред. бр. 1 до 9 на овој образец.

4. Другиот корисник на општествени средства - инвеститорот составува образец СУ-КОС за периодот од денот на внесувањето на податоците од своето книговодство во образецот СУ-КОС до рокот на завршувањето на инвестицијата за која бара кредит, односно гаранција по основ на инвестицијата. Ако во образецот СУ-КОС податоците не се внесува под редниот број 1 до 5, се внесува датумот на составувањето на пресметката на тој образец.

Друг корисник на општествени средства внесува во образецот СУ-КОС податоци од книговодството и податоци што ќе ги утврди за периодот за кој го составува тој образец и тоа:

1) називот на инвестицијата за која се поднесува барање за кредит, односно барање за давање гаранција по основ на инвестицијата се внесува од инвестиционата програма, односно од инвестиционо-техничката документација врз основа на која се пристапува кон инвестицијата;

2) рокот на завршувањето на инвестицијата односно датумот кога е предвидено да се заврши изградбата или да се прибави инвестицијата;

3) под ред. бр. 1 и 2 податоците од книговодството покрај внесувањето на соодветните броеви на контата односно групата конта во колона 3, и тоа од контниот план според кој корисникот на општествени средства го води своето книговодство;

4) под редниот број 4 - износот на остварените приходи во текуштата година кој во согласност со законот може да се користи за инвестиции;

5) под редниот број 5 - износот на амортизацијата на основните средства по претсметката кој ќе се пресметува според минималните стапки пропишани со законот, за периодот за кој се составува пресметката на образецот СУ-КОС;

6) под редниот број 6 - износот на долгорочните пласмани (долгорочни кредити орочени депозити, здружени и вложени средства, запишани заеми и на друг начин планирани средства со рок за наплата подолг од една година) што втасуваат за наплата во периодот за кој се составува пресметката на образецот СУ-КОС, согласно условите под кои тие кредити и други долгорочни пласмани се дадени;

7) под редниот број 8 - износот на обврските за инвестициите во основни средства што ќе се намират од средствата под реден број 7 на образецот СУ-КОС, во периодот за кој е составена претсметката на образецот СУ-КОС, и тоа:

- за други инвестиции во основни средства;
- за давање долгорочни кредити и за други долгорочни пласмани;

- за отплата на долгорочни кредити и по основ на намирање на другите обврски од долгорочните извори на средства врз основа на договорот, одлуката на органот на управувањето и другите исправи;

8) под редниот број 11, од 1 до 6, се внесуваат износи- те на средствата што корисникот на општествени сред- ства - инвеститорот ги обезбедил од други долгорочни из- вори за финансирање на инвестицијата, за која поднесува барање за кредит, односно барање за давање гаранција по основ на инвестицијата, а кои не ги примил на жиро-смет- ката до почетокот на периодот за кој е составена пресмет- ката на образецот СУ-КОС, и тоа:

- средствата што се обезбедуваат врз основа на само- управна спогодба за здружување на труд и средства, врз основа на кои се стекнува право на учество во заеднички остварениот доход се утврдуваат: за паричните средства - врз основа на образецот СУ-ОЗТ, односно образецот СУ-КОС на организацијата, односно на корисниците што здружуваат средства, а за основните средства што се здружуваат - според состојбата искажана во книговод- ството на определени конта според сегашната вредност на тие средства;

- средствата што на корисникот на општествени средства му се пренесени врз основа на законот се утврду- ваат врз основа на бирманскиот налог со кој тие средства се пренесени на жиро-сметката или на посебна сметка на корисниците на општествени средства кај Службата на оп- штественото книговодство до денот на поднесувањето на банката, односно на друг корисник на општествени сред- ства барање за кредит односно барање за давање гаранци- ја по основ на инвестициите;

- средствата што корисникот на општествени сред- ства ги обезбедува според член 9 став 1 точка 4 од Законот за посебните услови за давање кредит за инвестиции, се ут- врдуваат врз основа на податоците од склучениот договор за кредит;

- средствата што корисникот на општествени сред- ства ги обезбедил од заемот од задолжителното здружува- ње на средства пропишан со републички односно покра- ински закон и заемот добиен во странство врз основа на договорот што е ратификуван со закон се утврдува врз ос- нова на законот односно договорот со кој средствата му се дадени на корисникот на општествени средства - инве- ститорот за таа инвестиција;

- средствата што корисникот на општествени сред- ства ги обезбедил од самопридонесот или од личните средства на граѓаните наменети за проширување на мате- ријалната основа на неговата работа се утврдуваат: за ма- теријалот и личните средства на граѓаните - врз основа на книговодствената исправа за приемот на тие средства, до денот на поднесувањето на барањето за кредит, а за са- мопридонесот во работа и пари што ќе се остварат во пе- риодот за кој е составена пресметката на образецот СУ-КОС, односно во периодот на финансирањето на инве- стициите - врз основа на претсметковната вредност од ин- вестиционата програма односно другата инвестиционо- техничка документација врз основа на која се пристапува кон инвестицијата;

9) под редниот број 13 - износот на средства што ко- рисникот на општествени средства порано ги вложил за прибавување на локација за изградба на инвестиционен објект за кој поднесува барање за кредит, односно барање за давање гаранција по основ на инвестицијата, врз основа на паричната документација за вредноста на тие вложува- ња искажани во книговодството до денот на поднесувањето на барањето, за кредит односно барањето за давање га- ранција;

10) ако корисникот на општествени средства во це- лост обезбедил средства за сопственото учество во финан- сирањето, на инвестициите од други извори (реден број 11 образец СУ-КОС), не е должен во образецот СУ-КОС да ги внесува и податоците под редниот број 1 до 10 на овој образец.

5. На начинот предвиден во точ. 3 и 4 од оваа одлука, корисникот на општествени средства го утврдува сопстве-

ното учество и кога ѝ поднесува на банката барање за до- бивање гаранција по основ на инвестициите од член 1 став 3 на Законот за посебните услови за давање кредит за ин- вестициите.

6. Кон барањето што ѝ го поднесува на банката, од- носно на друг корисник на општествени средства за доби- вање кредит за инвестициите, односно гаранцијата по ос- нов на инвестициите, корисникот на општествени сред- ства приложува и доказ за обезбедување средства за соп- ственото учество и тоа:

1) за инвестициите во основни средства - пресметка на образецот СУ-ОЗТ односно образецот СУ-КОС;

2) за инвестициите во објекти и опрема на заедничка- та потрошувачка - извод од деловните книги за состојбата на слободните парични средства за заедничка потрошу- вачка, и тоа врз основа на состојбата на сите средства на заедничката потрошувачка и изворите на тие средства по- следниот ден во месецот кој претходел на месецот во кој корисникот на општествени сред- ства - инвеститорот, под- несол барање до банката односно до друг корисник на оп- штествени средства за добивање кредити за инвестиции односно гаранција по основ на инвестициите во објектот и опремата на заедничката потрошувачка.

7. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука, престанува да важи Одлуката за начинот на утврдување на сопственото учество на корисниците на општествени средства за финансирање на инвестиции („Службен лист на СФРЈ”, бр. 20/82).

8. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е.п. бр. 521

27 ноември 1984 година

Белград

Сојузен извршен совет

Погл. претседател,
Јанез Земљарич, с. р.

Образец СУ-ОЗТ

(назив и седиште на организаци-
јата на здружен труд)

ПРЕСМЕТКА

НА СРЕДСТВАТА НА СОПСТВЕНОТО УЧЕСТВО ЗА
ФИНАНСИРАЊЕ НА ИНВЕСТИЦИИ ВО ОСНОВНИ
СРЕДСТВА ЗА ПЕРИОДОТ ОД _____ 19____

ДО _____ 19____ ГОД.

Назив на инвестицијата: _____

Рок за завршување на инвестицијата: _____

Реден број	Позиција	Износ на динари
1	2	3

I. Расположиви средства и прилив на средства

- 1 Расположиви средства за инвестиции на почетокот за периодот за кој е сос- тавен образецот
- 2 Износ на пресметаната амортизација по минимални стапки пропишани со закон

Образец СУ-КОС

Реден број	Позиција	Износ на динари
1	2	3
3	Износ на долгорочните пласмани што втасуваат за наплата во периодот на финансирањето на инвестицијата	
4	Вкупно средства (ред. бр. 1 до 3)	

II. Обврски за инвестициите во основни средства што ќе се намират од средствата под реден број 4 на овој образец

5	Недостиг на трајни и долгорочни извори на почетокот на периодот за кој се составува образецот	
6	Обврски што ќе се намират од средствата под редниот број 4 на овој образец:	
	1) за други инвестиции во основни средства	
	2) за долгорочни пласмани	
	3) за отплата на долгорочни кредити и по основ на намирање на други обврски од долгорочните извори на средства	
7	Вкупно (реден број 6)	
8	Вкупно обврски (ред. бр. 5 до 6)	
9	Неангажирани средства за инвестициите (реден број 4 минус реден број 8)	

III. Други извори на средства на сопственото учество на инвеститорот за финансирање на инвестиции

10	Средства што се обезбедуваат од други извори:	
	1) средства обезбедени врз основа на самоуправни спогодба за здружување на труд и средства	
	2) пренесени средства врз основа на закон	
	3) вложени средства на странско лице	
	4) кредити според член 9 став 1 точка 4 од Законот за посебните услови за давање кредити за инвестиции	
	5) заеми и задолжително здружување на средства	
	6) самопридones и лични средства на граѓаните за инвестиции	
11	Вкупно (реден број 10)	
12	Порано вложени средства за прибавување на локација	
13	Износ на средствата со сопствено учество на инвеститорот (ред. бр. 9 до 12)	

_____ 19____ година

(раководител на финансиската служба)

(раководител на организацијата на здружен труд)

(назив и седиште на корисникот на општествени средства)

ПРЕСМЕТКА

НА СРЕДСТВАТА НА СОПСТВЕНОТО УЧЕСТВО ВО ФИНАНСИРАЊЕ НА ИНВЕСТИЦИИ ВО ОСНОВНИ СРЕДСТВА

За периодот од _____ 19____ до _____ 19____ година

Назив на инвестицијата: _____

Рок за завршување на инвестицијата: _____

Реден број	Позиција	Број на контото односно групата на контата	Износ на динари
1	2	3	4

I. Расположиви средства и прилив на средства

1	Извори на основни средства и долгорочни пласмани од средствата за инвестиции	
2	Основни средства и долгорочни пласмани од средствата за инвестиции:	
	- основни средства	
	- долгорочни пласмани	
3	Вишок на извори средства (реден број 1 минус реден број 2)	
4	Остварени приходи во текущата година што во согласност со законот можат да се користат за инвестиции	
5	Износ на пресметаната амортизација по минимални стапки пропишани со закон	
6	Износ на долгорочните пасмани што втасуваат за наплата во периодот на финансирањето на инвестицијата	
7	Вкупни средства (ред. бр. 3 до 6)	

II. Обврски за инвестициите во основни средства што ќе се намират од средствата под редниот број 7 на овој образец

8	Обврски што ќе се намират од средствата под редниот број 7 на овој образец:	
	1) за други инвестиции во основни средства	
	2) за долгорочни пласмани	
	3) за отплата на долгорочни кредити и по основ на намирање на други обврски од долгорочни извори	
9	Вкупно (реден број 8)	
10	Неангажирани средства за инвестиции (реден број 7 минус реден број 9)	

Реден број	Позиција	Број на контото односно групата на контата	Износ на динари
1	2	3	4

III. Други извори на средства на сопственото учество на инвеститорите за финансирање на инвестиции

11 Средства што се обезбедуваат од други извори:

- 1) средства обезбедени врз основа на самоуправна спогодба за здружување на труд и средства
- 2) пренесени средства врз основа на закон
- 3) вложени средства на странско лице
- 4) кредити според член 9 став 1 точка 4 од Законот за посебните услови за давање кредити за инвестиции
- 5) заеми и задолжително здружување на средства
- 6) самопридонес и лични средства на граѓаните за инвестиции

12 Вкупно (реден број 11)

13 Порано вложени средства за прибавување на локации

14 Износ на средствата на сопственото учество на инвеститорот (реден број 10 минус реден број 12 плус реден број 13)

_____ 19_____ година

(раководител на финансиската служба)

(раководител на корисникот на општествени средства)

731.

Врз основа на член 57 став 1 од Законот за заштита на растенијата од болести и штетници што ја загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ”, бр. 49/76 и 43/82), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ВИСОЧИНАТА НА НАДОМЕСТОТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ЗДРАВСТВЕН ПРЕГЛЕД НА РАСТЕНИЈАТА ВО ПРОМЕТОТ ПРЕКУ ГРАНИЦАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

1. За вршење на задолжителен здравствен преглед на растенијата во прометот преку границата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија се наплатува надомест.

2. Височината на надоместот за задолжителен здравствен преглед на пратките на растенија што се извезуваат, увезуваат и реекспортираат, зависно од видот на пратката изнесува, и тоа:

1) за вагонски и камионски пратки и за пратки во контејнери, до 10 тони – 300 динари, а за секоја понатамошна тона односно започната тона во пратката преку 10 тони – уште по 20 динари;

2) за бродски пратки – 10 динари по една тона, а најмалку 300 динари за една пратка;

3) за денчани и авионски пратки до три пакета – 300 динари, а за секој понатамошен пакет – уште по 10 динари;

4) за поштенски пратки до 10 килограми – 60 динари, а за секој понатамошен килограм – уште по 10 динари;

5) за пратки што патниците и персоналот на превозните средства ги носат со себе, до 10 килограми – 60 динари, а за секој понатаму започнати 10 килограми – уште по 15 динари;

6) за пратки на дрво (трупци, режана граѓа, јамско дрво, разни видови преработувачки од дрво и др.) – 12 динари за секој кубен метар; а за пратки на целулозно и огревно дрво – 10 динари за секој кубен метар;

7) за помошни прегради од штици на брод или шлеп што од нив се отстрануваат по употреба – 100 динари за секој кубен метар;

8) за преглед на останки на товар од растително потекло по чистење на бродот, односно шлепот – 800 динари по брод односно шлеп;

3. Височината на надоместот за задолжителен здравствен преглед на пратките на растенија што во провозот низ Социјалистичка Федеративна Република Југославија се претоваруваат или се превезуваат во отворени превозни средства, зависно од видот на пратката изнесува, и тоа:

1) за вагонски и камионски пратки, освен за пратки од дрво, до 10 тони – 200 динари, а за секоја понатамошна започната тона – уште по пет динари;

2) за вагонски и камионски пратки на дрво, до 10 кубни односно просторни метри – 200 динари, а за секој понатамошен кубен, односно просторен метар на дрво – уште по пет динари;

3) за бродски пратки, освен за пратки од дрво, до 10 тони – 200 динари, а за секоја понатамошна започната тона – уште по 3 динари;

4) за бродски пратки на дрво до 10 кубни односно просторни метри 200 динари, а за секој понатамошен кубен односно просторен метар уште по 3 динари;

4. Надоместот за задолжителен здравствен преглед на семиња и посадочен материјал се зголемува за 50% од височината на надоместот определена во одредбите под 1 до 5 на точка 2 и одредбите под 1 и 2 на точка 3 од оваа одлука.

5. За празна амбалажа од растително потекло која се враќа во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а служела за испраќање на пратки на растенија, се плаќа 50% од височината на надоместот определена во одредбите од 1 до 3 на точка 2 од оваа одлука.

6. Ако увозникот, извозникот, односно провозникот бара да се прегледа амбалажата за стоките што не подлежат на задолжителен здравствен преглед, плаќа надомест како за вагонски односно бродски пратки.

7. Ако извозникот навремено не ги подготви стоките за задолжителен здравствен преглед, а го повика инспекторот стоките да ги прегледа и инспекторот излезе на местото на натоварот во определено време, извозникот е должен на име на изгубеното време на инспекторот да му плати 200 динари по еден час чекање.

8. Износот на надоместот за преглед на пратките од точ. 2 до 7 на оваа одлука што се врши во текот на ноќта и во деновите на државните празници се зголемува за 50% од надоместите предвидени во точ. 2 до 7 на оваа одлука.

9. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за височината на надоместот за вршење на задолжителен здравствен преглед на растенијата при увозот и извозот („Службен лист на СФРЈ”, бр. 32/81 и 43/81).

10. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 502

15 ноември 1984 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Борисав Сребриќ, с. р.

732.

Врз основа на член 72 став 2 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ”, бр. 15/77, 61/82, 77/82, 34/83 и 70/83), Сојузниот извршен совет донесува:

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ДЕВИЗИТЕ УТВРДЕНИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ОРГАНИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА И ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ОСТВАРУВАЊЕТО НА ПРАВАТА И ДОЛЖНОСТИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1984 ГОДИНА

1. Во Одлуката за распоредување на девизите утврдени за потребите на органите на федерацијата и за потребите на остварувањето на правата и должностите на федерацијата за 1984 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 2/84, 42/84, 46/84 и 66/84) во точка 1 став 1 во одредбата под 1 бројот: „11.933.828.500” се заменува со бројот: „11.877.472.500”, а во одредбата под 2 бројот: „68.869.252.000” се заменува со бројот: „68.925.608.000”.

2. Во распоредот на девизите за 1984 година, кој е составен дел на Одлуката за распоредување на девизите утврдени за потребите на органите на федерацијата и за потребите на остварувањето на правата и должностите на федерацијата за 1984 година, редниот број 13 се менува и гласи:

„13. Сојузен секретаријат за народна одбрана

Нестковни плаќања:

– службени патувања	32.938.000	
– претставништва	192.440.000	
– котизации	3.923.000	
– лекувања во странство	26.594.000	
– специјализации	122.159.000	
– други плаќања	5.793.000	383.847.000
Стоковни плаќања		65.761.343.000

Вкупно: 66.145.190.000”

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 525
13 декември 1984 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Борисав Сребриќ, с. р.

733.

Врз основа на член 48 од Законот за основите на системот за осигурување на имоти и лица („Службен лист на СФРЈ”, бр. 24/76), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈНИСКИТЕ ОСИГУРЕНИ СУМИ НА КОИ МОРА ДА СЕ ДОГОВОРИ ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ЕДЕН ПАТНИК ВО ЈАВНИОТ ПРЕВОЗ ОД ПОСЛЕДИЦИ НА НЕСРЕКЕН СЛУЧАЈ

1. Во Одлуката за определување на најниските осигурени суми на кои мора да се договори осигурување за еден патник во јавниот превоз од последици на несрекен случај („Службен лист на СФРЈ”, бр. 62/81) во точка 1 во одредба под 1 зборовите: „100.000 динари” се заменуваат со зборовите: „150.000 динари”.

Во одредба под 2 зборовите: „200.000 динари” се заменуваат со зборовите: „300.000 динари”.

Во одредба под 3 зборовите: „50.000 динари” се заменуваат со зборовите: „75.000 динари”.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 505
27 ноември 1984 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљариќ, с. р.

734.

Врз основа на член 2 од Законот за пригодни ковани пари („Службен лист на СФРЈ”, бр. 35/80), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА VIII СВЕТСКО ПРВЕНСТВО ВО СКИЈАЧКИ СКОКОВИ ВО 1985 ГОДИНА НА ПЛАНИЦА КАКО НАСТАН ПО ПОВОД НА КОЈ ВО 1985 ГОДИНА ЌЕ СЕ ИЗДАДАТ ПРИГОДНИ КОВАНИ ПАРИ

1. Во Одлуката за определување на VIII светско првенство во скијачки скокови во 1985 година на Планица како настан по повод на кој во 1985 година ќе се издадат пригодни ковани пари („Службен лист на СФРЈ”, бр. 50/84), во називот на Одлуката и во точка 1 зборот: „скокови” се заменува со зборот: „летови”.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 524
6 декември 1984 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Борисав Сребриќ, с. р.

735.

Врз основа на член 33 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ”, бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 61/82 и 7/84), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ВИСОЧИНАТА НА ДАВАЧКАТА ЗА ЦАРИНСКО ЕВИДЕНТИРАЊЕ

1. На стоките што се увезуваат во 1985 година, освен на стоките што се ослободени од плаќање царина според чл. 25 до 30 и чл. 50 и 57 од Царинскиот закон, се плаќа давачка за царинско евидентирање во височина од 1% од царинската основица.

2. По исклучок од одредбата на точка 1 од оваа одлука, давачка за царинско евидентирање се плаќа во височина од 0,01% од царинската основица:

1) на увозот на сировини од следните тарифни броеви на Царинската тарифа, под услов увозот да се врши за домашни потреби во согласност со Енергетскиот биланс на Југославија за 1985 година и со регионалниот распоред на увозот, и тоа:

Реден број	Тарифен број	Наименување
1	2	3
	27.01/1	Антрацит, во прав или не, неагломериран
	27.01/2a	Друг камен јаглен, во прав или не, неагломериран, за коксирање
	27.02/2	Агломериран мрк јаглен и лигнит
	27.04	Кокс и полукокс од камен јаглен, мрк јаглен, лигнит и тресет, агломериран или неагломериран; ретортен јаглен
	27.09/1	Нафта
	27.10/1a	Авио-бензин
	27.10/3в	Други лесни масла и препарати, друго Ех.
		Примарен бензин
	27.10/4в	Млазно гориво од керозински тип
	27.10/6	Гасно масло
	27.10/7	Гориви масла
	27.11/1	Пропан и бутан, течни
	27.11/3	Нафтени гасови и други гасовити јаглеводороди во гасовита состојба
	27.14/1	Петрол-кокс
	27.17	Електрична енергија
	84.59/1	Нуклеарни реактори и нивни делови Ех.
		Уранско гориво за атомски центри

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точка, на увозот на нафтени деривати од тој став што се врши надвор од Енергетскиот биланс на Југославија за 1985 година, се плаќа давачка за царинско евидентирање во височина од 0,01% од царинската основица, ако увоз на тие деривати се врши заради рамномерно и под еднакви услови снабдување на пазарот со нафтени деривати, односно заради повторен извоз.

Дали се работи за увоз заради рамномерно и еднакви услови снабдување на пазарот со нафтени деривати, мислење дава Сојузниот секретаријат за пазар и општи стопански работи;

2) на увозот на опрема и делови што не се произведуваат во земјата, а се увезуваат како замена за опрема и делови уништени или општетени во несреќи;

3) на увозот на опрема и резервни делови што не се произведуваат во земјата, а служат за изградба на објекти, под услов тие објекти да се изградуваат со здружување на труд и средства врз доходни основи и врз база на заеднички интереси за развој на стопански недоволно развиените републики и на Социјалистичка Автономна Покраина Косово.

3. Увоз на опрема и резервни делови од точка 2 одредба под 3 на оваа одлука, организациите на здружен труд ќе вршат врз основа на мислењето на Стопанската комора на Југославија – Општото гранско здружение за преработка на метали на Југославија дека таа опрема и резервни делови не се произведуваат во земјата и врз основа на потврда од надлежниот републички односно покраински орган на управата дека се во прашање објекти што се изградуваат со здружување на труд и средства врз доходни основи и врз база на заеднички интереси за развој на стопански недоволно развиените републики и на Социјалистичка Автономна Покраина Косово. Во потврдата мораат да се наведат одредбите од договорот кои се основ за увоз на таа опрема и резервни делови.

4. Пресметување и наплатување на давачката за царинско евидентирање се врши при царинењето на стоките, според прописите за наплатување царина.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е.п.бр. 527

6 декември 1984 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Борисав Сребриќ, с. р.

736.

Врз основа на член 95 став 2 од Законот за Службата на општественото книговодство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 70/83), сојузниот секретар за финансии издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ НА НАРЕДБАТА ЗА СМЕТКИТЕ ЗА УПЛАТА НА ПРИХОДИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И НИВНИТЕ ФОНДОВИ, НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ И НА ДРУГИ САМОУПРАВНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАЕДНИЦИ, ЗА НАЧИНОТ НА УПЛАТУВАЊЕ НА ТИЕ ПРИХОДИ И ЗА НАЧИНОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ НА КОРИСНИЦИТЕ НА ТИЕ ПРИХОДИ

1. Во Наредбата за сметките за уплата на приходите на општествено-политичките заедници и нивните фондови, на самоуправните интересни заедници и на други самоуправни организации и заедници, за начинот на уплатување на тие приходи и за начинот на известување на корисниците на тие приходи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/84) во точка 41 став 1 одредбите под 1 и 2 се менуваат и гласат:

„1) на сметката бр. 842-1952 – Деловни средства на организациите на здружен труд од областа на стопанството по основ на задолжителниот заем од 1984 година;

2) на сметката бр. 842-1968 – Деловни средства на организациите на здружен труд од областа на стопанството по основ на задолжителниот заем од 1985 година“.

2. Во точка 59 став 1 одредбите под 1 и 2 се менуваат и гласат:

„1) проодната сметка бр. 842 2052 – Средства на задолжителниот заем за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и на САП Косово за 1984 година;

2) проодната сметка бр. 842-2068 – Средства на задолжителниот заем за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и на САП Косово за 1985 година“.

3. Точка 65 се менува и гласи:

„Приходите на буџетот на федерацијата од царини и други увозни давачки за стоки увезени до 31 декември 1984 година и делот од приходите од основниот данок на промет на производи за промет остварен до 31 декември 1984 година, што ќе се наплати до 31 јануари 1985 година, се уплатуваат во корист на буџетот на федерацијата согласно со член 24 став 3 од Законот за извршување на Буџетот на федерацијата за 1984 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 70/83).“

При уплатата на приходите од царини и други увозни давачки за стоките увезени до 31 декември 1984 година и на делот од приходите од основниот данок на промет на производи за прометот остварен до 31 декември 1984 година, што ќе се наплати до 31 јануари 1985 година, уплатителите на тие приходи на сите налози за уплата ќе назначат во горниот десен алог: „за 1984 година“.

Заради разграничување на приходите од став 1 на оваа точка помеѓу 1984 и 1985 година, уплатителите на приходите при уплатата на приходите од царини и други увозни давачки и на делот од приходите од основниот данок на промет на производи, за прометот остварен во јануари 1985 година, на сите налози за уплата ќе назначат во горниот десен агол: „за 1985 година“.

4. Оваа наредба влегува во сила на 1 јануари 1985 година.

Бр. 6-3556/2
12 декември 1984 година
Белград

Сојузен секретар
за финансии,
Владо Клеменчиќ, с. р.

737.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ”, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „LE MONDE”

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на весникот „Le Monde” број 12380 од 14 ноември

1984 година, што излегува на француски јазик во Париз, Франција.

Бр. 650-1-5/179
4 декември 1984 година
Белград

Сојузен секретар
за внатрешни работи,
Доброслав Кулафиќ, с. р.

738.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ”, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „KURIER”

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на весникот „Kurier” број 310 од 7 ноември 1984 година, што излегува на германски јазик во Виена, Австрија.

Бр. 650-1-2/508
4 декември 1984 година
Белград

Сојузен секретар
за внатрешни работи,
Доброслав Кулафиќ, с. р.

739.

Врз основа на член 33 од Законот за пуштање на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ”, бр. 9/81), Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита објавува

СПИСОК

НА ГОТОВИ ЛЕКОВИ И ФОРМИ И ПАКУВАЊА НА ГОТОВИ ЛЕКОВИ ЗА КОИ Е ДОНЕСЕНО РЕШЕНИЕ ЗА УКИНУВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕТО ЗА ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1 ЈАНУАРИ ДО 30 ЈУНИ 1984 ГОДИНА

Во периодот од 1 јануари до 30 јуни 1984 година се укинати одобренјата за пуштање во промет на следните готови лекови:

Реден број	Назив на лекот	Форма и пакување на лекот	Производител на лекот	Број и датум на решението за пуштање на лекот во промет	Број и датум на решението за укинување на одобренјето за пуштање на лекот во промет
1	2	3	4	5	6
1	ASTEROL	маст, 25 g	„Галеника” – Фармацевтско-хемијска индустрија – Белград-Земун	05-557/1 од 25.III 1969 година	07-3319/1-83 од 18.VI 1984 година
2	ASTEROL	пудра, 30 g	„	05-555/1 од 25.III 1969 година	07-3313/1-83 од 18.VI 1984 година
3	CANESTEN	вагиналети, 6 ваг. по 0,1 g	„Bayer-Pharma” Југославија – Товарна фармацевтских индустријски изделков – Љубљана	2371/1-74 од 22.IV 1975 година	07-3096/1-83 од 18.VI 1984 година

1	2	3	4	5	6
4	BERHENICOL	сируп, 50 ml	„Галеника“ – Фармацеу- тско-хемијска индус- трија – Белград-Земун	15-484/1 од 22.XI 1966 година	07-180/1 од 5.III 1984 година
5	BERHENICOL	капсули, 16 капс.	”	0502-1642/1 од 29.VI 1977 година	07-182/1 од 5.III 1984 година
6	BERHENICOL	капсули, 104 капс.	”	0502-1641/1 од 29.VI 1977 година	07-181/1 од 5.III 1984 година
7	BERHENICOL	суспензија, 50 ml	”	15-484/1 од 22.XI 1966 година	07-180/1 од 26.VI 1984 година
8	CHYMOCICLAR	капсули, 8 капс.	”	05-1810/1-68 од 26.III 1969 година	07-3318/1-83 од 18.VI 1984 година
9	CHYMORAL	дражеи, 24 драж.	”	05-1809/1 од 23.XII 1968 година	07-3317/1-83 од 18.VI 1984 година
10	COMPOCILLIN -VK	таблети, 50 x 125 mg	”	05-700/1 од 26.III 1969 година	07-3321/1-83 од 18.IV 1984 година
11	COMPOCILLIN -VK	таблети, 25 x 250 mg	”	05-701/1 од 26.III 1969 година	07-4969/1-82 од 18.VI 1984 година
12	COMPOCILLIN -VK	гранулат за подготовка на сируп, 80 ml раствор	”	05-702/1 од 27.III 1969 година	07-4967/1-82 од 18.VI 1984 година
13	DOLO- BARALGIN	дражеи, 20 драж.	„Југоремедија“ – Фаб- рика лекова, Радна ор- ганизација са п.о. у сас- таву ИПК „Серво Ми- хал“, Зрењанин	05/2-4030/1 од 31.XII 1974 година	07-1330/1 од 18.VI 1984 година
14	EFLORAN	вагинални таблети, 10 x 0,5 g	„Крка“ – Фармацевти- ка, кемија, козметика, здравилиште ин гостин- ство – Ново Место	15-515-403/2-64 од 31.XII 1964 година	07-3058/1-83 од 18.VI 1984 година
15	EFLORAN	таблети, 20 x 0,25 g	”	15-515-402/2-64 од 31.XII 1964 година	07-3057/1-83 од 18.VI 1984 година
16	HAEMACTIN	дражеи, 30 драж.	„Галеника“ – Фармаце- уто-хемијска индус- трија – Белград-Земун	09-1899/1-59 од 18.VI 1960 година	07-1616/1-83 од 18.VI 1984 година
17	LENT RAT	таблети, 10 табл.	„Фармакос“ – Фабрика фармацеутских и хемиј- ских производа – При- зрен	05/2-4999/1-76 од 28.VI 1977 година	07-253/1 од 5.III 1984 година
18	LENT RAT	таблети, 20 табл.	”	05/2-4992/1-76 од 28.VI 1977 година	07-252/1 од 5.III 1984 година
19	LENT RAT	таблети, 100 табл.	”	05/2-4993/1-76 од 28.VI 1977 година	07-251/1 од 5.III 1984 година
20	NITROPRUSID NATRIUM	инјекции, 1 амп. лиофил. и 1 амп. од 5 ml раствору- вач	„Инх-Хемофарм“ Фар- мацеуто-хемијска ин- дустрија – Вршац	05-3668/1 од 23.XII 1980 година	07-1393 од 30.V 1984 година
21	NOVANDROL	лингвалети, 10 x 10 mg	„Галеника“ – Фармаце- уто-хемијска индус- трија – Белград-Земун	883 од 12.VIII 1954 година	07-4963/1-82 од 14.VI 1984 година

1	2	3	4	5	6
22	NOVANDROL	лингвалети, 10 x 25 mg	„Галеника“ – Фармаце- утско-хемијска индус- трија – Белград-Земун”	964 од 12.VIII 1954 година	07-4973/1-82 од 14.VI 1984 година
23	VERTIGOSAN	дражеи, 30 драж.	”	05-5728/1 од 17.X 1979 година	07-3326/1-83 од 18.VI 1984 година

07 Бр. 2990/1
30 октомври 1984 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
труд, здравство и соци-
јална заштита,
д-р Горге Јаковлевски, с.р.

740.

Врз основа на член 33 од Законот за пуштање на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ”, бр. 9/81), Сојуз-
ниот комитет за труд, здравство и социјална заштита објавува

СПИСОК

НА ГОТОВИ ЛЕКОВИ ЗА ЧИЕ ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ Е ДАДЕНО ОДОБРЕНИЕ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1 ЈАНУА-
РИ ДО 30 ЈУНИ 1984 ГОДИНА

Во периодот од 1 јануари до 30 јуни 1984 година е дадено одобрение за пуштање во промет на следните готови
лекови:

Реден број	Назив на лекот	Форма и паку- вање на лекот	Начин на издавање од- носно употреба на ле- кот	Производител на лекот	Број и датум на решение- то за пуштање во промет на лекот
1	2	3	4	5	6
1	AMRACIN (Tetracyclini chlori- dum)	капсули 16 x 250 mg	Може да се издава само на лекарски рецепт	„Галеника“ – фармаце- утско-хемијска индус- трија – Белград – Зе- мун	07-1003/1 од 28. III 1984 година
2	AMRACIN (Tetracyclini chloridum)	капсули, 104 x 250 mg	”	”	07-824/1-83 од 28. III 1984 година
3	AMRACIN (Tetracyclin chloridum)	маст за очи 1%, 5 g	”	”	07-825/1-83 од 28. III 1984 година
4	AMRACIN (Tetracyclin chloridum)	маст 3% 10 g	”	”	07-2106/1-83 од 28. III 1984 година
5	ANDROCUR -DEPOT (Cyproteronacetat)	инјекции, 3 амп. од 3 ml по 300 mg	”	„Schering AG” Berlin, Застапник: „Алкало- ид” – Хемиска, фарма- цевтска, козметичка индустрија – Скопје	07-1079/1 од 26. VI 1984 година
6	ANDROCUR-10 (Cyproteronacetat)	таблети 15 x 10 mg	”	”	07-1078/1 од 26. VI 1984 година
7	ANDROCUR (Cyproteronacetat)	таблети, 50 x 50 mg	”	”	07-1080/1 од 26. VI 1984 година
8	ANTITOKSIN PLINSKE GAN- GRENE (Immunoserum an- ticlostridum mix- tum)	инјекции, 1 ампула од 10 ml	може да се употребува само во здравствена ор- ганизација на здружен труд	„Плива” – Фармацеут- ска хемијска, прехран- бена и козметичка ин- дустрија – Загреб	07-2609/1 од 19. VI 1984 година

1	2	3	4	5	6
9	ANTITOKSIN PLINSKE GAN- GRENE (Immunoserum an- ticlostridium mix- tum)	инјекции, 50 амп. по 10 ml	Може да се употребува само во здравствена ор- ганизација на здружен труд	„Глива“ – Фармацеут- ска, кемијска, пре- храмбена и козметич- ка индустрија – Загреб	07-2610/1 од 19. VI 1984 година
10	BAYPEN (Mezlocillinum)	инјекции за i.v. употреба, 1 шише со 2 g сува супстан- ција на мезло- цилин + 1 шише од 50 ml вода за инјек- ции	”	„Bayer AG, Leverk- sen, СР Германија. За- стапник: „Bayer-Phar- ma“ Југославија – То- варна фармацевтских ин кемичних изделков – Љубљана	07-740/1 од 19. VI 1984 година
11	BAYPEN (Mezlocillinum)	инјекции, за i.v. upotreba 1 шише со 5 g сува супстан- ција на мезло- цилин + 1 шише од 50 ml вода за инјек- ции	”	”	07-741/1 од 19. VI 1984 година
12	BETAMET	крем, 10 g	Може да се издава само на лекарски рецепт	„Inex-Хемофарм“ – Фармацеутско-хемиј- ска индустрија – Вршац	07-5082/1-82 од 17. IV 1984 година
13	BETAMET	крем, 50 g	”	”	07-5083/1 од 17. IV 1984 година
14	BETAMSAL	маст, 10 g	”	”	07-5080/1 од 7. V 1984 година
15	BETAMSAL	маст, 50 g	”	”	07-5081/1 од 7. V 1984 година
16	BETAMSAL	тинктура, 10 ml	”	”	07-5078/1-82 од 17. IV 1984 година
17	BETAMSAL	тинктура, 50 ml	”	”	07-5079/1-82 од 17. IV 1984 година
18	BILISCOPIN (Acidum iotroxcium)	инјекции за i.v. употреба, 10 амп. по 30 ml	Може да се употребува само во здравствени ор- ганизации на здружен труд	„Schering AG“, Berlin, Zastapnik: „Alkaloid“ – Hemiska, farmacevtska, kozmetička industrija – Skopje	07-341/1 о 21. VI 1984 godina
19	BILISCOPIN (Acidum iotroxicum)	инфузија, 10 шиш. по 100 ml со прибор за инфузија	”	”	07-339/1 од 21. VI 1984 година
20	BILISCOPIN (Acidum iotroxi- cum)	за краткотрај- на инфузија, 10 шиш. по 50 ml со прибор за инфузија	”	”	07-340/1 од 21. VI 1984 година
21	BILISCOPIN (Acidum iotroxi- cum)	за долготрај- на инфузија, 10 шиш. по 250 ml со при- бор за инфузи- ја	”	”	07-338/1 од 21. VI 1984 година

1	2	3	4	5	6
22	CHLORAMPHE- NICOL (Chloramphenico- lum)	капсули, 10 × 250 mg	Може да се издава само на лекарски рецепт	„Лек” – Товарна фар- мацевтских ин кемич- них изделков – Љуб- љана	07-545/1 од 18. IV 1984 година
23	CHLORAMPHE- NICOL (Chloramphenico- lum)	капсули, 20 × 250 mg	”	”	07-547/1 од 18. IV 1984 година
24	CHLORAMPHE- NICOL (Chloramphenico- lum)	капсули, 100 × 250 mg	”	”	07-544/1 од 18. IV 1984 година
25	CHLORAMPHE- NICOL (Chloramphenico- lum)	капсули, 500 × 250 mg	”	”	07-546/1 од 18. IV 1984 година
26	CHLORAMPHE- NICOL (Chloramphenico- lum)	капсули, 1000 × 250 mg	”	”	07-542/1 од 18. IV 1984 година
27	CHLORAMPHE- NICOL (Chloramphenico- lum)	суспензија, 60 ml	”	”	07-977/1 од 18. IV 1984 година
28	CHLORAMPHE- NICOL (Chloramphenico- lum)	суспензија 1000 ml	”	”	07-541/1 од 18. IV 1984 година
29	CHLORAMPHE- NICOL (Chloram- phenicolum)	супозитории, 10 супоз.	”	”	07-543/1 од 18. IV 1984 година
30	CODILEK	капсули, 10 капс.	”	”	07-5381/1-82 од 28. VI 1984 година
31	CODILEK	сируп, 100 ml	”	”	07-5380/1-82 од 28. VI 1984 година
32	DECOTAL (Diflucortolon vale- rianat)	крем, 20 g	”	„Алкалоид” – Хемис- ка, фармацевтска, коз- метичка индустрија – Скопје	07-129/1 од 2. IV 1984 година
33	DECOTAL (Diflucortolon vale- rianat)	маст, 20 g	”	”	07-128/1 од 2. IV 1984 година
34	DEXTRAN 40 (Dehtranum)	Физиолошки раствор, 500 ml раствор	Може да се употребува само во здравствени ор- ганизации на здружен труд	„Инпex-Хемофарм” – Хемијско-фармацевт- ска индустрија – Вршац	07-2326/1 од 22. VI 1984 година
35	DEXTRANUM 40 co 5% sorbita (Dextranum)	раствор 500 ml	”	”	07-2328/1 од 22. VI 1984 година
36	DEXTRAN 40 co 20% sorbit (Dextranum)	раствор, 500 ml	”	”	07-2327/1 од 22. VI 1984 година
37	DEXTRAN 70 (Dextranum)	физиолошки раствор, 500 ml	”	”	07-2329/1 од 22. VI 1984 година

1	2	3	4	5	6
38	DOLPIRIN (Acidum acetylsalicylum)	дражеи, 20 × 500 mg	Може да се издава и без лекарски рецепт	„Босналијек” – фарма- цеутска, хемијска и са- нитетска индустрија – Сараево	07-16/1 од 17. IV 1984 година
39	DOLPIRIN (Acidum acetylsalicylicum)	дражеи, 50 × 500 mg	”	”	07-17/1 од 17. IV 1984 година
40	ENDOLIT (Pipenzolati bromidum)	капки за деца, 15 ml	Може да се издава само на лекарски рецепт	„Галеника” – Фарма- цеутско хемијска ин- дустрија – Белград – Земун	07-1511/1 од 27. VI 1984 година
41	FERROHEPT	таблети, 40 табл.	”	„Лек” – Товарна фар- мацевтских ин хемијч- них изделков – Љуб- љана	07-525/1 од 19. IV 1984 година
42	FERROHEPT	таблети, 100 табл.	”	”	07-526/1 од 19. IV 1984 година
43	FERROHEPT	таблети, 1000 табл.	”	”	07-524/1 од 19. IV 1984 година
44	FERROHEPT	сируп, 100 ml	”	”	07-984/1 од 19. IV 1984 година
45	FERROHEPT	сируп, 120 ml	”	”	07-983/1 од 19. IV 1984 година
46	FERROHEPT	сируп, 1000 ml	”	”	07-523/1 од 19. IV 1984 година
47	GATOX (Gamabenzen-he- xachloridum)	крем, 40 g	”	„Босналијек” – Фарма- цеутска, хемијска и са- нитетска индустрија – Сараево	07-123/1 од 17. IV 1984 година
48	INSULRAP (Insulinum)	инјекции 40 i.j. 10 ml раствор по 40 i.j.	Може да се издава и без лекарски рецепт	„Плива” – Фармацеутска, хемијска, пре- храмбена и козметичка индустрија – Загреб	07-827/1 од 19. VI 1984 година
49	KATOPIL (Captoprilum)	таблети, 40 × 25 mg	Може да се издава само на лекарски рецепт	„Галеника” – Фарма- цеутско-хемијска ин- дустрија – Белград – Земун	07-177/1 од 18. VI 1984 година
50	KATOPIL (Captoprilum)	таблети, 40 × 50 mg	”	”	07-179/1 од 18. VI 1984 година
51	KATOPIL (Captoprilum)	таблети, 40 × 100 mg	”	”	07-178/1 од 18. VI 1984 година
52	LECORTIN	крем, 5 g	”	„Лек” – Товарна фар- мацевтских ин хемијч- них изделков – Љуб- љана	07-527/1 од 19. IV 1984 година
53	LECORTIN	крем, 20 g	”	”	07-528/1 од 19. IV 1984 година
54	LEKOZID (Lanatosidum C)	инјекции, 10 амп. по 0,4 mg	”	”	07-540/1 од 19. IV 1984 година
55	LEKOZID (Lanatosidum C)	инјекции, 50 амп. по 0,4 mg	”	”	07-539/1 од 19. IV 1984 година

1	2	3	4	5	6
56	LEKOZID (Lanatosidum C)	инјекции, 100 амп. по 0,4 mg	"	"	07-538/1 од 19.IV 1984 година
57	LEKOZID (Lanatosidum C)	капки, 10 ml	"	"	07-537/1 од 19.IV 1984 година
58	LESKOSUL (Sulindacum)	таблети, 20 x 100 mg	"	"Здравље" – Фабрика фармацевтских и хе- мијских производа – Лесковац	07-1423/1-82 од 15.V 1984 година
59	MODIMUNAL (Metizoprinol)	сируп, 120 ml	"	"Лек" – Товарна фар- мацевтских ин кемич- них изделков – Љуб- љана	07-4009/1-81 од 18.VI 1984 година
60	MODIMUNAL (Metizoprinol)	таблети, 40 x 0,5 g	"	"	07-4008/1-81 од 18.VI 1984 година
61	NAZOCORT (Tixocortol pivalat)	суспензија за нос 1%, 10 ml	"	"Алкалоид" – Хемис- ка, фармацевтска, коз- метичка индустрија – Скопје	07-3659/1-83 од 2.IV 1984 година
62	NEO BELLASE- CAL	дражеи, 30 драж.	"	"Лек" – Товарна фар- мацевтских ин кемич- них изделков – Љуб- љана	07-511/1 од 18.IV 1984 година
63	NEO BELLASE- CAL	дражеи, 500 драж.	"	"	07-510/1 од 18.IV 1984 година
64	NEO BELLASE- CAL	дражеи, 1000 драж.	"	"	07-512/1 од 18.IV 1984 година
65	NIFECARD (Nifedipinum)	таблети, 50 x 10 mg	"	"	07-198/1 од 17.IV 1984 година
66	NIFECARD (Nifedipinum)	таблети, 100 x 10 mg	"	"	07-199/1 од 17.IV 1984 година
67	NIFECARD (Nifedipinum)	таблети, 500 x 10 mg	"	"	07-197/1 од 17.IV 1984 година
68	NITROBUKAL (Glycerylis trinitra- tis)	букалети 1 mg, 30 булакети по 1 mg	"	"Крка" – Фармацевти- ка, хемија, козметика, здравилиште ин гост- инство – Ново Место	07-893/1 од 18.VI 1984 година
69	NITROBUKAL (Glycerylis trinitra- tis)	букалети 2 mg, 30 булакети по 2 mg	"	"	07-894/1 од 18.VI 1984 година
70	NITROBUKAL (Glycerylis trinitra- tis)	букалети 5 mg, 30 булакети по 5 mg	"	"	07-895/1 од 18.VI 1984 година
71	PLATIMIT (Cisplatium)	инјекции 10 mg, 10 шиш. по 10 mg	Може да се употребува само во стационарни здравствени организа- ции на здружен труд	"Плива" – Фармацеут- ска, хемијска, пре- храмбена и козметич- ка индустрија – Загреб	07-963/1 од 8.V 1984 година
72	PLATIMIT (Cispalatinum)	инјекции 50 mg, 10 шиш. по 50 mg	"	"	07-981/1 од 8.V 1984 година

1	2	3	4	5	6
73	PRINORM (Atenololum)	таблети, 14 табл.	Може да се издава само на лекарски рецепт	„Галеника“–Фармаце- утско-хемијска индус- трија – Белград-Земун	07-2615/1-83 од 17.IV 1984 година
74	PRINORM (Atenololum)	таблети, 30 табл.	”	”	07-2614/1-83 од 17.IV 1984 година
75	RANISAN (Ranitidinum)	таблети, 20 x 150 mg	Може да се издава на рецепт од лекар специја- лист по соодветна гран- ка на медицината. По исклучок, лекот може да се издава и на рецепт на друг лекар ако е назна- чено дека лекот е пропи- шан врз основа на мис- лењето на лекар специ- јалист по соодветна гранка на медицината	„Здравље“–Фабрика фармацевтских и хе- мијских производа – Лесковац	07-3599/1-83 од 11.IV 1984 година
76	RANISAN (Ranitidinum)	таблети, 50 x 150 mg	Може да се издава на рецепт од лекар специја- лист по соодветна гран- ка на медицината. По исклучок, лекот може да се издава и на рецепт на друг лекар ако е назна- чено дека лекот е пропи- шан врз основа на мис- лењето на лекарот спе- цијалист по соодветна гранка на медицината	„Здравље“–Фабрика фармацевтских и хе- мијских производа – Лесковац	07-3600/1-83 од 11.IV 1984 година
77	REMOXICAM (Pi- roxicamum)	капсули 20 x 20mg	Може да се издава само на лекарски рецепт	„Алкалоид“ –Хемиска, фармацевтска, козме- тичка индустрија – Скопје	07-23/1 од 2.IV 1984 година
78	REMOXICAM (Piroxicamum)	капсули, 50 x 20 mg	”	”	07-24/1 од 2.IV 1984 година
79	SEPTOPAL (Gentamycinum)	синцир, 1 син- цир со 10 куг- лици	Може да се употребува само во здравствени ор- ганизации на здружен труд	„Merck“, Darmstadt, СР Германија, Застап- ник: „Алкалоид“ – Хе- миска, фармацевтска, козметичка индустри- ја Скопје	07-306/1-81 од 26.VI 1984 година
80	SEPTOPAL (Gentamycinum)	синцир, 5 син- цири со 10 куглици	”	”	07-307/1-81 од 26.VI 1984 година
81	SEPTOPAL (Gentamycinum)	синцир, 1 син- цир со 30 куглици	”	”	07-310/1-81 од 26.VI 1984 година
82	SEPTOPAL (Genta- mycinum)	синцир, 5 син- цири со 30 куглици	”	”	07-311/1-81 од 26.VI 1984 година
83	SEPTOPAL (Gentamycinum)	синцир, 1 син- цир со 60 куг- лици	”	”	07-308/81 од 26.VI 1984 година
84	SEPTOPAL (Gentamycinum)	синцир, 5 син- цири со 60 куглици	”	”	07-309/1-81 од 26.VI 1984 година

1	2	3	4	5	6
85	SEPTOPAL (Gentamycinum)	куглици, 1 кесичка со 10 куглици	Може да се употребува само во дравствени ор- ганизации на здружен труд	„Merck“, Darmstadt, СР Германија, Застап- ник: „Алкалоид“ - Хе- миска, фармацевтска, козметичка индустри- ја - Скопје	07-304/1-81 од 26. VI 1984 година
86	SEPTOPAL (Gentamycinum)	куглици, 5 кесички со 10 куглици	”	”	07-305/1-81 од 26. VI 1984 година
87	TRODON 50 (Tramadolum)	инјекции, 5 амп. од 1 ml по 50 mg	”	„Зорка“ - Хемијска индустрија - Шабан	07-1519/1-82 од 12. VI 1984 година
88	TRODON 50 (Tramadolum)	инјекции, 50 амп. од 1 ml по 50 mg	”	”	07-1518/1-82 од 12. VI 1984 година
89	TRODON 100 (Tramadolum)	инјекции, 5 амп. од 2 ml по 100 mg	”	”	07-1517/1-82 од 12. VI 1984 година
90	TRODON 100 (Tramadolum)	инјекции, 50 амп. од 2 ml по 100 mg	”	”	07-1520/1-82 од 12. VI 1984 година
91	TRODON (Tramadolum)	канки, 10 ml	Може да се издава само на лекарски рецепт	”	07-1523/1-82 од 12. VI 1984 година
92	TRODON (Tramadolum)	капсули, 10 x 50 mg	”	”	07-1521/1-82 од 12. VI 1984 година
93	TRODON (Tramadolum)	капсули, 20 x 50 mg	”	”	07-1522/1-82 од 12. VI 1984 година
94	TRODON (Tramadolum)	супозитории, 5 супоз. по 100 mg	”	”	07-1524/1-82 од 12. VI 1984 година
95	VITAMIN C (Acidum ascorbi- cum)	инјекции, 10 амп. по 500 mg	”	„Лек“ - Товарна фар- мацевтских ин кемич- ких izdelkov - Љуб- љана	07-2853/1 од 16. IV 1984 година
96	VITAMIN C (Acidum ascorbi- cum)	инјекции, 50 амп. по 500 mg	”	”	07-2854/1 од 16. IV 1984 година
97	VITAMIN C (Acidum ascorbi- cum)	инјекции, 100 амп. по 500 mg	”	”	07-2855/1 од 16. IV 1984 година
98	VITAMIN C (Acidum ascorbi- cum)	таблети, 10 x 100 mg	Може да се издава и без лекарски рецепт	”	07-2843/1 од 16. IV 1984 година
99	VITAMIN C (Acidum ascorbi- cum)	таблети, 20 x 100 mg	”	”	07-2844/1 од 16. IV 1984 година
100	VITAMIN C (Acidum ascorbi- cum)	таблети 100 x 100 mg	”	”	07-2845/1 од 16. IV 1984 година

1	2	3	4	5	6
101	VITAMIN C (Acidum ascorbicum)	таблети, 500 x 100 mg	Може да се издава само на лекарски рецепт	"	07-2846/1 од 16. IV 1984 година
102	VITAMIN C (Acidum ascorbicum)	таблети, 1000 x 100 mg	"	"	07-2847/1 од 16. IV 1984 година
103	VITAMIN C (Acidum ascorbicum)	таблети, 10 x 500mg	"	"	07-2848/1 од 16. IV 1984 година
104	VITAMIN C (Acidum ascorbicum)	таблети, 20 x 500	"	"	07-2849/1 од 16. IV 1984 година
105	VITAMIN C (Acidum ascorbicum)	таблети, 100 x 50mg	"	"	07-2850/1 од 16. IV 1984 година
106	VITAMIN C (Acidum ascorbicum)	таблети, 500 x 500 mg	"	"Лек" – Товарна фармацевтских ин-кемичких изделков – Љубљана	07-2851/1 од 16. IV 1984 година
107	VITAMIN C (Acidum ascorbicum)	таблети, 1000 x 500 mg	"	"	07-2852/1 од 16. IV 1984 година
108	ZOVIRAN (Acyclovir)	инјекции за i.v. употреба, 5 шиш. по 250 mg	Може да се употребува само во здравствена организација на здружен труд	The Wellcome Foundation – England Застапник: „Агропрогрес“ Застапство иностраних фирми Белград	07-479/1 од 19. VI 1984 година

07 Бр. 2989/1
30 октомври 1984 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
труд, здравство и социјална
заштита,
д-р Ѓорѓе Јаковлевиќ, с. р.

741.

Врз основа на член 33 од Законот за пуштање на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ”, бр. 9/81), Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита објавува

СПИСОК

НА ГОТОВИ ЛЕКОВИ ВО НОВИ ФОРМИ, ПАКУВАЊА, ДОЗИ, СО НОВИ НАЗИВИ СО ИЗМЕНЕТ СОСТАВ, НАЗИВ И НАЧИН НА ИЗДАВАЊЕ, ЗА ЧИЕ ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ Е ДАДЕНО ОДНОСНО ОБНОВЕНО ОДОБРЕНИЕ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1 ЈАНУАРИ ДО 30 ЈУНИ 1984 ГОДИНА

Во периодот од 1 јануари до 30 јуни 1984 година е дадено одобрение за пуштање во промет на следните готови лекови:

Реден број	Назив на лекот	Форма и пакување на лекот	Начин на издавање односно употреба на лекот	Произведувач на лекот	Број и датум на решение-то за пуштање во промет на лекот
1	2	3	4	5	6
1	ACETISAL pH 8 (Acidum acetylsalicylicum)	таблети, 500 x 500 mg	Може да се издава и без лекарски рецепт	„Галеника” – Фарма- цеутско-хемијска ин- дустрија – Београд-Зе- мун	07-3795/1-83 од 13.03.1984 година

1	2	3	4	5	6
2	AKOCIL (Piperacillinum natrium)	инјекции, 1 шишенце по 2 g	Може да се употребува само во стационарни здравствени организа- ции на здружен труд. Со исклучок, лекот може да се издава и со рецепт на лекар ако е назначено дека лицето претходно било лечено со овој лек во стационарна здрав- ствена организација на здружен труд	„Зорка” – Хемијска индустрија – Шабац	07-818/1 од 30.05.1984 година
3	BEOGLOBIN-D (Immunoglobulinum humanum D (Rho))	инјекции, 1 шишенце по 100 микрогра- ма	Може да се употребува само во стационарни здравствени организа- ции на здружен труд	Завод за траснсуфузију крви СР Србије-Беог- рад	07-3645/1 од 13.04.1984 година
4	CHLORALHYD- RAT-RESTIOLE (Chloralhydratum)	микроклизма, 3 микроклиз- ми од 3 ml по 0,6 g	Може да се издава само со лекарски рецепт	„Byk Gulden”, Кон- stanz, 3. Германија Застапник: „Fabeg”- Заступство страних фирми и унутрашњи промет – Београд	07-2905/1-82 од 4.01.1984 година
5	DIPIRIDAMOL (Dipiridamolum)	дражеи, 60 x 25 mg	”	„Подравка-Белупо” – Лијекови, козметички и кемијски производи – Копривница	07-3125/1-83 од 9.03.1984 година
6	DIPIRIDAMOL (Dipiridamolum)	дражеи, 60 x 75 mg	”	„Подравка-Белупо” – Лијекови, козметички и кемијски производи – Копривница	07-3126/1-83 од 9.03.1984 година
7	DOLO BARALGIN	дражен, 10 дражен	”	„Југоремедија” – Фаб- рика лекова – Зрења- нин	07-2696/1-83 од 31.05.1984 година
8	EGOCIN (Oxytetracyclinum)	таблети, 20 x 500 mg	”	„Крка” – Фармацевти- ка, кемија, козметика, здравилиште и гост- инство – Ново Место	07-3582/1-83 од 16.04.1984 година
9	EGOCIN (Oxytetracyclinum)	таблети, 100 x 500 mg	”	”	07-3581/1-83 од 16.04.1984 година
10	ERAZON (Piroxicamum)	капсули, 20 x 20 mg	”	”	07-3583/1-83 од 9.03.1984 година
11	ERAZON (Piroxicamum)	капсули, 50 x 20 mg	”	„Подравка-Белупо” – Лијекови, козметички и кемијски производи – Копривница	07-3584/1-83 од 9.03.1984 година
12	ERAZON (Piroxicamum)	супозитории, 10 x 20 mg	”	”	07-3154/1 од 26.06.1984 година
13	FLOSTERON (Betamethasonum)	солубиле инекции, 10 ампули од 1 ml по 4 mg	Може да се употребува само во здравствени ор- ганизации на здружен труд	”	07-4904/1-81 од 25.06.1984 година
14	GAMAGLOBULIN HUMANI (Imunoglobulinum humanum)	инекции, 10 ампули по 2 ml	”	Институт за вирусоло- гију и имунобиологију „Торлак” – Београд	07-1987/1-83 од 17.04.1984 година

1	2	3	4	5	6
15	GENTAMICIN (Gentamicinum)	капки за очи, 5 ml на раствор	Може да се издава само на лекарски рецепт	„Лек” – Товарна фармацевтских ин кемичких изделков – Љубљана	07-18/1 од 16. 04 1984 година
16	GENTAMICIN (Gentamicinum)	маст за очи, 3 g	”	”	07-19/1 од 16. 04 1984 година
17	GYNIPRAL (Hexoprenalin sulfat)	инекции, 5 ампули по 4 ml	Може да се употребува само во стационарни здравствени организации на здружен труд	„Алкалоид – Хемијска, фармацевтска, козметичка индустрија – Скопје	07-387/1 од 27. 05. 1984 година
18	HEMINEVRIN (Clomethiazolum)	филмтаблети, 25 филмтаблети	Може да се употребува само во соодветни стационарни здравствени установи. Со исклучок, лекот може да се издава на лекарски рецепт, само ако е назначено дека лицето претходно било лечено со овој лек во стационарна здравствена установа	„Босналијек” – Фармацеутска, хемијска и санитарна индустрија – Сараево	07-1193/1 од 25. 06. 1984 година
19	HEPATROMBIN 50.000	маст, 40 g	Може да се издава само на лекарски рецепт	„Инех-Хемофарм” – Фармацеутско-хемијска индустрија – Вршац	07-5/84 од 16. 04. 1984 година
20	IBADEN 1000 (Fenoksimetil-penicilinum)	таблети, 30 таблети по 1.000.000 i. e.	”	„Лек” – Товарна фармацевтских ин кемичких изделков – Љубљана	07-3904/1-83 од 13. 03. 1984. година
21	ISOPTIN (Verapamilum)	дражен 50 x 80 mg	”	”	07-10501/1 од 19. 06. 1984. година
22	ISOPTIN (Verapamilum)	дражен 20 x 120 mg	”	”	07-1052/1 од 19. 06. 1984 година
23	KENALOG (Triamicinloni acetoniidum)	маст 0,1%, 15 g	”	„Крка” – Фармацевтика, кемија, козметика, здравилиште ин гостинство – Ново Место	07-3580/1-83 од 13. 03. 1984 година
24	LENTONITRAT 50 (Pentaerithryli tetranitras)	капсули, 20 капс.	”	„Срболек” – Радна организација за медицинско снабдевање – Београд	07-4113/1-82 од 19. 03. 1984 година
25	LOMILAN (Izosorbidi dinitras)	инекции, 10 ампули од 10 ml по 10 mg	Може да се употребува само во стационарни здравствени организации на здружен труд	„Лек” – Товарна фармацевтских ин кемичких изделков – Љубљана	07-962/1 од 17. 04. 1984 година

1	2	3	4	5	6
26.	LOTRISON	крем, 15 g	Може да се издава само на лекарски рецепт	„Плива” – Фармацевтска, хемијска, прехранбена и козметичка индустрија – Загреб	07-286/1 од 28. 05. 1984 година
27.	NIRMINE (Glyceriltrinitratum)	инекции, 50 ампули по 1 mg	Може да се употребува само во здравствени организации на здружен труд	„Зорка” – Хемијска индустрија – Шабаци	07-2209/1-82 од 18. 06. 1984 година
28.	NITROPRUSID NATRIUM	инекции, 1 шишенце лиофилизат и 1 ампула од 5 ml на раствор	Може да се употребува само во и здравствени организации на здружен труд	„Инх-Хемофарм” – Фармацевтско-хемијска индустрија – Вршац	07-1463/1 од 29. 05. 1984 година
29.	OSPEN 1000 (Benzatinfenoksime- til-penicillinum)	сируп, 150 ml	Може да се издава само со лекарски рецепт	„Крка” – фармацевтика, хемија, козметика, здравилиште и гостинство – Ново Место	07-1128/1 од 26. 06. 1984 година
30.	PIMIDEL (Acidum Pipemidicum)	капсули, 20 × 200 mg	”	”	07-3874/1-83 од 18. 04. 1984 година
31.	PIMIDEL (Acidum Pipemidicum)	капсули, 100 × 200 mg	”	”	07-3873/1-83 од 18. 04. 1984 година
32.	POVIDON JODID (Polyvidonum)	раствор 1% 5 ml на раствор	Може да се издава и без лекарски рецепт	„Зорка” – Хемијска индустрија – Шабаци	07-817/1 од 22. 05. 1984 година
33.	SORBILEX (Dextranomerum)	зрна, 1 вреќичка по 4 g	Може да се издава само со лекарски рецепт	„Крка” – Фармацевтика, хемија, козметика, здравилиште и гостинство – Ново Место	07-1459/1 од 1. 06. 1984 година
34.	SORBILEX (Dextranomerum)	зрна, 10 вреќички по 4 g	”	”	07-1460/1 од 1. 06. 1984 година
35.	SORBILEX (Dextranomerum)	зрна, 60 g	”	”	07-1461/1 од 1. 06. 1984 година
36.	SORBILEX (Dextranomerum)	зрна 100 g	Може да се издава само на лекарски рецепт	„Крка” – Фармацевтика, хемија, козметика, здравилиште и гостинство – Ново Место	07-1462/1 од 1. 06. 1984 година
37.	VITAMIN C (Acidum ascorbicum)	таблети, 250 × 0,5 g	Може да се издава и без лекарски рецепт	„Галеника” – Фармацевтско-хемијска индустрија – Београд – Земун	07-1004/1 од 23. 05. 1984 година
38.	VIRU-MERZ SEROL (Tromantadinum)	маст, 10 g	Може да се издава само на лекарски рецепт	„Фармакос” – Фабрика фармацевтских и хемијских производа – Призрен	07-3510/1-83 од 20. 02. 1984 година

07. Бр. 2988
30 октомври 1984 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
труд, здравство и социјална
заштита,
д-р Ѓорѓе Јаковлевиќ. с. р.

742.

Врз основа на член 33 од Законот за пуштање на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ”, бр. 9/81), Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита објавува

СПИСОК

НА ГОТОВИ ЛЕКОВИ И ФОРМИ НА ПАКУВАЊЕ НА ГОТОВИ ЛЕКОВИ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНО РЕШЕНИЕ ЗА УКИНУВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕТО ЗА ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ ВО ПЕРИОДОТ ОД 12 ЈУЛИ ДО 20 ЈУЛИ 1984 ГОДИНА

Во периодот од 12 јули до 20 јули 1984 година се укинати одобренјата за пуштање во промет на следните готови лекови:

Реден број	Назив на лекот	Форма и пакување на лекот	Производител на лекот	Број и датум на согласноста за пуштање на лекот во промет	Број и датум на решението за укинување на согласноста за пуштање на лекот во промет
1	2	3	4	5	6
1.	BEMYCIN	дражен, 16 драж.	„Плива” – Фармацевтска, кемијска, прехранбена и козметичка индустрија – Загреб	178/1 од 2. IX 1974 година	07-1943/1 од 20. VII 1984 година
2.	BEMYCIN	дражен, 100 драж.	„	178/2 од 2. IX 1974 година	07-1944/1 од 20. VII 1984 година
3.	BEMYCIN	капсули, 16 капс.	„	180/1 од 2. IX 1974 година	07-1945/1 од 20. VII 1984 година
4.	BEMYCIN	капсули, 100 капс.	„	180/2 од 2. IX 1974 година	07-1946/1 од 20. VII 1984 година
5.	BEVITCOL	капсули, 12 капс.	„Инекс-Хемофарм” Фармацевтско-хемијска индустрија – Вршац	05-5152/1-69 од 6. I 1970 година	07-1914/1 од 16. VII 1984 година
6.	BEVITCOL	капсули, 100 капс.	„	05-5152/2-69 од 6. I 1970 година	07-1927/1 од 16. VII 1984 година
7.	OKSIMICIN-B	капсули, 16 капс.	„	05-5154/1-69 од 6. I 1970 година	07-1912/1 од 12. VII 1984 година
8.	OKSIMICIN-B	капсули, 100 капс.	„	05-5154/2-69 од 6. I 1970 година	07-1920/1 од 12. VII 1984 година
9.	OXIBEX	капсули, 16 капс.	„Фармакос” – Фабрика лекова – Призрен	05-5326/1-69 од 12. V 1970 година	07-1915/1 од 12. VII 1984 година
10.	OXIBEX	капсули, 100 капс.	„	05-5326/2-69 од 12. V 1970 година	07-1921/1 од 12. VII 1984 година
11.	OXYTETRACYCLIN V	капсули, 16 капс.	„Алкалоид” – Хемијска, Фармацевтска, козметичка индустрија – Скопје	05-6109/1-69 од 26. II 1970 година	07-1918/1 од 12. VII 1984 година
12.	OXYTETRACYCLIN V	капсули, 100 капс.	„	05-6109/2-69 од 26. II 1970 година	07-1922/1 од 12. VII 1984 година
13.	TERRAMYCIN SF	капсули, 16 капс.	„	6-7364/1-72 од 1. II 1973 година	07-1919/1 од 12. VII 1984 година
14.	TERRAMYCIN SF	капсули, 100 капс.	„	6-7364/2-72 од 1. II 1973 година	07-1923/1 од 12. VII 1984 година
15.	TETRABEX	капсули, 16 капс.	„Фармакос” – Фабрика лекова – Призрен	05-5328/1 од 25. XII 1969 година	07-1916/1 од 12. VII 1984 година
16.	TETRABEX	капсули, 100 капс.	„	05-5328/2 од 25. XII 1969 година	07-1925/1 од 12. VII 1984 година

1	2	3	4	5	6
17	TETRACYCLIN B	капсули, 16 капс.	„Инекс - Хемофарм” - Фармацеутско-хемијска индустрија - Вршап	05-6607/2 од 25. XII 1970 година	07-1913/1 од 12. VII 1984 година
18	TETRACYCLIN B	капсули, 100 капс.	”	05-6607/3 од 25. XII 1970 година	07-1924/1 од 12. VII 1984 година
19	TETRACIKLIN B	капсули, 16 капс.	„Плива” - Фармацеутска, хемијска, прехранбена и козметичка индустрија - Загреб	05-3189/1 од 7. XI 1968 година	07-1947/1 од 20. VII 1984 година
20	TETRACIKLIN B	капсули, 100 капс.	”	05-3189/2 од 11. XI 1968 година	07-1948/1 од 20. VII 1984 година
21	TETRACIKLIN-V	капсули 16 капс.	„Подравка-Белупо” - Лијекови, козметички и хемијски производи - Копривница	05/2-3284/1-74 од 20. II 1975 година	07-1926/1 од 12. VII 1984 година
22	TETRACIKLIN-V	капсули, 500 капс.	”	05/2-2486/1 од 9. VII 1975 година	07-1917/1 од 12. VII 1984 година

ЗАБЕЛЕШКА:

Затечените количества наведени лекови можат да се најдат во промет до истекот на рокот на важноста, а најдолго до 31. XII 1985 година.

07 Бр. 3077
6 октомври 1984 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
труд, здравство и социјална
заштита,
д-р Ѓорѓе Јаковлевиќ, с. р.

743.

Врз основа на член 14 став 2 од Законот за царинската служба („Службен лист на СФРЈ”, бр. 56/80), директорот на Сојузната управа за царини донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ПОЧЕТОКОТ НА РАБОТАТА НА ЦАРИНСКИОТ РЕФЕРАТ ВРАЊЕ НА ЦАРИНАРНИЦА НИШ**

1. Царинскиот реферат Врање на Царинарницата Ниш почнува со работа на 1 јануари 1985 година.

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 11285
12 декември 1984 година
Белград

Заменик-директор на Сојузната
управа за царини,
Миленко Николиќ, с. р.

744.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК**ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ИСПИТУВАЊЕТО НА ВОДИ****Член 1**

Решението за југословенските стандарди од областа на испитувањето на води („Службен лист на СФРЈ”, бр. 49/71) престанува да важи.

Член 2

Овој правилник влегува во сила на 21 декември 1984 година.

Бр. 50-8779/2
23 ноември 1984 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

745.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПРОИЗВОДИТЕ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА ШУМИТЕ

Член 1

Во Правилникот за југословенските стандарди за производите за експлоатација на шумите („Службен лист на СФРЈ”, бр. 62/84) член 6 се менува и гласи:

„Овој правилник влегува во сила на 1 јануари 1985 година.”

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 50-5567/2

5 декември 1984 година

Белград

Директор
на Сојузниот завод за стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

746.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата „Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА АЛУМИНИУМ И АЛУМИНИУМСКИ ЛЕГУРИ

Член 1

Во Правилникот за југословенските стандарди за алуминиум и алуминиумски легури („Службен лист на СФРЈ”, бр. 60/84) член 3 се менува и гласи:

„Освен југословенските стандарди JUS C.T7.226, JUS C.T7.228, JUS C.T7.230 и JUS C.T7.239 од член 1 на овој правилник, чие применување не е задолжително, југословенските стандарди од тој член се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на алуминиум и алуминиумски легури што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.”

Член 2

Овој правилник влегува во сила на 16 февруари 1985 година.

Бр. 50-14240/2

5 декември 1984 година

Белград

Директор
на Сојузниот завод за стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

747.

Врз основа на член 51 став 4 од Законот за основите на кредитниот и банкарскиот систем („Службен лист на СФРЈ”, бр. 2/77, 59/81 и 9/84), генералниот директор на Службата на општественото книговодство пропишува

УПАТСТВО

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УПАТСТВОТО ЗА ПОДАТОЦИТЕ ШТО ИНТЕРНАТА БАНКА ГИ ОБЕЗБЕДУВА И ГИ ДОСТАВУВА ДО СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЕВИДЕНЦИЈА И ЗА ВРШЕЊЕ ИНФОРМАТИВНО-АНАЛИТИЧКИ РАБОТИ

1. Во Упатството за податоците што интерната банка ги обезбедува и ги доставува до Службата на општественото книговодство за потребите на општествената евиденција и за вршење информативно-аналитички работи („Службен лист на СФРЈ”, бр. 32/82) во точка 2 став 2 по зборовите: „за целата земја” се става точка, а текстот до крајот се брише.

2. Во точка 3 став 2 зборовите: „за периодот од 1978 до 1982 година” се бришат.

3. Во точка 4 став 1 во одредбата под 2 на крајот се додаваат зборовите: „и месечен извештај за извршените плаќања за инвестиции од интерна сметка на член на интерната банка по инвестициони објекти на образецот „Р-1/а ИБ” (во натамошниот текст: образец „Р-1/а ИБ”)”.

4. Точка 7 се менува и гласи:

„Исплатите за инвестиции што интерната банка ги врши за сметка на член на интерната банка – инвеститор од средствата на тој член претходно пренесени на жиро-сметката на интерната банка се искажуваат:

1) по шифри на расчленетиот промет „70”, „71” и „72” на образецот „Р-1” под ред. бр. 22, 23 и 24;

2) по инвестициони објекти на образецот „Р-1/а ИБ” на начинот утврден во точка 9а на ова упатство.

За исплати за инвестиции по инвестициони објекти од свое име и за своја сметка интерната банка доставува посебен извештај на образецот „Р-1/а ИБ”.

Исплатите за инвестиции извршени од инвестициони кредити во користење интерната банка ги искажува во извештајот „ИН-К-1”.

5. По точка 9 се додава нова точка 9а, која гласи:

„9а Извештајот на образецот „Р-1/а ИБ” се составува месечно посебно за секој член на интерната банка и за интерната банка како инвеститор по инвестициони објекти кумулативно за извештајниот период на тековната година и се доставува до 8. во месецот по истекот на извештајниот период.

По составувањето на извештајот на образецот „Р-1/а ИБ”, интерната банка го утврдува согласувањето на збирот на износите од овој извештај со износите на шифрите „70”, „71” и „72” од извештајот на образецот „Р-1” поединечно за секој член на интерната банка. Покрај тоа, збирот на износите од сите образци „Р-1/а ИБ”, за членови и за интерната банка како инвеститор, мора да се согласи со износите што се евидентирани на шифрите „70”, „71” и „72”, на жиро-сметката на интерната банка кај Службата на општественото книговодство.”

6. Првиот извештај на образецот „Р-1/а ИБ”, на начинот пропишан со ова упатство, интерните банки го поднесуваат за месец јануари 1985 година.

7. Образецот „Р-1/а ИБ”, со упатство за неговото пополнување, е отпечатен кон ова упатство и претставува негов составен дел.

8. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 24/111

3 декември 1984 година

Белград

Генерален директор
на Службата на општественото книговодство,
м-р Џемишт Дуриќи, с. р.

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ

1. Во соодветните полиња пред заглавјето на образецот, интерната банка ги запишува:

1) називот и седиштето на интерната банка и ознаката на седиштето на Службата на општественото книговодство кај која се води жиро-сметката на интерната банка;

2) бројот на жиро-сметката на интерната банка;

3) називот и седиштето на членот на интерната банка за кој се составува извештај. Ако се составува извештај за интерната банка како инвеститор се запишува називот и седиштето на интерната банка;

4) периодот за кој се составува извештај;

5) во кодексите од 4 до 18 бројот на жиро-сметката на членот на интерната банка за кој се поднесува извештај, односно бројот на жиро-сметката на интерната банка ако за интерната банка како инвеститор се поднесува извештај, и тоа: од 4 до 8 бројот на седиштето на СОК, од 9 до 11 бројот на основната сметка, а од 12 до 18 бројот на индивидуалната партија.

Бројот на индивидуалната партија на жиро-сметката се внесува оддесно налево, т.е. почнувајќи од кодексот 18 наопаку до кодексот 12. Ако бројот на индивидуалната партија е помал од 7 знакови, другите кодекси остануваат неполнети.

2. Извештајот на образецот „Р-1/а ИБ“ се составува врз основа на податоците за инвестиционите објекти и податоците за другите инвестициони вложувања.

3. Во колона 1 – на образецот „Р-1/а ИБ“ се запишуваат редните броеви на инвестиционите објекти што ѝ се пријавени на Службата на општественото книговодство. Ако бројот на инвестиционите објекти е поголем од бројот на рубриците означени со редните броеви, се пополнува наредниот примерок на образецот „Р-1/а ИБ“, водејќи сметка за редоследот на инвестиционите објекти.

Во колона 2 „Назив и место на инвестициониот објект“ се запишува полниот назив на објектот како што е пријавен, односно податоците за другите инвестициони вложувања, ако е во прашње поединечна набавка на опрема за која не е предвидена обврска за обезбедување на плаќањето („неврзана опрема“).

Во колона 3 „Број на инвестициониот објект“ се запишува бројот на инвестициониот објект, а за податоците за другите инвестициони вложувања – бројот: „9997“. Броевите на инвестиционите објекти интерната банка ги прибавува од членовите на интерната банка.

Во колона 4 „Износ“ под соодветниот реден број се запишува износот на плаќањето од 1 јануари на тековната година до последниот ден на извештајниот период (кумулятивно) за секој инвестиционен објект поединечно.

4. Збирот на износите по инвестициони објекти и за другите инвестициони вложувања мора да се согласува со збирот на шифрите „70“, „71“ и „72“ од извештајот на образецот „Р-1“ на интерната банка за секој член на интерната банка за ист извештаен период. Освен тоа, збирот на износите од сите образци „Р-1/а ИБ“, за членовите на интерната банка и за самата интерна банка, мора да се согласува со износите што се евидентирани на шифрите „70“, „71“ и „72“ на жиро-сметката на интерната банка кај Службата на општественото книговодство.

748.

Врз основа на член 91 став 2 од Законот за Службата на општественото книговодство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 70/83), генералниот директор на Службата на општественото книговодство прогласува

УПАТСТВО

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УПАТСТВОТО ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И УПОТРЕБАТА НА ЕДНООБРАЗНИ ОБРАСЦИ ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ НА ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ ВО ЗЕМЈАТА ПРЕКУ СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО

Во Упатството за формата, содржината и употребата на еднообразни образци за вршење на работите на плат-

ниот промет во земјата преку Службата на општественото книговодство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/84) се вршат следните измени и дополненија:

1. Во точка 42 по став 5 се додаваат нови ст. 6, 7 и 8, кои гласат:

„Службата и корисникот на општествени средства се договараат за размена на податоци на магнетни носители ако за тоа постојат технички услови.

Корисникот на општествени средства поднесува магнетен носител на податоци од став 5 на оваа точка според стандардите што ги применува Службата во обработката и преносот на податоци.

Стандардите од став 7 на оваа точка Службата е должна да им ги достави на заинтересираните корисници на општествени средства.”

2. Точка 58 се менува и гласи:

„58. Со едно испишување налогодавачите ги пополнуваат сите примероци на образците за вршење на платниот промет, по елементи на образецот, освен елементите што ги пополнува Службата односно банката односно поштата, и тоа: број на поштата, ознака на начинот на извршување, ознака на контролата-ликвидатурата и на елементите за потврда на приемот односно исплатата на готови пари.

Содржината на одделните елементи се запишува во налогот за плаќање во просторот што е утврден за тие елементи.

Нумеричките елементи се запишуваат во налогот за плаќање во врамените простори кои се состојат од поле или од претполе и поле.

Претполето и полето имаат елементи: „Повикување на бројот (задолжување)“, „Повикување на бројот (одобрување)“ и „Шифра“.

Во претполето на елементите „Повикување на бројот (задолжување)“ и „Повикување на бројот (одобрување)“ се внесува бројот на основниот модел, а во полето – содржината на тој елемент. Во претполето на елементот „Шифра“ се внесува бројот на ознаката за поврзување, а во полето – шифрата на расчленетиот промет.

Ознаката за поврзување во елементот „Шифра“ ја внесува налогодавачот – корисник на општествени средства, а шифрата на расчленетиот промет ја внесува Службата.

Во Збирниот налог за пренос, кон кој корисникот на општествени средства поднесува магнетен носител на податоци, шифрите на расчленетиот промет ги внесува налогодавачот. Шифрите на расчленетиот промет налогодавачот ги внесува сообразно со објасненијата за нивната содржина објавени во Прилог 1 на Упатството за податоците што работната организација, преку чија жиро-сметка основните организации на здружен труд односно работните заедници располагаат со средствата со кои управуваат, ги обезбедува и доставува до Службата на општественото книговодство месечно, заради обезбедување на општествена евиденција и вршење на информативно-аналитички работи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 57/84).

Во Збирниот налог за пренос кон кој корисникот на општествени средства поднесува магнетен носител на податоци, налогодавачот го внесува бројот на ознаката за поврзување на сите поединечни налози содржани во Збирниот налог за пренос, ако за таа цел на плаќањето е пропишана ознаката за поврзување.

Основот за внесување на бројот на ознаката за поврзување и на шифрата на расчленетиот промет општо е внесен во елементот „Цел на дознаката“, согласно со точка 59 под 7 од ова упатство.

Кога жиро-сметката на налогодавачот и на примачот на средствата се води во иста организациона единица на Службата, бројот на ознаката за поврзување не се пополнува.

Службата односно банката односно поштата нема да ги прима на извршување образците за вршење на платниот промет што не ги печателе овластени печатари и кои неправилно се пополнети, нечитливи, непотполни или на кои се допишувани други елементи што не се пропишани.

Како неправилно пополнет образец за вршење на платниот промет се смета образецот на кој одделни елементи не се запишани во просторите предвидени за нивно

запишување и ако не се пополнети на јазичите на народите и народностите во согласност со ова упатство.

Како нечитливо пополнет образец за вршење на платниот промет се смета образецот на кој елементите не се запишани читливо на сите примероци на образецот.

Како непотполн образец за вршење на платниот промет се смета образецот на кој не се запишани: називот, местото и бројот на сметката на даноодавачот и на примачот на средствата; износот; целта на дознаката; бројот на инвестициониот објект, ако плаќањето има карактер на исплата за инвестиции; ознаката за поврзување ако за тој вид плаќање со ова упатство е пропишан бројот на ознаката за поврзување; датумот на настанувањето на должничко-доверителскиот однос ако за тој вид плаќање е пропишано обезбедување на плаќањето.

3. Точка 59 се менува и гласи:

„59. При пополнувањето на обрасците за вршење на платниот промет даноодавачите ќе се придржуваат кон следното:

1) под зборовите: „Служба на општественото книговодство“ се наведува местото во кое е седиштето на Службата на која ѝ се поднесува налогот;

2) броевите на сметките што се внесуваат во образецот мораат да одговараат на називот на корисникот врз чиј товар се врши плаќање односно на називот на корисникот во чија корист се врши пренос на средствата. Под број на сметката се подразбира бројот што му е определен на корисникот на општествени средства при прифаќањето на барањето за отворање сметка и кој е внесен во регистарот на корисниците на општествени средства кај Службата;

3) броевите на сметките, износот на динарите и другите елементи на налогот се внесуваат само во временниот простор на образецот на налогот што е предвиден за таа цел;

4) износот на динарите се испишува со бројни ознаки, со тоа што износот во пари се одвојува со запирка. Ако се испишува само износ во динари, по износот се става запирка и се додаваат две нули. Пред износот на динарите се ставаат две паралелни цртички или ѕвездичка.

5) во временниот простор „Вкупно динари“ на Збирниот налог за пренос се запишува вкупниот износ на сите налози на една страна, односно ако збирниот налог има две страни или повеќе страни, вкупниот износ на сите страни се запишува на последната страна на Збирниот налог за пренос во временниот простор „Вкупно динари по збирниот налог“;

6) во временниот простор „Број на инвестициониот објект“ се запишува бројот под кој се води инвестициониот објект во Службата;

7) елементот „Цел на дознаката“ треба да биде опишено пополнет така што да се види намената и основот на дозначувањето на средствата поради која налогот се испоставува односно да дава податоци за спроведување на превентивна контрола што се врши во Службата по налозите на платниот промет, на пример: плаќање на фактура, пренос на аванс по договор, плаќање на фактура покриена со гаранција и сл;

8) во претполето „Шифра“ се запишува бројот на ознаката за поврзување со две цифри, кој се утврдува врз основа на описот запишан во елементот „Цел на дознаката“.

Бројот на ознаката за поврзување се користи, во комбинација со шифрата на расчленетиот промет, за типски опис на елементот „Цел на дознаката“ што Службата го внесува во Збирниот извештај за одобрувањето – задолжувањето (Обр. бр. 49 на СОКЈ) за средствата пренесени со телекомуникациони врски.

Преглед на ознаките за поврзување и објаснение за запишување на броевите на ознаките за поврзување во налозите за плаќање е даден во Прилог број 1, кој претставува составен дел на ова упатство.

Ако за одделни плаќања не е пропишан бројот на ознаката за поврзување, корисникот на општествени средства – даноодавач не го запишува бројот на ознаката за поврзување.

9) а) во временниот простор „Повикување на бројот (задолжување)“ се внесуваат само нумерички ознаки до 20 знаци кои опфаќаат дополнителни информации

за поблиско објаснување на деловните промени на даноодавачот – должник, кога плаќањето се врши од името и за сметка на друго лице: плаќање од инвестициони кредити на банки за сметка на инвеститорот, плаќање на интерни банки од името и за сметка на членките на интерната банка, плаќање од интерната сметка на основната организација кога таа располага со средства со кои управува преку сметката на работната организација, плаќање од името и за сметка на граѓани од текушти сметки и други депозити кај банките.

Во просторот од став 1 одредба под 9) од оваа точка задолжително се внесува бројот на гаранцијата за плаќање на обврските што се покриени со гаранција, односно бројот на акредитивот кога плаќањето се врши врз товар на средствата на акредитивот;

б) во временниот простор „Повикување на бројот (одобрување)“ се внесуваат само нумерички ознаки (долги до 20 знаци) од елементот „Цел на дознаката“, како поблиско објаснение на основот на дозначувањето на средствата, на пример: број на фактура кај должничко-доверителски однос по основ на стоки, материјали, услуги и инвестиции, бројот на договорот при плаќање на аванс, сериски број на чекот при наплата на сите видови чекови, број на меницата за плаќање според Законот за обезбедување на плаќањето помеѓу корисниците на општествени средства, број на продажното место кога се уплатува дневниот пазар, број на полисата за осигурување и други дополнителни информации;

в) во претполето на елементот „Повикување на бројот (задолжување)“ и „Повикување на бројот (одобрување)“ се запишува бројот на основниот модел, освен за модел без број. Преглед на основните модели на повикување на бројот со објаснение за нивна употреба е даден во Прилогот бр. 2, кој претставува составен дел на ова упатство.

Основните модели за запишување на содржината на елементот „Повикување на бројот“ означени со броеви од 01 до 10 имаат контролен број со кој се контролира дел или целокупната содржина на елементот „Повикување на бројот“. Содржината на основниот модел без број не е под контрола на контролниот број.

Корисникот на општествени средства е должен да ја утврди содржината на елементот „Повикување на бројот“ со користење на основните модели кои имаат контролен број, означени броеви од 01 до 10.

Корисникот на општествени средства го користи основниот модел без број за запишување на содржината на елементот „Повикување на бројот“ ако со таа содржина се искажува само: датумот, бројот на документот, редниот број на денот во годината, редниот број на месецот во годината, редниот број на спецификацијата и бројниот израз на процентот.

Бројот на основниот модел и начинот на запишување на содржината во полето „Повикување на бројот“ корисникот на општествени средства му ги соопштува на уплатувачот на средствата преку документот кој е основ за плаќање или на друг погоден начин.

По исклучок од одредбите на ст. 3 и 4 под 9) в) корисникот на општествени средства на чија сметка кај Службата средствата се пренесуваат со голем број налози за плаќање може, во соработка со Службата на општественото книговодство на Југославија, да утврди посебен модел за запишување и контрола на податоците во елементот „Повикување на бројот“;

д) даноодавачот ги запишува во „Повикување на бројот (задолжување)“ податоците од потточка 9а што тој ќе ги утврди за своите потреби.

Даноодавачот ги запишува во „Повикување на бројот (одобрување)“ податоците од потточка 9б од документот кој е основ за плаќање (број на фактурата, број на договорот и сл.) или врз основа на договор со примачот на средствата.

Ако примачот на средствата им доставува пополнети налози за плаќање на уплатувачите на средства на неговата сметка, должен е да ги запише податоците во „Повикување на бројот (одобрување)“ на начинот утврден во ова упатство;

е) кога корисникот на општествени средства ги применува основните модели со контролен број за запишување

ње на податоците во „Повикување на бројот“, контролниот број го пресметува според моделот 11 така што поединечните цифри на бројот за кој се смета контролниот број ги множи, оддесно налево, со константни пондери (броеви: 2, 3, 4...) и збирот на тие производи го дели со бројот 11, а остатокот од делењето го одзема од бројот 11 и добиениот резултат го запишува како контролен број (к). Ако добиениот резултат е 10 или 11, контролниот број е нула.

Корисникот на општествени средства може да добие таблица со утврдени контролни броеви, за броевите до десет илјади, од организационата единица на Службата кај која има жиро-сметка:

10) како датум на настанувањето на должничко-доверителскиот однос се внесува датумот кој, според прописите, се смета како ден на настанувањето на должничко-доверителскиот однос;

11) датумот на издавањето на налогот мора да одговара на датумот на предавањето на налогот на Службата, односно банката односно поштата, освен кога е во прашање чек.

4. Во точка 63 по зборот: „Обрасците“ се додаваат зборовите: „за вршење на работите“.

По став 1 се додаваат два нови става, кои гласат:

„Обрасците за вршење на работите на платниот промет на територијата на Социјалистичка Автономна Покраина Косово и на Социјалистичка Автономна Покраина Војводина можат да се издаваат и пополнуваат двојазично, на српскохрватски и албански јазик, односно на српскохрватски и унгарски јазик.

Обрасците од став 2 на оваа точка со кои се врши плаќање врз товар и во корист на корисници на општествени средства надвор од автономните покраини се пополнуваат на српскохрватски јазик.

5. Во оддел IV „Преодни и завршни одредби“, по насловот се додава нова точка 63а, која гласи:

„63а) Корисникот на општествени средства ќе ја утврди содржината на елементот „Повикување на бројот“ на начинот пропишан во точка 59 под 9в, најдоцна до 1 април 1986 година.

До истекот на рокот од став 1 на оваа точка корисникот на општествени средства може нумерички да го означува „Повикувањето на бројот“ на начинот и со содржината што ги користел до денот на примената на ова упатство.“

6. Во точка 64 став 2 зборовите: „31 декември 1984 година“ се заменуваат со зборовите: „31 март 1985 година“.

По став 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„По исклучок од одредбата на став 2 од оваа точка, Службата односно банката односно поштата ќе прима пополнети и доставени налози за плаќање на уплатувачите на средства на постојните обрасци за вршење работи на платниот промет до 31 декември 1985 година.“

7. Точка 65 се менува и гласи:

„Ова упатство ќе се применува од 1 април 1985 година.“

8. Збирниот налог за пренос - Образец број 47 - СОКЈ, се менува и гласи:

(Види го образецот отпечатен на следната страна).

9. По Образецот број 65 - СОКЈ, се додаваат Прилозите бр. 1 и 2, кои гласат:

„Прилог број 1

ПРЕГЛЕД НА ОЗНАКИТЕ ЗА ПОВРЗУВАЊЕ И ОБЈАСНЕНИЕ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА БРОЕВИТЕ НА ОЗНАКИТЕ ЗА ПОВРЗУВАЊЕ ВО НАЛОЗИТЕ ЗА ПЛАЌАЊЕ

Број на ознаката за поврзување	Назив на ознаката за поврзување
--------------------------------	---------------------------------

01	Плаќање по фактура
02	Пренос на аванс
03	Наплата на чек
04	Плаќање на обврска покриена со гаранција
05	Наплата на меница
06	Уплата на пазарот

07	Пренос на здружени средства
08	Плаќање на даноци, придонеси и други давачки
09	Плаќање по основ на осигурување
10	Преноси од средствата на самоуправните интересни заедници и на општествено-политичките заедници
11	Плаќање пред прием на фактура
12	Плаќање на запрени обврски при исплата на лични доходи
14	Наплата на втасани обврски од средствата на гарантот
15	Наплата на втасана меница од средствата на авалистот
16	Уплати на граѓаните и плаќање за сметка на граѓаните
20	Камата
25	Плаќање со индосамент
50	Плаќање по основ на кредит
60	Пријава на уплати
65	Пријава на исплати
79	Други преноси
80	Плаќање по основ на депозит
90	Пренос на средства на сметката на ист корисник на општествени средства

Ознаката за поврзување се утврдува врз основа на описот „Цел на дознаката“.

Одделни ознаки за поврзување се запишуваат според следното објаснение:

1) **Ознака за поврзување 01** - Плаќање по фактура, се користи за:

- плаќање меѓу корисниците на општествени средства за намирување на обврските од должничко-доверителските односи настанати по основ на инвестиции, набавка на трговски стоки и материјали и извршени услуги, за кои претходно не се дадени инструменти за обезбедување на плаќањето: чек, меница и гаранција;

- плаќање од средствата на акредитивот отворен за намирување на обврските од првата алинеја на оваа точка,
- плаќање по профактура и по приемот на пратката,
- плаќање на граѓаните по основа на инвестиции, набавка на трговски стоки и материјали и извршени услуги.

2) **Ознака за поврзување 02** - Пренос на аванс, се користи за плаќање на договорен аванс и на претплатата.

3) **Ознака за поврзување 03** - Наплата на чек, се користи при наплатата на сите видови чекови.

4) **Ознака за поврзување 04** - Плаќање на обврска покриена со гаранција, се користи за плаќање меѓу корисниците на општествени средства од средствата на должникот за намирување на обврска од должничко-доверителските односи по основ на инвестиции, набавка на трговски стоки и материјали и извршени услуги, за кое во постапката на обезбедувањето на плаќањето е дадена гаранција.

5) **Ознака за поврзување 05** - Наплата на меница, се користи при наплата на меница од средствата на издавачот на меницата - трасантот и при преносот на средства по основ на есконт.

6) **Ознака за поврзување 06** - Уплата на пазарот, се користи при уплата на готовина по основ на остварениот дневен пазар.

7) **Ознака за поврзување 07** - Пренос на здружени средства се користи за:

- пренос и враќање на здружени средства,
- пренос на средства по основ на учество во заедничкиот приход, односно во доходот.

8) **Ознака за поврзување 08** - Плаќање на даноци, придонеси и други давачки, се користи за:

- плаќање на даноци, придонеси, такси, царини и други обврски што се издвојуваат од распределбата на доходот, чистиот доход или на товар на материјалните трошоци и инвестиции, на корисниците на општествени средства,

- плаќање на запрени даноци, придонеси од личниот доход и од други лични примања,
- плаќање данок на промет пресметан и наплатен при реализацијата на производите и услугите,
- плаќање на казни што ги товарат средствата на корисниците на општествени средства.

9) **Ознака за поврзување 09** - Плаќања по основ на осигурување, се користи за:

- плаќање на премија на осигурување и реосигурување од средствата на корисниците на општествени средства;

- плаќање надомест на штета по осигуран ризик на корисниците на општествени средства и на граѓаните.

10) **Ознака за поврзување 10** - Преноси од средствата на самоуправниот интересни заедници и на општествено-политичките заедници, се користи за:

- пренос од средствата на самоуправниот интересни заедници за покривање на потребите на организациите на здружен труд од областа за која таа заедница е основана;

- пренос од средствата на општествено-политичките заедници, органите и организациите на тие заедници на организациите на здружен труд за извршување на определени задачи и програми од неинвестиционен карактер.

11) **Ознака за поврзување 11** - Плаќање пред прием на фактура, се користи во случај кога се врши плаќање на обврска, во согласност со одредбите на Законот за обезбедување на плаќањето помеѓу корисниците на општествени средства, за која не е примена фактура, а рокот на плаќањето втасал.

12) **Ознака за поврзување 12** - Плаќање на запрени обврски при исплата на лични доходи, се користи при плаќањето на административни забрани и на други запирања од личниот доход, пензиите и други лични примања.

13) **Ознака за поврзување 14** - Наплата на втасани обврски од средствата на гарантот, се користи:

- за уплата на побарувања од средствата на давателот на гаранција - супергаранција (делумно или во целост);

- на пресметковниот налог што Службата го издава во корист и на товар на жиро-сметката заради пресметка на наплатата од средствата на давателот на гаранција - супергаранција преку сметката на должникот;

- на налогот за плаќање со кој се врши враќање на средствата на давателот на гаранција - супергаранција од средствата на должникот.

14) **Ознака за поврзување 15** - Наплата на втасана меница од средствата на авалистот, се користи:

- за наплата на побарувања по втасана меница од средствата на авалистот;

- на пресметковниот налог што Службата го издава во корист и на товар на жиро-сметката на трасантот, заради пресметка на наплатата на втасана меница од средствата на авалистот преку жиро-сметката на трасантот;

- на налогот за плаќање со кој се врши враќање на средствата на авалистот од средствата на трасантот.

15) **Ознака за поврзување 16** - Уплати на граѓаните и плаќања за сметка на граѓаните, се користи:

- за уплати што банката ги врши за сметка на своите депоненти - граѓани, по основ на обврските за стоки и услуги спрема корисниците на општествени средства;

- за уплати што граѓаните ги вршат во корист на жиро-сметките на корисниците на општествени средства за намиравање на обврските од првата алинеја на оваа точка;

- на налогот за плаќање со кој корисникот на општествени средства ги плаќа запрените даноци и други обврски од средствата на граѓаните по налог на даночниот орган при заверување на сметка или во други со пропис утврдени случаи;

- при уплата на даноци, придонеси и други давачки што ги вршат граѓаните - даночни обврзници;

- при уплата на премија на осигурување што ја вршат граѓаните;

- при исплата на лични доходи, пензии и други лични примања преку штедни односно текушти сметки на граѓаните.

16) **Ознака за поврзување 20** - Плаќање на камати се користи на Налозите за плаќање на договорени и втасани камати.

17) **Ознака за поврзување 25** - Плаќање со индосамент, се користи на пресметковниот налог што корисникот на општествени средства ѝ го поднесува на Службата за извршеното намиравање на своите обврски со индосирање на меница и на други хартии од вредност.

18) **Ознака за поврзување 50** - Плаќање по основ на кредит, се користи на сите Налози со кои се врши плаќање при користењето и отплатата на кредит, освен кога каматата и провизијата се плаќаат со посебен налог.

19) **Ознака за поврзување 60** - Пријава на уплати се користи за пресметка на примени уплати од граѓаните по поштенски уплатници, штедни влогови и други уплати.

20) **Ознака за поврзување 65** - Пријава на исплати, се користи:

- за пресметка на извршени исплати на граѓаните по основ на: поштенски уплатници, штедни влогови, меѓународни поштенски уплатници и чекови по текушти сметки на граѓаните.

- за пресметка на примени уплати кај банка од граѓани и граѓански правни лица во корист на жиро-сметките и на други сметки на корисниците на општествени средства.

21) **Ознака за поврзување 79** - Други преноси меѓу корисниците на општествени средства, се користи:

- за плаќање на трошоци на платниот промет,

- за плаќање на банкарска провизија,

- за пренос на средства по основ на распоредот на средствата од збирните и проодните сметки, и др.

22) **Ознака за поврзување 80** - Плаќање по основ на депозит, се користи за сите плаќања во корист или на товар на сметките на кои се водат депонираните средства.

23) **Ознака за поврзување 90** - Преноси на средства на сметката на ист корисник на општествени средства, се користи во сите случаи на пренос на средства меѓу различни сметки на ист корисник на општествени средства."

Прилог број 2

ПРЕГЛЕД НА ОСНОВНИТЕ МОДЕЛИ НА ПОВИКУВАЊЕТО НА БРОЈ СО ОБЈАСНЕНИЕ ЗА НИВНАТА УПОТРЕБА

Број на моделот	Содржина на моделот (распоред на полињата и позициите на контролниот број во моделот)		
	П1	- П2	- П3
01	(П1	- П2	- П3) К
02	П1	- (П2)К	- (П3) К
03	(П1)К	- (П2)К	- (П3) К
04	(П1)К	- П2	- (П3) К
05	(П1)К	- П2	- П3
06	П1	- (П2	- П3) К
07	П1	- (П2) К	- П3
08	(П1	- П2)К	- (П3) К
09	(П1	- П2)К	- П3
10	(П1)К	- (П2	- П3) К
99	-		

1) На обрасците за вршење на платниот промет во земјата преку Службата на општествено книговодство е предвиден посебен простор за запишување на нумеричките ознаки за елементите „Повикување на број (задолжување)“ и „Повикување на број (одобрување)“.

Бројот на основниот модел се внесува во претполето, а соржината во полето „Повикување на број“. Содржината на „Повикувањето на број“ може да биде запишана со еден, два или три податоци (П1 - П2 - П3). Должината на еден податок е ограничена на 12 знаци, со тоа што вкупната должина за сите три податоци да не биде поголема од 20 знака. Податоците се одвојуваат со цртичка (-).

Контролниот број е составен дел на податоците П1, П2 или П3, зависно од бројот на основниот модел.

Податоците П1, П2 и П3 се запишуваат без водечки нули. Ако содржината на „Повикувањето на број“ е искажана со еден податок, ќе се смета дека е тоа податокот П1, а ако содржината е искажана со два податока, ќе се смета дека тоа се податоците П1 и П2.

2) Изборот на модел и број на податоците што ќе се употребуваат за нумеричко означување на содржината на „Повикувањето на број“ го врши корисникот на општествени средства.

Моделот кој во претполето нема број на моделот, се користи кога содржината на полето во „Повикувањето на број“ не се става под контрола на контролниот број.

Модел 01: Се употребува кога целата содржина на „Повикувањето на број“ се става под контрола на еден контролен број. Содржината може да се искажува во еден, два или три податоци.

Модел 02: Има два контролни броја што се пресметуваат одвоено за податокот П2, а одвоено за податокот П3. Податокот П1 нема контролен број. Ако содржината се искаже во два податока, ќе се смета дека се пополнети податоците П1 и П2.

Модел 03: Секој податок има посебен контролен број. Содржината може да се искажува во еден, два или три податоци.

Модел 04: Податоците П1 и П3 имаат посебни контролни броеви. Содржината на податокот П2 не е под контрола на контролен број. Ако содржината се искаже во два податока, се смета дека се пополнети податоците П1 и П2.

Модел 05: Само содржината на податокот П1 е под контрола на контролен број. Ако содржината се искаже во еден односно два податока, ќе се смета дека се пополнети податоците П1, односно П1 и П2.

Модел 06: Податокот П1 не е под контрола на контролен број, а за податоците П2 и П3 се смета единствен контролен број. Содржините што се под контрола на контролен број се разделуваат така што податокот П3 нема водечки нули. Ако содржината е искажана со два податока, податокот П2 е под контрола на контролен број.

Модел 07: Податокот П2 е под контрола на контролен број. Ако содржината е искажана само во еден податок, ќе се смета дека тоа е податокот П1.

Модел 08: Податоците П1 и П2 се под контрола на заеднички контролен број. Податокот П3 има посебен контролен број. Ако содржината се искаже со два односно три податоци, ќе се смета дека податокот П2 нема водечки нули.

Модел 09: Податоците П1 и П2 имаат заеднички контролен број, а податокот П3 е без контролен број. Ако содржината се искажува со два податока, ќе се смета дека тоа се податоците П1 и П2. Ако содржината е искажана со два односно три податоци, ќе се смета дека податокот П2 нема водечки нули.

Модел 10: Податоците П1 имаат посебен контролен број, а податоците П2 и П3 имаат заеднички контролен број. Ако содржината е искажана со два податока, ќе се смета дека тоа се податоците П1 и П2. Во тој случај и податоците П1 и П2 се под контрола на контролен број. Кога содржината ќе се искаже со три податоци, ќе се смета дека податокот П3 нема водечки нули.

Моделот „99“ се користи кога не постои податок кој треба да се запише во полето „Повикување на број“.

3) Начинот на пополнување на податоците во временниот простор „Повикување на број“ на обрасците на платниот промет, го утврдува корисникот на општествени

средства, зависно од своите потреби. Ако за означување на деловен настан корисникот на општествени средства утврди содржина на „Повикувањето на број“ од 11 знаци што имаат состав 10230578901, може да реши:

а) содржината да ја внесува според моделот 01, при што за целокупниот израз се пресметува единствен контролен број (во примерот, контролниот број е 6, зашто: $2 \times 1 + 3 \times 0 + 4 \times 9 + 5 \times 8 + 6 \times 7 + 7 \times 5 + 8 \times 0 + 9 \times 3 + 10 \times 2 + 11 \times 0 + 12 \times 1 = 214$; $214 : 11 = 19 + \text{остаток } 5$; $11 - 5 = 6 = K$) тогаш содржината може да се запише во форма:

01 102 - 3057 - 89016;

01 10230578 - 9016 ;

01 10 - 2305789016 ;

01 10 - 230578901 - 6 итн.;

б) содржината да ја внесува според моделот 02 со два податока. Тогаш контролниот број се смета како податок П2. Содржината на „Повикувањето на број“ може да се запишува во форма:

02 1023 - 5789010

02 578901 - 10235 итн.;

в) содржината да ја внесува според моделот 02 со тоа што низа знаци кои не се под контрола на контролен број ги издвојува, а преостанатите податоци одново ги дели на два дела кои се под контрола на контролен број. Тогаш податоците се прикажуваат во форма:

02 1023 - 5789 - 9016

02 1023 - 57894 - 19 итн. зависно од распределбата на бројот;

г) содржината да ја прикажува според моделот 06, со тоа што дел од податоците да не биде под контрола на контролен број, а преостанатиот дел на податоците, независно како се дели тој, се наоѓаат под контрола на единствен контролен број. Ако корисникот решил во податокот П1 да внесе 102, тогаш содржината може да се запишува во форма:

06 102 - 3057 - 89015,

06 102 - 30 - 5789015,

06 102 - 30578 - 9015,

06 102 - 30578901 - 5 итн.,

д) содржината да ја внесува според моделот 06 со два податока. Тогаш податокот П2 е под контрола на контролен број. Содржината може да се запишува во форма:

06 102305 - 789011,

06 102 - 305789015,

06 10230578 - 9016 итн.,

4) Ако корисникот на општествени средства реши во содржината на елементот „Повикување на број“ да го внесе бројот на интерната сметка на членката на интерната банка односно бројот на интерната сметка на основната организација на здружен труд, кога таа располага со средствата со кои управува преку жиро-сметката на работната организација, бројот на интерната сметка се внесува како прв податок (П1), кој е под контрола на контролен број.

10. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О бр. 10 бр. 4-41/1
3 декември 1984 година
Белград

Заменик
на генералниот директор на
Службата на општествено
книговодство,
Момчило Томиќ, с. р.

По извршеното срамнување со изворниот текст, е утврдено дека во текстот на Правилникот за југословенските стандарди за заштита на дрво, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 60/84, се поткрадна долунаведената грешка, па се дава

ИСПРАВКА

НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЗАШТИТА НА ДРВО

Во член 1 точка 2, во називот, во заградата по зборовите: „*Hylotrupes bajulus*“ треба да се додаде со грешка изоставената буква: „L“.

Од Сојузниот завод за стандардизација, Белград, 5 декември 1984 година.

По извршеното срамнување со изворниот текст, е утврдено дека во текстот на Правилникот за југословенските стандарди за лименки за конзервирање храна и стаклена амбалажа за прехранбената индустрија, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 60/84, се поткрадна долунаведената грешка, па се дава

ИСПРАВКА

НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЛИМЕНКИ ЗА КОНЗЕРВИРАЊЕ ХРАНА И СТАКЛЕНА АМБАЛАЖА ЗА ПРЕХРАНБЕНАТА ИНДУСТРИЈА

Во член 4 во точка 1 наместо ознаката: „JUS M.Z2.040“ треба да стои: „JUS M.Z2.046“.

Од Сојузниот завод за стандардизација, Белград, 5 декември 1984 година.

По извршеното срамнување со изворниот текст, е утврдено дека во текстот на Правилникот за југословенските стандарди за јаглен и кокс, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 60/84, се поткрадна долунаведената грешка, па се дава

ИСПРАВКА

ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЈАГЛЕН И КОКС

Во член 1 точка 2, во називот по зборот: „Определување“ се додава по грешка изоставениот збор: „на обликот“.

Од Сојузниот завод за стандардизација, Белград, 5 декември 1984 година.

По извршеното срамнување со изворниот текст, е утврдено дека во текстот на Правилникот за југословенските стандарди за алуминиум и алуминиумски легури, објавено во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 60/84, се поткрадна долунаведената грешка, па се дава

ИСПРАВКА

НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА АЛУМИНИУМ И АЛУМИНИУМСКИ ЛЕГУРИ

Во член 1 точка 8 наместо зборот: „апсорпционата“ треба да стои: „адсорпционата“.

Од Сојузниот завод за стандардизација, Белград, 5 декември 1984 година.

По извршеното срамнување со изворниот текст, е утврдено дека во текстот на Правилникот за југословенските стандарди за антифриз, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 62/84, се поткраднаа долунаведените грешки, па се дава

ИСПРАВКА

НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА АНТИФРИЗ

Во член 1 точка 10 наместо зборот: „рефлекс“ треба да стои: „рефлукс“.

Во точка 12 наместо зборот: „Комплексометриска“ треба да стои: „Комплексометриска“.

Од Сојузниот завод за стандардизација, Белград, 10 декември 1984 година.

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

За помошник на сојузниот секретар за надворешни работи се назначува Јован Печеновиќ, извонреден и ополномоштен амбасадор на СФРЈ во Сирија Арапска Република.

С. п. п. бр. 1711
22 ноември 1984 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљариќ, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА СООБРАЌАЈ И ВРСКИ

За помошник на претседателот на Сојузниот комитет за сообраќај и врски се назначува Ристо Костовски, директор на ООЗТ во Работната организација за поштенски, телефонски и телеграфски сообраќај за студии и проектирање „ПТТ проект“ во Скопје.

С. п. п. бр. 1708
16 ноември 1984 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Борисав Сребриќ, с. р.

Врз основа на член 216 став 3 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ШЕФ НА ПРОТОКОЛОТ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

За шеф на Протоколот на Сојузниот извршен совет се назначува Јован Премеру, досегашен шеф на Протоколот на Сојузниот извршен совет.

С. п. п. бр. 1712
16 ноември 1984 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Борисав Сребриќ, с. р.

Врз основа на член 244 став 1, а во врска со член 415 ст. 3 и 4 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПОТПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

За советник на потпретседателот на Сојузниот извршен совет се назначува Катарина Симиќ, самостоен советник во Кабинетот на потпретседателот на Сојузниот извршен совет.

С. п. п. бр. 1502
22 ноември 1984 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

ОДЛИКУВАЊА

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се

одликуваат:

– за заслуги во развивањето и зацврстувањето на мирољубива соработка и пријателските односи меѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и други држави, како и за особени заслуги во работата на развивањето на свеста на граѓаните во борба за независност на земјата

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

полковник Стојановиќ Тодора Јордан;

– за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

полковници: Раичевиќ Велимира Драгољуб, Здравковиќ Драгутина Борисав, Жикиќ Видоја Борислав,

потполковник Лакичевиќ Бошка Јездимир;

– за особени заслуги во изградбата и јакнењето на вооружените сили и за особени успеси во раководењето со единиците на вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, со нивното зацврстување и оспособување за одбрана на независноста на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

полковници: Анђелковиќ Тихомира Ненад, Арменски Ѓирила Димитрије, Босниќ Душана Миланко, Бошковиќ Лазара Славољуб, Хрњак Радомира Дане, Јовановиќ Миодрага Стеван, Марковиќ Петре Мирослав, Петровиќ Филипа Душан, Рајковиќ Радосава Стојан, Трајковиќ Велимира Миодраг;

потполковници: Антиќ Светолика Стојан, Гривец Аурела Аурел, Франета Јована Стеван, Јониќ Уроша Богољуб, Јовановиќ Живојина Миливоје, Јовиќ Павла Александар, Мартиновиќ Миленка Душан, Младеновиќ Саве Благоје, Поповиќ Јанка Василије, Стаменковиќ Рангела Миле, Стојковиќ Милана Радоје, Стошиќ Стојана Радивоје, Витас Петра Никола;

воен службеник I класа Дејановиќ Лазара Десанка;

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

потполковници: Костов Борис Никола, Митровиќ Војислава Љубисав, Здравковиќ Лазара Добривоје;

мајори: Цветановиќ Тихомира Ратко, Георгијевски Методија Круме, Гризель Јосипа Стипан, Гуджулић Бранка Михајло, Игиќ Петра Мирољуб, Јаковљевиќ Гвоздена Станоје, Јовановиќ Харалампкија Јован, Јовановски Трајка Слободан, Касабаши Асана Веби, Костиќ Добривоја Љубомир, Лангус Фердинанда Слободан, Мишиќ Богдана Марјан, Наневски Јордана Владимир, Пантиќ Милена Богомир, Рељановиќ Јосипа Љубомир, Симиќ Миодрага Владислав, Спасиќ Александра Петар, Станојевиќ Исидора Станоје, Стевановиќ Ђуре Александар, Шарчевиќ Раденка Сретен, Тишљар Рудолфа Рудолф, Виријевиќ Радослава Петар, Живиќ Дојчина Живорад;

капетани I класа: Векчиќ Благоја Милија, Бокун Николе Петар, Цветковиќ Драгутина Томислав, Дедовиќ Миодрага Миодраг, Дишиќ Драгана Милан, Ђуровиќ Милисав Спасоје, Гагулиќ Велимира Владимир, Ибраќимај Асана Исмет, Јовановиќ Јове Милка, Јовановиќ Симе Стојадин, Јововиќ Видака Миланко, Крстиќ Чедомира Владимир, Курсани Назмија Влазим, Мирковиќ Милана Мирко, Миловановиќ Војислава Љубинко, Пећанац Јове Ратко, Петровиќ Мирка Станимир, Петровиќ Илије Витомир, Радовановиќ Ратка Сретен, Спасиќ Петра Миодраг, Станичиќ Предрага Мирко, Степановиќ Ђуре Миодраг, Тегелтија Гојка Неђо, Варат Петра Бартол, Васиљевиќ Светислава Слободан, Вучићевиќ Живка Живомир;

капетани: Ѓириќ Гојка Живора, Мрђа Лазе Милан, Павловиќ Михајло Јордан, Радојчиќ Љубисава Радивоје, Зораја Никоел Миле;

поручник Чигојевиќ Драгомира Ратко;

заставници I класа: Цибуровић Драгомира Миленко, Дабиљевић Славка Радун, Ђук Обрада Петар, Ђорђевић Божицара Милан, Глигоровић Милоша Анђелко, Ицић Давида Драгољуб, Ивановић Обрена Драган, Карановић Илије Ђорђе, Костић Братислава Светислав, Лесковшек Франца Милан, Милтеновић Боривоја Хранислав, Митровић Боже Петар, Младеновић Митра Радован, Мрсуља Зорослава Илија, Николић Александра Добривоје, Николић Стојадина Добросав, Николић Томе Слободан, Панев Мирка Ристо, Пантић Бошка Стојан, Петровић Божица Цветко, Поповић Милентија Миленко, Раденковић Војислава Властимир, Радвановић Недељка Станимир, Ристић Радивоја Јован, Спировски Стојче Бошко, Средојевић Димитрија Љубомир, Стаменковић Радомира Светомир, Станковић Цветка Љубомир, Стојиљковић Бошка Бранислав, Стојановић Чедомира Драгољуб, Стојковић Драгољуба Бранко, Стошић Доброслава Чедомир, Тркуља Михајла Илија, Војиновић Милисав Јован, Жарков Горча Милутин, Живковић Никодија Станислав;

заставници: Алексић Ђорђа Драшко, Арван Ференца Ференц, Благојевић Живадин Ратко, Цветковић Паје Милан, Цветковић Боривоја Виден, Ђорђевић Миодрага Милан, Ђурић Љубодрага Ратко, Гуцулов Данила Душан, Илић Чедомира Драгослав, Јанковић Миодрага Петар, Крњач Јанеза Иван, Маринковић Душана Милорад, Масловарић Радомира Томица, Михајловић Драгољуба Момчило, Милетић Петра Дејан, Милетић Мирослава Милован, Младеновић Властимира Миливоје, Орешковић Иван Иван, Пантић Лазара Млаћен, Павловић Милана Душан, Подинић Милована Богдан, Рајковић Миодрага Живорад, Ристић Трајка Бранислав, Спасић Живојина Мирослав, Стојиљковић Цветка Божицар, Стојић Трајка Новица, Шурлан Веља Павле, Видановић Борислава Властимир, Вучковић Миливоја Добросав, Вучковић Миодрага Мирослав, Вукајловић Љубе Новак, Жуљевић Рока Ђено;

постари водници I класа: Басарић Бранка Богдан, Чакаутовић Николе Милутин, Ђирић Векослава Живорад, Дракула Богдана Раде, Ђукић Пале Миладин, Гојевић Јосипа Милан, Грубиша Илије Чедо, Јерковић Милана Ђорђе, Кокот Николе Стево, Манојловић Цветина Душан, Нешић Драгомира Станиша, Пекас Анте Јере, Пешов Цанде Ђорђе, Петровић Светислава Радомир, Ракић Милана Миливоје, Стојановић Милоша Петар, Сутуровић Јосипа Петар, Тадић Живорада Љубомир, Векић Мате Петар, Зукић Ђорђа Марко, Живановић Влатка Стеван;

воен службеник III класа Челебић Живорада Милица;

воени службеници IV класа: Јаков Антала Антал, Николић Наска Трајан;

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

потполковник: Јовановић Јована Мирко;

мајори: Којунџић Боже Анте, Поповић Милуна Живорад, Татић Стојка Стојан;

капетани I класа: Лопчић Ђуре Арсеније, Николић Драгољуба Тихомир, Вулић Димитрија Драгољуб;

заставници I класа: Ђукић Миливоја Велимир, Лепир Суле Реџо;

воен службеник IV класа: Петковић Цветана Гојко;

граѓански лица на служба во ЈНА: Циндрић Јосе Ивица, Ђорђевић Момчила Вукосава;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

капетан Јовановић Светислава Живојин;

заставници I класа: Марковић Христивоја Растислав, Миладиновић Ристе Димитрије, Симатовић Симе Богдан, Вуковић Ачима Војин, Златановић Михајла Славко;

заставници: Ковачевић Јове Божицар, Митић Божицара Велизар, Стојковић Војислава Иван;

постар водник I класа Марковић Мирка Слободан;

граѓански лица на служба во ЈНА: Марковић Војислава Јованка, Стојиљковић Светислава Босилка;

– за примерни заслуги и вештина во работата на развивањето на постојан полет заради остварување на поставените задачи во единиците со кои раководат, како и за создавање услови за постигнување на исклучително добри успеси во своите единици и установи со орден за воени заслуги со златни мечеви

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ МЕЧЕВИ

Богдановић Драгослава Здравко, Милосављевић Јездимира Предраг, Ристић Петра Јован, Станковић Петра Јован, Штуловић Милуна Петар;

потполковници: Атанасковић Јакова Добросав, Бошковић Стојана Предраг, Чубрић Алексе Јован, Димитријевић Вељка Томислав, Ђерић Игњата Данило, Ђорђевић Александра Драгољуб, Ђокић Косте Лука, Ђурђевић Будимира Милош, Фелкер Милорада Стеван, Гавриловић Исаила Милан, Ковачевић Петка Светомир, Лазаревић Василија Драгољуб, Лековић Недељка Милован, Мартиновић Илије Љубомир, Младеновић Слободана Берислав, Мутавић Мира Урош, Пауновић Владимира Милета, Петровић Божицара Милун, Радуловић Ђорђа Стојан, Ранђеловић Чедомира Петар, Радисављевић Тање Часлав, Самарџић Ђура Душан, Станисављевић Милорада Радивоје, Станковић Ђуре Стојче, Трајковић Душана Сава;

мајори: Адамовић Јосифа Првослав, Андрејевић Јеврема Станијан, Цветковић Аритона Војислав, Ѓирковић Велимира Миломир, Ѓосић Витомира Милован, Динић Станислава Мирослав, Ѓикић Јована Светислав, Голубовић Видојка Томислав, Филиповић Ђорђа Милојко, Клипа Милана Јован, Лацковић Стјепана Борислав, Лазаревић Војислава Томислав, Личина Павла Никола, Манојловић Милорада Миодраг, Марковић Славка Богољуб, Момировски Богдан Алекса, Пејчић Петра Јово, Петковић Обрена Десимир, Пиљић Марка Илија, Радукић Драгише Предраг, Ристовић Јеремије Милорад, Стојановић Саве Предраг, Томић Драгића Југослав, Васиљевић Боривоја Бошко, Волф Франца Едвард, Вуловић Милорада Велибор;

капетани I класа: Димић Спасе Бранислав, Драшковић Тодије Радоје, Јездић Милутина Радоје, Керкез Илије Јово, Лабан Илије Миращ, Матијевић Стевана Боре, Милић Милице Владо, Милошевић Ратомира Светомир, Милтеновић Милана Станко, Митровић Миодрага Ђорђе, Николић Боривоја Мирослав, Пешић Живојина Хранислав, Садић Изета Ферид, Симоновић Младена Мирослав, Шафран Мате Стјепан, Удовичић Душана Верољуб, Васиљевић Јована Станимир, Вукман Саве Гавро;

заставници I класа: Аврамовић Сретена Станоје, Биочанин Свете Драгољуб, Димитријевић Владимира Драгутин, Димитријевић Станоја Стојан, Илић Радисава Видосав, Кнежевић Владе Момир, Марковић Аритона Александар, Митић Драгомира Александар, Обрадовић Младена Братимир, Савић Обрена Перо, Станишић Остоје Милан, Вучић Јована Милија, Зулкић Усеина Хасан, Живковић Видосава Тихомир;

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

мајори: Алексић Мирка Станислав, Димитријевић Тодора Мирослав, Стојковић Стојана Србољуб;

капетани I класа: Бабић Рајка Драгомир, Ђорђевић Драгића Слободан, Гавриловић Саве Миодраг, Гавриловић Милана Љубиша, Јаблановић Милутина Зоран, Јордановић Здравка Владо, Јовић Хранислава Томислав, Кричковић Петра Коста, Мићић Пауна Томислав, Миленковски Бориса Сотир, Миленковић Марсела Сретен, Мојашевић Милорада Драгољуб, Ранђеловић Живојина Слободан, Ристић Николе Драгослав, Симовић Сретена Миодраг, Стануловић Станимира Слободан, Стевовић Профиро Будо, Стојановић Божидара Славољуб, Вељковић Милана Душан, Зекеј Адема Фуат, Живковић Љубише Мирослав, Балић Живојина Новица;

капетани: Ђокић Василија Иван, Јанчић Ђуре Небојша, Јовановић Драгише Слободан, Плукавец Мије Стјепан, Здравец Ивана Стјепан, Здравковић Чедомира Добрилоје, Ранђеловић Милана Ранђел;

поручник: Живковић Владимира Радоња;

заставници I класа: Анђелковић Божила Милетија, Аранђеловић Младена Миодраг, Ђуричић Станка Никола, Џигурски Грује Богдан, Станјаковић Обрада Томислав, Златковић Драгутина Станимир;

заставници: Богдановић Божидара Зарије, Димитријевић Десимира Милун, Драгојевић Петра Петар, Душанић Вида Петко, Јовановић Николе Светомир, Михајловић Ратомира Станко, Милосављевић Бранислава Вукандин, Мрђа Боже Стојан, Низић Боровоја Душан, Петров Крума Светомир, Ристић Станијана Ратомир, Шимун Митра Славко;

постари водници I класа: Алексић Светомира Војислав, Арифи Шабана Етем, Батачанин Драгоља Јеремија, Богдановић Пере Стојан, Цветковић Радована Станиша, Делибос Станислава Душан, Ђорђевић Миодрага Милан, Филиповић Младина Никола, Хрчек Јанка Јанко, Илић Радомира Радмило, Ивовић Обрада Радивоје, Јанковић Богосава Верољуб, Којић Марка Милан, Крмпот Драгомира Милован, Марковић Станка Радисав, Метикош Драгана Славко, Михајловић Ратко Жарко, Миленковић Стојана Мирко, Милосављевић Милосава Велимон, Мирковић Бранка Драгиша, Младеновић Ристе Станко, Мустеданагић Ибрахима Мухамед, Николић Добривоја Милун, Обрадовић Боже Јово, Паћемски Васила Кирил, Пајовић Властимира Светомир, Првуловић Драгослава Лалко, Росић Јове Владимир, Стаменковић Ђорђа Милован, Стојановић Милосава Љубивоје, Тодоровић Остоје Миле, Војнић Ивана Никола, Житиња Хамита Агим;

постари водници: Димитријевић Драге Добривоје, Пенић Станимира Љубомир, Росић Божидара Драган;

воен службеник III класа Јовановић Милана Јелка;

воен службеник V класа Властелица Богдана Александар;

воени службеници VI класа: Јовановић Кузмана Драгош, Шакић Петра Стеван;

граѓански лица на служба во ЈНА: Бошковић Петра Крсто, Вуковић Бранислава Смиља;

– за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

граѓански лица на служба во ЈНА: Алексић Саве Милован, Бакић Љубисава Живорад, Цекић Обрада Јован, Цветковић Драгомира Борисав, Дамјановић Стевана Миодраг, Денков Митар Димитар, Димитријевић Божидара Миодраг, Ђорђевић Тодора Владимир, Џеџина Анте Зленко, Јошић Саве Добривоје, Јовановић Трајка Драгољуб, Крстић Живојина Александар, Кекић Војислава Роксанда, Крстић Петра Живојина, Маринковић Спасе Милан, Мишић Светислава Властимир, Миловановић Секуле Ца-

та, Мирковић Добросава Мирослава, Мишковић Милоша Вук, Митић Ратка Лука, Младеновић Димитрија Живка, Перовић Живојина Лазар, Радивојевић Живојина Драгомир, Стојановић Војислава Петар, Стојановић Велизира Радомир, Стојановић Јордана Сибин, Стојановић Драгомира Станимир, Стојиљковић Бранка Јованка, Тошић Драгослава Дивна, Васиљевић Милана Миодраг, Величковић Михајла Милоје, Виденовић Србислава Надежда, Вујић Павла Јадранка, Вуковић Светислава Николије;

– за примерна работа на развивањето поле за остварување на поставените задачи, како и покажување на старешински и војнички особини што служат за пример на другите

СО МЕДАЛ НА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

капетани I класа: Деспотовић Драгослава Душан, Нинић Гојка Симо, Шолц Миодрага Драгослав, Тодосијевић Веселина Ратко;

капетани: Браић Адама Александар, Голић Љубисава Љубомир, Цветковић Милутина Радисав, Ђурић Властимира Петар, Ђорђевић Бранка Станимир, Гашпаровић Владимир Живојин, Гобец Јурија Бојан, Хладиш Рудолфа Берислав, Јанић Лазара Јован, Караджински Уроша Зоран, Катанчевић Томислава Смиљко, Кнежевић Алексе Жељко, Козомора Ненада Милан, Краснићи Азиза Медјид, Милић Вукашина Видосав, Павловић Јозе Иван, Решић Живка Слободан, Петровић Тихомира Десимир, Радан Ђуре Милан, Самарџић Мирка Здравко, Станојевић Драгана Милан, Стефановић Миодрага Радојко, Стојиљковић Светислава Власта, Шишко Бајрама Ердоган, Тмаја Ислама Хасан, Трифуновић Миливоја Голуб, Усмијани Славка Иван, Златић Милана Ратко;

поручници: Андрић Милана Чедомир, Барић Матије Јосип, Џамовић Бекташа Хасим, Чворовић Обрада Драгољуб, Чешић Душана Миленко, Гордић Лазара Миодраг, Јовановић Божидара Драган, Климента Саита Шефхет, Костић Чедомира Младен, Лазаревић Добросава Милан, Марчек Јана Јан, Мердан Вехбије Химзо, Мешковић Мехмедалије Сефер, Милић Боровоја Славко, Пулић Нике Иван, Раца Боже Ранко, Шарић Фехима Сејфо, Васић Живка Мирко, Вичетнијевић Драгана Милорад, Вујчић Милана Марко, Зејнулаху Садика Тахир;

заставник Нاستић Сибина Милован;

постари водници I класа: Алија Зејна Руждија, Милетић Милића Томислав, Милић Десанке Милан, Милевић Боже Младен, Вељаноски Диме Стојан, Влаисављевић Илије Стево;

постари водници: Блажековић Антуна Иван, Китановски Вељко Зоран, Медич Јована Душан, Митковски Стамена Благе, Митровић Спиридона Миломир, Николић Благоја Миливоје, Николић Живка Станоје, Петковић Јована Бобан, Станојевић Станислава Срећко, Стокић Николе Жељко;

водници I класа: Ангеловски Веселина Милојче, Буловић Николе Лазо, Ѓирић Јована Негослав, Делић Туфила Албин, Докић Борислава Мирослав, Ђорђевић Светлика Небојша, Јагуз Јанко Јанко, Милић Станка Милош, Митрић Боже Ненад, Новак Јосипа Дарко, Пејчић Драгослава Славко, Ракоњац Рафаила Милољуб, Стојковић Јове Срећко, Видаковић Живојина Зоран, Влајинић Мирка Бранко;

воен службеник VI класа Горичев Спасе Ратко;

воени службеници VII класа: Јовић Живана Драган, Сремчевић Станко Душко;

воен службеник VIII класа Варга Иштвана Бела;

граѓански лица на служба во ЈНА: Боранијашевић Драгослава Александар, Јовановић Милорада Милош, Јо-

вановић Бранка Станоје, Костић Драгољуба Љиљана, Крстић Добривоја Милица, Машовић Сретена Снежана, Михајловић Николија Добросав, Младиновић Милана Боривоје, Миладиновић Михајла Мирјана, Милановић Дамјана Новица, Миленковић Христивоја Профир, Миленовић Трифуна Петар, Милосављевић Драгољуба Миодраг, Митровић Љубомира Живорад, Недељковић Светислава Филип, Норо Радоја Слободанка, Пефчели Ахмет Ибрахим, Петровић Спасе Бранко, Петровић Стојана Љубинка, Прлинчевић Глигорија Мирко, Радичевић Милутина Ненад, Ракић Радоја Милица, Стефановић Војислава Живота, Стојић Мирка Виден, Тхачи Ђевита Сафет, Тоцаковић Радомира Станоје, Живковић Србољуба Милан, Живковић Предрага Милка;

- за заслуги во развивањето и зацврстувањето на мирољубивата соработка и пријателските односи меѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и други држави, како и за особени заслуги во работата на развивањето на свеста на граѓаните во борбата за независност на земјата

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

полковник Грујевски Душан Јане;

- за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

полковници: Каракутовски Лазара Јован, Неговановић Крсте Марко, Ноцић Миодрага Предраг, Павићевић Саве Милисав, Вероновски Спире Петар;

- за особени заслуги во изградбата и јакнењето на вооружените сили и за особени успеси во раководењето со единиците на вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, во нивното зацврстување и оспособување за одбрана на независноста на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

полковници: Болиновски Диме Марко, Димовски Митана Цветко, Кампелезовски Алија Мирче, Милић Цветка Вукашин, Павковић Ивана Иван, Поповић Томаша Добривоје, Станимировић Јована Миодраг;

потполковници: Бојовић Миладина Милован, Даматов Благоја Милан, Ђорђевић Димитрија Слободан, Гроздановски Насе Петко, Јоксимовић Стевана Петар, Крстевски Јован Трајче, Наумовски Левка Наум, Павковић Добривоја Душан, Пауновски Леона Иван, Радловић Марка Милутин, Ристић Јован Петар, Секуловски Јордана Димитар, Трајковић Ђорђија Србољуб, Зиновски Михајла Љубомир;

мајор Страхињић Драгомира Станимир;

воен службеник I класа Вељановски Илије Десанка;

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

мајори: Аврамов Ристе Ђорђе, Деспотовић Трипе Мирослав, Делић Ђорѓа Станко, Крцев Васил Атанас, Митровски Ристе Спиро, Вранић Јована Милан;

капетани I класа: Гушић Јуре Драго, Марковић Аритона Милорад, Миленковски Милана Стојко, Недељковић Добросав Десмир, Николовски Димитрија Илија, Руневски Пеје Илко;

капетани: Богдановић Рајка Светозар, Гредус Димитар Иван, Свилар Миће Јован;

заставници I класа: Демировић Незата Алдамеџ, Ђорђевић Живојина Богдан, Серафимовски Димка Љупчо, Трајковски Алексе Атанас;

воен службеник III класа: Огљанова Бориса Виолета;

воени службеници IV класа: Иванов Атанаса Коста, Вељковић Ђорђе Васо;

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

потполковници: Аћимовић Богосава Раденко, Сиљановски Милана Љубомир, Вуковић Момира Душан;

мајор Ристић Трајка Божин;

капетани I класа: Костовски Панче Герасим, Марић Милана Душан;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

полковници: Бојчевски Петка Војислав, Ђорђевић Спасоја Богдан, Финдачки Васила Пано, Георгиевски Живка Науме, Петровић Драгољуба Мирољуб, Поповић Властимира Звонимира, Вердел Јожефа Стане;

мајори: Андоновић Ташка Александар, Антонијевић Љубомира Вукадин, Блажевски Митра Жарко, Бодлевски Петра Милан, Цветковић Видена Љубисав, Драгичевић Радисава Бранко, Ђоревски Ристе Темелко, Гавриловић Милоја Десмир, Гавриловски Гаврила Делчо, Глуцац Јанка Никола, Гошић Вељка Горђе, Јованов Симесије Милош, Јованов Костадина Никола, Карановић Симе Душан, Немец Павла Јосип, Николић Александра Стаменко, Николовски Васила, Петровић Божицара Ненад, Раткушиновски Јаћим Јован, Серафимов Борис Живко, Сретеновић Радомира Милош, Томић Ђуре Душан, Васиљев Милачка Анани, Вранеш Ђуре Мирко;

капетани I класа: Атанасовски Благоја Мирко, Бетонски Димитра Гаврил, Бухов Ристе Панде, Бушиновски Костадина Крсте, Десковски Темелко Димко, Димитровски Сотира Ђорѓи, Доновски Круме Горги, Гвозденовић Живка Сибин, Илић Бранислава Будимир, Јоновски Боге Живко, Михајловски Добромира Владимир, Нешковић Благоја Радован, Николовски Атанаса Илија, Николовски Кулета Петко, Пашилић Анте Бранимир, Павичевић Богдана Видо, Пауновић Томислава Хранислав, Петровић Стојана Радивоје, Петровић Стојана Тихомир, Петрушевски Гијева Жарко, Попов Кира Борис, Спасов Бориса Васил, Станковић Велимира Божицар, Стошић Каравиље Драго, Шојић Милијана Раде, Тасић Саве Божицар, Темелков Трајка Милан, Вукадиновић Сибинке Љубомир, Зошевић Владимира Радојица,

капетани: Илиоски Александра Трајче, Пралица Ђуре Стојан, Шкорић Томе Звонимир, Жигић Геце Бранко;

заставници I класа: Дурман Николе Раде, Ђорђевић Крсте Томислав, Целовски Петрушова Јован, Филиповић Драгољуба Савко, Јовановић Чедомира Војислав, Јовановски Методија Томислав, Карличић Душан Крунислав, Лушин Алојза Иван, Николовски Санде Љубо, Нижетић Драгутина Шпиро, Панић Светозара Радисав, Павић Павла Драгутина, Петронијевић Љубиша Радомир, Савић Димитрија Драгољуб, Спировски Кирила Александар, Соверић Божицара Совро, Стаменковић Зарија Друшан, Станчевски Стоил Живко, Стојановић Драгомира Милан, Стојчевски Филипа Милан, Васиљевски Арлона Ване, Вашлић Душан Сретко, Вељков Гаврила Благоје, Вељановски Сотира Томислав, Вучковић Петра Милан, Здравковић Живојина Добросав;

заставници: Антонић Радована Љубивоје, Цапан Томе Мирко, Дошлов Душан Лазар, Грабовица Ђуре Бранко, Ибрахимпашин Смайла Хусеин, Илић Владе Драгана,

Ивановски Трпко Борис, Мандић Јове, Јанко, Миличевић Милована Добривоје, Радуловић Лепосаве Љубиша, Раичевић Луке Петар, Ромас Анте Недељко, Стојанов Санде Ванчо, Величковиќ Антона Санде, Вучићевић Михајла Томислав;

постари водници I класа: Ђурица Милана Ђуро, Грегорић Стјепана Милан, Клипа Миланка Раде, Роца Масти-на Ленко, Недић Радојица Аћим, Пуфтовски Јонче Наум, Селтхофер Ладислава Бранислав, Сибиновски Александар Борко, Смиљанић Велибора Ненад, Сокић Владимира Живко, Шиниќ Гпјка Владо, Узелац Вељка Милан;

воен службеник III класа: Стојановска Данило Мили-на;

воени службеници IV класа: Дамјановић Јосипа Дин-ко, Зир Младена Томе;

воен службеник VI класа: Џонов Тодора Петар

граѓански лица на служба во ЈНА:

Лазић Драгутина Слободан, Смилевски Ламбе Еф-рем, Становић Стојана Ђорђе, Трајчевски Славко Тоде;

– за примерни заслуги и вештина во работата на раз-вивањето на постојан полет заради остварување на поста-вените задачи во единиците со кои раководат, како и за создавање услови за постигнување на исклучително добри успеси во своите единици и установи

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ МЕЧЕВИ

полковник Чејовић Милисав Божидар;

потполковници: Арсов Трајчета Бранко, Благојевић Душан Бошко, Царић Лазе Драган, Џвенковски Козмет Љубе, Чирпић Богдана Светолик, Чолески Леона Спасе, Димишковски Манасије Боровоје, Јовановски Јордана Драгољуб, Кисаров Димитар Костадин, Којић Јеротија Драгиша, Ковачевић Михајла Предраг, Георгиевски Марка Живко, Лазаров Георгија Коста, Лазовски Ђорђе Трајко, Маџар Славе Владимир, Манић Тодора Љубомир, Никол-чић Александра Лазар, Поповић Велимира Данило, Са-сански Николе Ефтим, Живановић Љубинка Драган;

мајори: Атанасовски Јордана Александар, Бадњаре-вић Светозара Милорад, Џветковић Симе Слободан, Џветковски Алексе Глигор, Чогелја Марка Анте, Чук Пе-тра Марко, Дедић Јована Ратомир, Динески Јордана Ђор-ђе, Добижљевић Милана Богослав, Добревски Стојан Благоја, Елхофер Емилијана Предраг, Георгиевски Сера-фим Стеван, Грмашковски Крста Ефтим, Илиев Глигора Владој, Кмезић Горѓа Војислав, Лазаревић Ђуре Слобо-дан, Матић Симе Драгослав, Мидовић Светка Иван, Мишковски Атанаса Ефтим, Несторовић Божидара Буди-мир, Пандов Кирила Стојан, Радовановић Петра Радован, Ранѓеловић Ратомира Драгојло, Станковић Рајче Здравко, Трајковски Јордана Миле, Васовић Миомира Миослав, Величковић Стојана Добривоје;

капетани I класа: Јелковић Николе Павао, Милиќић Живорада Радомир, Мирчевски Лазара Михајло, Тасић Владимира Среќко, Тривковић Бранка Петар;

заставници I класа: Бајић Милана Станоје, Јаневски Страхил Јордан, Крстић Бошка Добривоје, Петровски Бо-рис Иван, Родић Ђуре Илија, Серафимовски Ристе Гроз-дан, Стојановић Ива Вукале;

воен службеник III класа Петровић Цветина Зора;

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

капетани I класа: Ангеловски Владимира Стојан, Ди-мишковски Трајко Ванчо, Дочински Илије Јован, Џукор

ски Стојана Тодор, Дуранић Халила Милан, Ефтимов Фи-липа Димитар, Христовски Ристе Трендо, Јовчевски Чедо-мир Атанас, Китановски Ристе Бранко, Марјановић Бра-нислава Радиша, Милески Иве Тодор, Милошевић Живо-тија Ђорђе, Младеновски Љубе Радисав, Спироски Васил Ђорђе, Станковић Велимира Илија, Стефановић Васила Петар, Стоилков Ванѓе Спасе, Стојановић Душана Свето-зар, Стојановски Стојана Лазар, Стојиљковић Животе Миомир, Тодоровски Стамена Диса, Трајковски Јордан Трјче, Живковић Бранислава Драгомир;

капетани: Андрејић Милорада Драгана, Свјетинанин Богдана Милош, Дамјановски Стојанче Спасоја, Ђапа Уроша Мићо, Јокић Илије Деспот, Кеча Мирка Милана, Марић Милана Мирослав;

воени службеници V класа: Ерак Радмила Слободан-ка, Михајловски Иван Драган;

воен службеник VI класа Давков Трајка Александар;

заставници I класа: Илијевиќ Стоиќмен Васо, Коцев Ване Стојан, Станоевски Јордан Драган;

заставници: Дамчевски Бориса Добри, Јаневски Стој-чев Симеон, Радошевић Светислава Радослав;

постари водници I класа: Џобовски Финка Паско, Ђорђевић Божидара Раденко, Келеч Мирка Недељко, Коста-диновски Рада Мирко, Ловрен Илије Милан, Митић Стои-ла Влајко;

воен службеник IV класа Јованчевић Миодрага Љи-љана;

граѓанско лице на служба во ЈНА Божић Јована Да-ница;

– за особени заслуги стекнати во борбата против не-пријателот за ослободување на нашата земја и за заслуги на организирањето и зацврстувањето на вооружените си-ли на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

воен службеник II класа Мирковић Ивана Радојица;

– за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

мајор Стојковски Стојана Никола;
капетан I класа Андонов Васила Раденко;

капетани: Арсић Драгослава Љубомир, Јанковић Ра-дослава Момчило, Лукић Вукадина Миладин, Недељко-вић Стојана Зоран, Пргинић Душана Раде;

поручници: Имамовић Незира Салим, Јовановић Ду-шана Добривоје, Петровић Илије Жарко, Славковић Степа-на Јовица;

заставници I класа: Михајловић Васка Трајан, Стоил-ковски Стојче Љубомир;

заставници: Бачић Стевана Љубомир, Ђурић Јована Милош, Јовановић Михајло Ђиро, Рубеша Станислава Волвено, Спировски Петар Ђорђе, Станковић Мила Чедо-мир, Шојот Мирка Томо, Трајчевски Борис Димитар, Трајковић Славољуба Драги, Здравески Илија Нове;

постари водници I класа: Бешлић Милутина Никола, Ђурсаћ Дамјана Мирко, Чалија Јусуфа Есад, Чикић Радо-вана Драган, Чурчић Милије Миленко, Дековски Влади-мир Методи, Ђорђевић Радисава Миодраг, Ђорђевиќ Вања Стево, Ђурић Милета Драган, Гулев Мите Ристо, Илиќ Станимира Светислав, Илијев Трајка Киро, Илијес-ки Мирка Драго, Јакимовски Јовче Среќко, Јерчић Ивана

Борђе, Јовановић Живана Слободан, Јузбашевић Андрија Антуна, Корунџић Ивана Виктор, Марјан Милоша Недељко, Милинковић Ивана Милоје, Митковић Живка Величко, Ниневски Косте Томе, Нонев Стоила Тоде, Пашевски Гаврило Драги, Патафта Ивана Златко, Попов Томе Апостолов, Прањкић Павла Перо, Пурковић Саве Ђорђе, Симић Јове Војко, Тодић Петра Милош, Трајковски Цане Славе, Варга Стејпана Јурај, Велисављевић Душана Драгослав, Видановски Христе Иван;

постари водници: Наков Костадина Владо, Станишић Љубише Миленко, Тодоровић Велимира Бобан;

граѓански лица на служба во ЈНА: Ахмед Ејупа Салија, Бокићева Јордана Драгица, Цветковски Томе Милан, Цветковски Александар Стаменко, Чуковска Спасе Трајанка, Дудан Анастаса Радослав, Ђокај Ђоке Фрок, Ивановски Пане Александар, Јовановски Стефан Славе, Јовчевска Кузман Стојанка, Каменчева Иван Христина, Кировски Војко Милсав, Колчески Илнева Јосип, Крстић Михајла Ђорђе, Мартиновиќ Милана Иван, Милковска Николе Драга, Митрески Коце Живко, Младеновски Богоја Душан, Настевски Тодора Киро, Нетковска Димета Донка, Петкова Донча Јелица, Петревски Филип Александар, Петрески Спасе Стојан, Петровска Цветка Наталија, Радојев Павла Пантелија, Пецепагић Хамдије Шефкет, Сали Сабрије Магбер, Сали Елеза Салија, Санев Ванча Тодор, Стојанова Димитра Анастасија, Стојановски Колета Добри, Шендер Славка Богданка, Таевска Миле Ружица, Тодоров Иван Кирил, Трајковски Вељан Славко, Владимиров Крсте Трајче, Живковски Недељко Властимир;

- за примерна работа на развивањето на полетот за остварување на поставените задачи како и покажување на старешински и војнички особини кои служат за пример на други

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

капетани I класа: Давчевски Александар Благоје, Костић Светомира Вјекослав, Мулић Нурије Галиб, Тасетовић Николе Миодраг, Тумановски Наце Боне, Вучковић Љубомира Миомир;

капетани: Адровић Шућа Цeko, Анастасов Љубе Борис, Блажевски Фидана Крсто, Догазански Јована Александар, Ђорђевић Александра Радован, Ђурђевић Благоја Ђорђе, Геров Стојмена Лазар, Холн Влатка Борис, Јакимовски Јакима Атанас, Јенић Миливоја Зоран, Јовановић Душана Златибор, Јовић Миодрага Момчило, Китески Владе Дончо, Кучеровић Саве Радивоје, Лековски Наума Зоран, Лукић Вује Драган, Митић Александра Драган, Накић Љубише Предраг, Негић Душана Милорад, Николић Мирослава Зоран, Опанчина Новака Миладин, Оро Стевана Чедомир, Пешић Светислава Бранко, Поповски Александар Томислав, Савић Добривоја Љубомир, Симић Николе Ђиро, Стојковић Петра Радован, Тадић Радована Стојан, Васков Стефана Златко;

поручници: Давидовић Драгољуба Миодраг, Дивалд Антуна Антуна, Ђорђевић Живка Ристо, Ђорески Миле Бранко, Ђорђевић Миливоја Љубиша, Граовац Марка Душан, Чусески Ламбе Јордан, Накић Драгана Срђан, Јашаревић Алија Есад, Костић Стојмира Звонимир, Костоски Константин Зоран, Костовски Илије Славчо, Матевски Славка Никола, Миловановић Миломира Милош, Најдовски Милсав Иван, Николић Велизара Небојша, Поповић Михајла Драган, Радојчић Душана Милољуб, Спасојевић Живка Грујица, Стаменковић Будимира Милош, Степановић Живадин Милутин, Тамбурић Стојиша Јован, Вампола Јосипа Стеван, Здравков Димчета Цветко;

потпоручник Талаја Ивана Анте;

заставници: Ђефовски Богдана Раде, Шулевски Арсе Никола;

постари водници I класа: Банковић Владимира Александар, Костовски Трајчета Видан, Лауташи Душана Саво;

постари водници: Ђорђевић Милена Грозден, Павлевски Цветана Павле, Пиперски Чедомира Никола, Радојчић Миодрага Милорад, Спасојевић Милутина Милош, Шошић Љубише Топлица;

водници I класа: Ђорђевић Ранка Драган, Халиловић Сафета Ибрахим, Валан Милована Зоран;

воен службеник VII класа Куртески Стефана Љупчо;

граѓански лица на служба во ЈНА: Белшовска Диме Анастасија, Блажековић Косте Марија, Богдановски Андрија Драган, Џејоски Ордана Алекса, Дејановски Иван Миленко, Димитријевић Мирка Ђорђе, Ђорђевић Димитрија Голубинка, Ђорески Мите Стојанче, Галев Трајка Димче, Георгиевска Димитар Борјанка, Ивановска Трајче Наталија, Јакимовски Крсте Стамен, Јовановска Јошка Менка, Јовић Милорада Раде, Караџова Никола Марија, Кирова Мија Божена, Кизова Божицара Бисерка, Коцевски Цветана Коце, Милевски Мане Петар, Митрески Иво Љубица, Мојановски Георгија Атанас, Пејковски Атанас Лазо, Перовски Јован Ђорђе, Первић Ристе Ката, Ристовски Спасе Крсто, Сам Димитра Елена, Сибиновски Божица Младен, Смилевска Спасе Милица, Спасовски Тоде Божица, Стојановски Тодос Ђорђе, Стојановски Андон Блага, Стојчевска Данила Оливера, Стојковски Никола Стојко, Златановска Стојан Снежанка, Златев Доле Ангел, Жугић Трајка Живка;

- за особено истакнување во познавањето и вршењето на војничките должности и за примерно војничко однесување

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ

постар водник I класа Тешкић Влада Ђоко

постари водници: Филиповић Предрага Јован, Главчић Гвоздена Радоје, Лазич Душана Родољуб, Миленковски Савка Добре;

водници I класа: Бијелић Душана Драган, Бижић Милана Вељко, Данев Блаже Николић, Давидовски Стаменка Славе, Ђукић Милоша Бранислав, Ђукић Стеве Милан, Феризовић Алије Исмет, Граовац Ивана Славко, Гвозденић Божицара Звездан, Илић Властимира Славољуб, Илијев Јована Драги, Ивановић Петронија Зоран, Јеличић Ивана Иван, Јеличић Константин Стеван, Кнежевић Радована Драган, Малкић Хамдије Несиб, Миличевић Милана Анђелко, Неделковски Сокол Панде, Новаковић Срете-на Здравко, Петровић Милојка Раде, Премовић Радомира Зоран, Стојанов Милан Драган, Светлик Мартина Мартин, Тарбук Станко Ранко, Усеиновски Асан Далуш, Живковић Крсте Драган.

Бр. 132
22 декември 1983 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Миса Шпиљак, с. р.

СОДРЖИНА:

Страна

724. Одлука за основните насоки на општествено-економскиот развој и рамки на економската политика на Југославија за периодот од 1986 до 1990 година ————— 1453
725. Одлука за измени на Одлуката за подготвување и донесување на Долгорочниот општествен план на Југославија за периодот од 1986 до 1995 година, односно за определени подрачја и до 2000 година ————— 1462

Страна

Страна

726. Одлука за прифаќање на Општествениот договор за утврдување на заедничките елементи на станбената и комуналната политика — — — — 1462
727. Одлука за разрешување на судија на Сојузниот суд — — — — — 1462
728. Одлука за разрешување на секретарот на Службата за законодавство на Собранието на СФРЈ — — — — — 1463
729. Одлука за именување на сојузен советник во Собранието на СФРЈ — — — — — 1463
730. Одлука за начинот на утврдување на сопственото учество на корисниците на општествени средства за финансирање на инвестиции — — — — 1463
731. Одлука за височината на надоместот за вршење на задолжителен здравствен преглед на растенијата во прометот преку границата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија — — 1467
732. Одлука за измени на Одлуката за распоредување на девизите утврдени за потребите на органите на федерацијата и за потребите на остварувањето на правата и должностите на федерацијата за 1984 година — — — — — 1468
733. Одлука за измена на Одлуката за определување на најниските осигурени суми на кои мора да се договори осигурување за еден патник во јавниот превоз од последици на несреќен случај — — — 1468
734. Одлука за измени на Одлуката за определување на VIII светско првенство во скијачки скокови во 1985 година на Планица како настан по повод на кој во 1985 година ќе се издадат пригодни ковани пари — — — — — 1468
735. Одлука за височината на давачката за царинско евидентирање — — — — — 1468
736. Наредба за измени на Наредбата за сметките за уплата на приходите на општествено-политичките заедници и нивните фондови, на самоуправните интересни заедници и на други самоуправни организации и заедници, за начинот на уплатување на тие приходи и за начинот на известување на корисниците на тие приходи — — — — 1469
737. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „Le Monde” — — — — — 1470
738. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „Kurier” — — — — — 1470
739. Список на готови лекови и форми на пакувања на готови лекови за кои е донесено решение за укинување на одобрието за пуштање во промет во периодот од 1 јануари до 30 јуни 1984 година — — — — — 1470
740. Список на готови лекови за чие пуштање во промет е дадено одобрение во периодот од 1 јануари до 30 јуни 1984 година — — — — — 1472
741. Список на готови лекови во нови форми, пакувања, дози, со нови називи со изменет состав, назив и начин на издавање за чие пуштање во промет е дадено односно обновено одобрение во периодот од 1 јануари до 30 јуни 1984 година — — — 1479
742. Список на готови лекови и форми на пакување на готови лекови за кои е донесено решение за укинување на одобрието за пуштање во промет во периодот од 12 јули до 20 јули 1984 година — — — — — 1483
743. Решение за почнување на работата на Царинскиот реферат Врање на Царинарница Ниш — — — — 1484
744. Правилник за престанок на важењето на Решението за југословенските стандарди од областа на испитувањето на води — — — — — 1484
745. Правилник за измена на Правилникот за југословенските стандарди за производите за експлоатација на шумите — — — — — 1484
746. Правилник за измена на Правилникот за југословенските стандарди за алуминиум и алуминиумски легури — — — — — 1485
747. Упатство за измени и дополненија на Упатството за податоците што интерната банка ги обезбедува и доставува до Службата на општественото книговодство за потребите на општествената евиденција и за вршење на информативно-аналитичките работи — — — — — 1485
748. Упатство за измени и дополненија на Упатството за формата, содржината и употребата на еднообразни обрасци за вршење на работите на платниот промет во земјата преку Службата на општественото книговодство — — — — — 1487
- Исправка на Правилникот за југословенските стандарди за заштита на дрво — — — — — 1493
- Исправка на Правилникот за југословенските стандарди за лименки за конзервирање храна и стаклена амбалажа за прехранбената индустрија — — 1493
- Исправка на Правилникот за југословенските стандарди за јаглен и кокс — — — — — 1493
- Исправка на Правилникот за југословенските стандарди за алуминиум и алуминиумски легури — — — 1492
- Исправка на Правилникот за југословенските стандарди за антифриз — — — — — 1493
- Назначувања и разрешувања — — — — — 1493
- Одликувања — — — — — 1494